



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 15 јули 1977  
Скопје  
Број 30      Год. XXXIII

Претплатата за 1977 година изнесува 380 динари. Овој број чини 13 дин. Жиро сметка 40100-601-128

356.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАСПИШУВАЊЕ ЈАВЕН ЗАЕМ ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАТИШТАТА ВО СР МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за распишување јавен заем за изградба и реконструкција на патиштата во СР Македонија,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Соборот на општините, одржани на 8 јули 1977 година.

Број 06-1920  
8 јули 1977 година  
Скопје

Претседател  
на Претседателството  
на СРМ,  
Видое Смилевски, с. р.

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

### ЗАКОН

#### ЗА РАСПИШУВАЊЕ ЈАВЕН ЗАЕМ ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАТИШТАТА ВО СР МАКЕДОНИЈА

##### Член 1

Заради финансирање на изградбата и реконструкцијата на патиштата во СР Македонија во периодот од 1976 до 1980 година, со овој закон се распишува јавен заем во износ од 1.100.000.000 динари.

Со овој закон се утврдуваат и даночни олеснувања и други погодности на граѓаните што ќе уплатат заем.

##### Член 2

Средствата од заемот ќе се користат за учество и тоа:

— 85% за реализација на Програмата за изградба, одржување и реконструкција на патиштата во СР Македонија за периодот од 1976 до 1980 година,

10% за финансирање на локалните патишта и на инфраструктурните објекти во општините во периодот од 1976 до 1980 година и

5% за финансирање на изградбата за патиштата од IV ред во општините во кои овие патишта се помалку изградени.

Средствата од став 1 алинеја 2 на овој член, одделно за секоја општина, изнесуваат 10% од вкупно уплатените средства на заемот во општината.

##### Член 3

Заем можат да запишуваат работните луѓе и граѓаните, привремено вработените во странство и иселениците, организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници, општествено-политичките и другите организации и здруженијата на граѓани.

Запишувањето на заем ќе почне на 1 октомври 1977 година и ќе трае до 31 декември 1977 година.

##### Член 4

Заемот може да се уплатува одеднаш или најмногу во 24 рати, почнувајќи од 1 јануари 1978 година, а најдоцна до 31 декември 1979 година.

##### Член 5

Средствата од заемот се уплатуваат и водат на посебна сметка во Стопанската банка — Централна Скопје.

##### Член 6

За уплатениот износ на заемот се издаваат обврзници кои гласат на доносителот.

Обврзниците се издаваат во апоени од 100, 500, 1.000, 5.000 и 10.000 динари.

##### Член 7

На уплатените средства се плаќа камата по стапка од 10% годишно.

Пресметувањето на каматата се врши од денот на уплатувањето.

##### Член 8

Заемот ќе се отплатува во рок од 5 години врз основа на 5 ануитетски купони што ги содржи обврзницата, а кои стасуваат за плаќање на 1 мај секоја година, почнувајќи од 1 мај 1981 година.

Секој ануитетски купон гласи на еднаков износ, во кој е содржан делот од отплатата и каматата.

##### Член 9

Заемот се отплатува од средствата на Републиката.

##### Член 10

На граѓанинот-обврзник на данок на вкупниот приход му се намалува основницата за плаќање на тој данок за уплатениот износ на заем во годината за која се обложува со данок.

##### Член 11

Граѓаните можат обврзниците од заемот да ги користат за плаќање на сите видови даноци и придонеси од 1 јануари 1981 година до висината на вредноста на купонот на обврзницата што стасал за плаќање.

Плаќањето на даноци и придонеси со купон на обврзницата може да се врши само ако износот на купонот е еднаков или помал од износот на данокот и придонесот кои се стасани за плаќање.

##### Член 12

На граѓаните што ќе купуваат стока со обврзници стасани за плаќање им се признава даночно олеснување во вид на намалување на продажната цена за износот на посебниот републички данок на

промет на производи, освен за производителите: патнички коли, алкохолни и безалкохолни пијалаци и алкохол (етанол) и тоа во висина од 3% од номиналната вредност на обврзницата со која се купува стока.

#### Член 13

Емисионите и ануитетските работи и отплатувањето на обврзниците по заемот ги врши Стопанската банка — Централна Скопје од името и за сметка на Социјалистичка Република Македонија.

За вршењето на работите од став 1 на овој член, како и за користењето на средствата од член 2 став 1 алинеја 1 од овој закон, ќе се склучи договор меѓу Социјалистичка Република Македонија и Стопанската банка — Централна Скопје.

Договорот од став 2 на овој член од името на Социјалистичка Република Македонија ќе го склучи републичкиот секретар за финансии.

#### Член 14

Средствата од член 2 став 1 алинеја 3 од овој закон се распределуваат по општини според посебна програма што ја донесува Собранието на СР Македонија.

#### Член 15

За организирање и вршење на работите во врска со уписот и уплатувањето на заемот ќе се грижи комисијата што ќе ја формира Извршниот совет на Собранието на СР Македонија и комисиите што ќе ги формираат извршните совети на сонијалнијата на општините.

#### Член 16

Се овластува републичкиот секретар за финансии, по потреба, да донесе поблиски прописи за начинот на запишувањето, уплатувањето и отплатувањето на заемот, како и за начинот на користењето на даночните олеснувања и други погодности и да го пропише обликот и текстот на обврзницата.

#### Член 17

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

357.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

### У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА УЧЕСТВО НА РЕПУБЛИКАТА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ДОГРАДБАТА, ИЗГРАДБАТА И ОПРЕМУВАЊЕТО НА ОБЈЕКТИ ЗА ТЕХНИЧКА КУЛТУРА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА**

Се прогласува Законот за обезбедување средства за учество на Републиката во финансирањето на доградбата, изградбата и опремувањето на објекти за техничка култура во периодот од 1976 до 1980 година,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 8 јули 1977 година.

Број 06-1919

8 јули 1977 година

Скопје

Претседател  
на Претседателството  
на СРМ,

Видоје Смилевски, с. р.

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

### ЗАКОН

**ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА УЧЕСТВО НА РЕПУБЛИКАТА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ДОГРАДБАТА, ИЗГРАДБАТА И ОПРЕМУВАЊЕТО НА ОБЈЕКТИ ЗА ТЕХНИЧКА КУЛТУРА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА**

#### Член 1

Во периодот од 1976 до 1980 година Републиката ќе учествува во финансирањето на доградбата, изградбата и опремувањето на објекти за техничка култура во СР Македонија со средства во вкупен износ од 9.000.000 динари.

#### Член 2

Средствата што ги обезбедува Републиката според член 1 од овој закон се распоредуваат според посебна програма што ја донесува Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

#### Член 3

Износот на средствата по години се обезбедува со републичкиот буџет.

#### Член 4

За реализација на програмата од член 2 на овој закон Републиката ќе склучи договор со општините. Во името на Републиката договорот ќе го склучи Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

#### Член 5

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

358.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

### У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАЧЕЛАТА И ПОСТАПКАТА ЗА ОБРАЗУВАЊЕ МЕСНИ ЗАЕДНИЦИ И ЗА ОСНОВИТЕ НА ИЗБОРНИОТ СИСТЕМ ВО МЕСНИТЕ ЗАЕДНИЦИ**

Се прогласува Законот за начелата и постапката за образување месни заедници и за основите на изборниот систем во месните заедници,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 8 јули 1977 година.

Бр. 06-1921

8 јули 1977 година

Скопје

Претседател  
на Претседателството на  
СРМ,

Видоје Смилевски, с. р.

Претседател  
на Собранието на  
СРМ,

Благоја Талески, с. р.

### ЗАКОН

**ЗА НАЧЕЛАТА НА ПОСТАПКАТА ЗА ОБРАЗУВАЊЕ МЕСНИ ЗАЕДНИЦИ И ЗА ОСНОВИТЕ НА ИЗБОРНИОТ СИСТЕМ ВО МЕСНИТЕ ЗАЕДНИЦИ**

#### Член 1

Со овој закон се утврдуваат начелата на постапката за образување месни заедници и основите на изборниот систем во месните заедници.

## I

НАЧЕЛА НА ПОСТАПКАТА ЗА ОБРАЗУВАЊЕ  
МЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

## Член 2

За образување месна заедница работните луѓе и граѓаните што живеат на подрачјето за кое таа се образува можат да одлучуваат на собири со референдум и со други облици на лично изјаснување.

Месната заедница е образувана ако за неа се изјасниле мнозинството на работните луѓе и граѓаните од подрачјето за кое се образува.

Ако работните луѓе за образување месна заедница одлучуваат на два или повеќе собири, одлуката за образување на месната заедница се смета за усвоена ако за неа се изјасниле мнозинството на работните луѓе што живеат на подрачјето за кое се образува месната заедница.

Ако месната заедница се образува за повеќе населени места, работните луѓе одлучуваат во секое од населените места, а одлуката се смета за усвоена ако за неа се изјасниле мнозинството од работните луѓе во секое од населените места.

## Член 3

Иницијатива за образување месна заедница можат да покренат најмалку една десетина од вкупниот број на работните луѓе и граѓаните што живеат на подрачјето за кое се образува месната заедница.

Иницијатива за образување месна заедница се покренува во соодветната организација на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ.

Иницијативата за образување месна заедница работните луѓе ја разгледуваат во што покус рок.

## Член 4

Основен носител и организатор на општествено-политичката активност за образување месна заедница е соодветната организација на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ.

## Член 5

Во населба или дел од населба од подрачјето на месната заедница може да се образува нова месна заедница ако за тоа одлучат работните луѓе што живеат на подрачјето на кое заедницата се образува.

Ако се образува нова месна заедница во населба, дел од населба или во повеќе поврзани населби од подрачјето на месната заедница, односите меѓу постојната месна заедница и новообразуваната месна заедница се уредуваат спогодбено.

## Член 6

Населба или дел од населба, односно месна заедница може да се присоједини кон друга месна заедница.

Две или повеќе месни заедници можат да се спојат во една месна заедница.

Населба или дел од населба може да се издвои во посебна месна заедница.

За присојединување на одделна населба или дел од населба, односно на месна заедница кон друга месна заедница и за спојување на две или повеќе месни заедници во една месна заедница, како и за издвојување на населба или дел од населба во посебна месна заедница работните луѓе одлучуваат по постапка за образување месна заедница.

Одлуката од ставовите 1, 2 и 3 на овој член се смета за донесена ако за неа се изјаснило мнозинството од работните луѓе во населбата, делот од населбата, односно месната заедница.

## II

ОСНОВИ НА ИЗБОРНИОТ СИСТЕМ ВО  
МЕСНИТЕ ЗАЕДНИЦИ

## Член 7

Изборите за делегати во советот на месната заедница, што според статутот на месната заедница ги избираат работните луѓе и граѓаните на подрачјето на месната заедница, ги распишува органот утврден со статутот на месната заедница.

Во новообразувана месна заедница изборите за делегати во советот на месната заедница се распишуваат на собир на работните луѓе и граѓаните од подрачјето за кое е образувана месната заедница.

## Член 8

Изборот на делегатите во советот на месната заедница го вршат работните луѓе и граѓаните што живеат на подрачјето на месната заедница и имаат избирачко право.

## Член 9

Кандидати за делегати во советот на месната заедница предлагаат и утврдуваат работните луѓе и граѓаните на собир.

Кандидационата постапка за избор на делегати во советот на месната заедница ја спроведува соодветната организација на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ.

## Член 10

Собирот за предлагање кандидати за делегати во советот на месната заедница го свикува органот утврден со статутот на месната заедница.

За првите избори за делегати во советот на месната заедница собирот за предлагање на кандидати за делегати во советот на месната заедница го свикува овластениот орган на соодветната организација на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ.

## Член 11

Работните луѓе и граѓаните ги утврдуваат кандидатите за делегати во советот на месната заедница со изјаснување за секој предложен кандидат по редот по кој се предложени.

За кандидат се смета секој од предложените кандидати кого го прифатиле мнозинството од работните луѓе и граѓаните присутни на собирот.

Кога кандидатите за делегати во советот на месната заедница се утврдуваат на два или повеќе собири, за кандидат се смета секој кандидат чија кандидатура е прифатена на собирите што опфаќаат најмалку една петтина од вкупниот број на работните луѓе и граѓаните што живеат на подрачјето на месната заедница или чија кандидатура е прифатена најмалку на една третина од собирите.

## Член 12

Гласањето за избор на делегати во советот на месната заедница е тајно.

Секој работен човек и граѓанин има право само на еден глас и може да гласа само еднаш.

## Член 13

За делегати во советот на месната заедница се избрани кандидатите што добиле мнозинство на гласови од сите работни луѓе и граѓани што живеат на подрачјето на месната заедница.

Ако листата на кандидатите содржи повеќе кандидати отколку што се избираат делегати во советот на месната заедница, избрани се оние кандидати што добиле најголем број гласови.

Ако на изборите за делегати на советот на месната заедница гласале помалку од половината од вкупниот број на работните луѓе и граѓаните, целата изборна постапка се повторува.

## Член 14

Работните луѓе и граѓаните во месната заедница можат да ги отповикаат делегатите во советот на месната заедница под услови утврдени со статутот на месната заедница и на начин утврден за нивниот избор.

## Член 15

Постапка за отповикување на делегат во советот на месната заедница се поведува по предлог од соборот во месната заедница.

Иницијатива за отповикување на делегат во советот на месната заедница може да поднесе и соодветната организација на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ.

## Член 16

Предлогот за поведување постапка за отповикување на делегат во советот на месната заедница е усвоен ако го прифати мнозинството од работните луѓе и граѓаните присутни на соборот.

## Член 17

Гласањето за отповикување на делегат во советот на месната заедница е тајно.

## Член 18

Делегатот во советот на месната заедница е отповикан ако за отповикувањето гласало мнозинството од работните луѓе и граѓаните во месната заедница што живеат на подрачјето на месната заедница.

Ако работните луѓе и граѓаните на гласањето се изјаснат против отповикувањето на делегат во советот на месната заедница, не може од истата причина да се поднесува нов предлог за поведување постапка за отповикување на тој делегат.

## Член 19

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

359.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

## У К А З

### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО

Се прогласува Законот за Самоуправната интересна заедница за економски односи со странство, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 8 јули 1977 година.

Бр. 06-1941

8 јули 1977 година  
Скопје

Претседател  
на Претседателството на  
СРМ,

Видоје Смилевски, с. р.

Претседател  
на Собранието на  
СРМ,

Благоја Талески, с. р.

## ЗАКОН

### ЗА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО

## I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

## Член 1

Заради усогласување на интересите на организациите на здружениот труд и на другите самоуправни организации и заедници и заради остварување на нивните права и обврски во девизниот систем и економските односи со странство се основа Самоуправна интересна заедница за економски односи со странство (во натамошниот текст: Заедница).

## Член 2

Во Заедницата задолжително се здружуваат основните и другите организации на здружениот труд, самоуправните интересни заедници и други самоуправни организации и заедници, банкарските организации, задруги и други општествено-правни лица од територијата на Републиката, освен општествено-политичките заедници, кои остваруваат, односно користат девизи во своето работење (во натамошниот текст: членови на Заедницата).

## Член 3

Заедницата учествува во утврдувањето на заедничката девизна политика и на политиката за економски односи со странство, утврдува своја програма за спроведување на заеднички утврдената девизна политика и презема мерки за обезбедување на нивното остварување.

## Член 4

Членовите на Заедницата со самоуправни спогодби што ги склучуваат во рамките на Заедницата, го регулираат начинот на остварување на задачите од член 3 на овој закон.

## Член 5

Заедницата е правно лице со права, обврски и одговорности утврдени со Законот за девизното работење и за кредитните односи со странство, со овој закон, со статутот на Заедницата и со други прописи.

Седиштето на Заедницата е во Скопје.

## Член 6

Дејноста на Заедницата е од посебен општествен интерес.

## Член 7

Заедницата повремено, а најмалку еднаш годишно, ги известува за својата работа Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

## Член 8

Заедницата има свој статут.

Статутот на Заедницата го донесува Собранието на Заедницата, а го потврдува Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

## Член 9

Со статутот на Заедницата се утврдува особено: организацијата на Заедницата, составот, делокругот, овластувањата и одговорностите на Собранието и на другите органи на Заедницата, начинот на одлучувањето на Собранието и на другите органи на Заедницата, правата и обврските на членовите, начинот на контрола на работата на органите на управувањето и стручните служби од страна на членовите, како и други прашања од заеднички интерес за членовите на Заедницата.

## Член 10

Работата на Заедницата е јавна.

Заедницата обезбедува редовно известување на членовите на Заедницата и јавност во своето работење.

## Член 11

Претставник на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и на републичките органи на управата надлежни за работите од областа на економските односи со странство има право да присуствува на седниците на органите на управувањето на Заедницата и да изнесува мислења и ставови на органите што ги претставува.

## Член 12

За извршувањето на своите задачи Заедницата соработува со организациите на здружениот труд и со другите самоуправни организации и заедници, со Стопанската комора на Македонија, општествено-политичките заедници, општествено-политичките и други организации.

## Член 13

Стручните и административните работи од интерес за Заедницата ги врши посебна стручна служба, или друга стручна служба на која тие ќе ѝ бидат доверени.

## II. ДЕЈНОСТ НА ЗАЕДНИЦАТА

## Член 14

Заедницата ги утврдува и одредува заедничките интереси и обезбедува услови за нивното остварување, со тоа што во областа на економските односи со странство, пред сè:

— ги усогласува елементите за основите на плановите на економските односи со странство, планот на одливот и приливот на девизите и планот на кредитните односи со странство;

— учествува во изготвувањето и предлагањето на проекцијата на платно-билансната и девизно-билансната позиција на Социјалистичка Република Македонија во единствената проекција на платниот и девизниот биланс на Југославија;

— дава предлози и мислења и непосредно учествува во изготвувањето на актите со кои се утврдува политиката и планот на економските односи со странство;

— ги утврдува програмите на мерките за спроведување на заедничката девизна политика;

— склучува општествени договори со цел за детално утврдување на мерките и начинот на реализацијата на усвоените проекции од платно-билансната и девизно-билансната позиција;

— ја следи реализацијата на проекцијата на платно-билансната и девизно-билансната позиција на СР Македонија, го известува надлежниот орган за спроведувањето и остварувањето на тие проекции, навремено обраќа внимание на отстапувањата од усвоената проекција на платно-билансната и девизно-билансната позиција на Социјалистичка Република Македонија во рамките на спроведувањето на тие проекции;

— ги утврдува начинот и постапката за реализација на договорениот обем за увоз на стоки и услуги и одлив на девизи, мерката и постапката за стекнување право на купување девизи, како и условите и начинот на ограничувањето во располагањето со девизи;

— ги одредува другите враќања на придонесите и другите давачки при извозот на стоки;

— ги утврдува критериумите и постапката за обемот на задолжувањето во странство, односно за обемот на девизното кредитирање во странство;

— ги проучува причините за настанатите растојства во проекцијата на платниот и девизниот биланс на Југославија и предлага мерки за одржување на ликвидноста во плаќањата со странство;

— врши аналитичко-истражувачки, информативни и организациони работи во областа на економската соработка на членовите со странство;

— врши и други работи во согласност со Законот за девизното работење и за кредитните односи со странство.

## III. ОРГАНИ НА ЗАЕДНИЦАТА

## Член 15

Органи на Заедницата се: Собранието, Извршниот одбор и претседателот.

## Член 16

Заедницата ја претставува претседателот на Заедницата.

## Член 17

Делегатите на Собранието на Заедницата ги делегираат членовите на Заедницата.

## Член 18

Собранието на Заедницата ги врши особено следниве работи:

1) донесува статут и други акти на Заедницата;  
2) донесува деловник за својата работа;  
3) донесува планови и програми за работа;  
4) одлучува за работите од дејноста на Заедницата;

5) расправа и зазема ставови за заедничките прашања од интерес на Заедницата и на Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство;

6) донесува план за финансирање на Заедницата и завршната сметка на Заедницата;

7) донесува други акти и мерки и разгледува други прашања одредени со Законот, статутот на Заедницата и самоуправните спогодби;

8) го усвојува годишниот извештај за работата на Заедницата и

9) ја утврдува висината на придонесот.

## Член 19

Во работата на Собранието на Заедницата учествуваат, покрај избраните делегати, и претставник на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, како и претставник на Стопанската комора на Македонија.

## Член 20

Претседателот на Заедницата го именува и разрешува Собранието на Заедницата, во согласност со Извршниот совет на Собранието на СР Македонија.

## IV. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА РАБОТА НА ЗАЕДНИЦАТА

## Член 21

Членовите на Заедницата плаќаат придонес на Заедницата.

## V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

## Член 22

Заедницата се конституира и почнува со работа во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

## Член 23

Подготовките за конституирање и почеток на работата на Заедницата ги спроведува Иницијативниот одбор што го именува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

## Член 24

За првото собрание на Заедницата организациите што ќе членуваат во Заедницата ги определува Стопанската комора на Македонија.

Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија ги распишува првите избори за делегати на Заедницата, го определува денот на одржувањето на изборите, по предлог од Стопанската комора на Македонија ги утврдува делегатските единици, го определува бројот на деле-

гатите на Собранието и бројот на делегатите што се избира во секоја делегатска единица и именува членови на изборната комисија.

#### Член 25

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

**360.**

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Се прогласува Законот за основање Технички факултет,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 8 јули 1977 година и на седницата на Републичката заедница на образованието, одржана на 8 јули 1977 година.

Бр. 06-1945

8 јули 1977 година

Скопје

Претседател  
на Претседателството на  
СРМ,

**Видоје Смилевски, с. р.**

Претседател  
на Собранието на  
СРМ,  
**Благоја Талески, с. р.**

### ЗАКОН

#### ЗА ОСНОВАЊЕ ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

##### Член 1

Се основа Технички факултет.  
Седиштето на Техничкиот факултет е во Битола.

##### Член 2

Техничкиот факултет подготвува стручњаци со виша, висока и највисока стручна подготовка, како и научни кадри во областа на техничките науки:

— стручни кадри со насока машински инженери;

— стручни кадри со насока сообраќајни инженери.

Техничкиот факултет подготвува и стручњаци со виша стручна електро-техничка насока.

Техничкиот факултет врши и научноистражувачка и применувачка дејност во областа на машинската и сообраќајната дејност.

##### Член 3

Техничкиот факултет ќе почне со работа во учебната 1977/78 година.

Подготовките за почеток со работа на Техничкиот факултет и изборот на наставници и соработници ги врши матична комисија од 7 членови.

Членовите на матичната комисија ги именува Машинскиот факултет од Скопје.

Матичната комисија престанува со работа по изборот на најмалку 5 наставници по стручни предмети со својство на работници во здружениот труд.

##### Член 4

Средства за работа Техничкиот факултет обезбедува преку Општата заедница на образованието.

##### Член 5

Со денот на почнувањето со работа на Техничкиот факултет престанува да постои Вишата техничка школа во Битола.

Средствата, правата и обврските на Вишата техничка школа ги презема Техничкиот факултет.

Работниците на Вишата техничка школа ги презема Техничкиот факултет.

Техничкиот факултет ги презема и наставниците од Вишата техничка школа до изборот на наставници за соодветните предмети.

##### Член 6

Студентите на Вишата техничка школа кои до крајот на учебната 1976/77 година не ќе ги завршат студиите можат да го продолжат студирањето на Техничкиот факултет според наставните планови и програми на Вишата техничка школа, најдоцна до крајот на учебната 1979/80 година.

##### Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**361.**

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ ВО БИТОЛА

Се прогласува Законот за основање Правен факултет во Битола,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 8 јули 1977 година и на седницата на Републичката заедница на образованието, одржана на 8 јули 1977 година.

Бр. 06-1946

8 јули 1977 година

Скопје

Претседател  
на Претседателството на  
СРМ,

**Видоје Смилевски, с. р.**

Претседател  
на Собранието на  
СРМ,

**Благоја Талески, с. р.**

### ЗАКОН

#### ЗА ОСНОВАЊЕ ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ ВО БИТОЛА

##### Член 1

Се основа Правен факултет во Битола.

##### Член 2

Правниот факултет подготвува стручњаци со виша, висока и највисока стручна подготовка, како и научни кадри од областа на правните науки.

Правниот факултет врши и научно истражувачка и применувачка дејност од областа на правните науки.

##### Член 3

Правниот факултет ќе почне со работа во учебната 1977/78 година.

Подготовките за почеток со работа на Правниот факултет и изборот на наставници и соработници ги врши матичната комисија од 7 членови.

Членовите на матичната комисија ги именува Правниот факултет во Скопје.

Матичната комисија престанува со работа по изборот на најмалку пет наставници по стручните предмети со својство на работници во здружениот труд.

**Член 4**

Средства за работа Правниот факултет обезбедува преку Општата заедница на образованието.

**Член 5**

Студентите кои студираат во Центарот на Правниот факултет во Битола можат да го продолжат студирањето на Правниот факултет во Битола, според постојните наставни планови и програми на Правниот факултет во Скопје, најдоцна до крајот на учебната 1980/81 година.

**Член 6**

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**362.**

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

**У К А З****ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ ВО ШТИП**

Се прогласува Законот за основање Економски факултет во Штип,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 8 јули 1977 година и на седницата на Републичката заедница на образованието, одржана на 8 јули 1977 година.

Број 06-1947

8 јули 1977 година

Скопје

Претседател  
на Претседателството на  
СРМ,

**Видоје Смилевски, с. р.**

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
**Благоја Талески, с. р.**

**ЗАКОН****ЗА ОСНОВАЊЕ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ ВО ШТИП****Член 1**

Се основа Економски факултет во Штип.

**Член 2**

Економскиот факултет подготвува стручњаци со виша, висока и највисока стручна подготовка, како и научни кадри од областа на економските науки.

Економскиот факултет врши и научно истражувачка и применувачка дејност од областа на економските науки.

**Член 3**

Економскиот факултет ќе почне со работа во учебната 1977/78 година.

Подготовките за почеток со работа на Економскиот факултет и изборот на наставници и соработници ги врши матичната комисија од 7 членови.

Членовите на матичната комисија ги именува Економскиот факултет во Скопје.

Матичната комисија престанува со работа по изборот на најмалку пет наставници по стручните предмети со својство на работници во здружениот труд.

**Член 4**

Средства за работа Економскиот факултет обезбедува преку Општата заедница на образованието.

**Член 5**

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**363.**

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

**У К А З****ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ**

Се прогласува Законот за основање Рударско-геолошки факултет,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 8 јули 1977 година и на седницата на Републичката заедница на образованието, одржана на 8 јули 1977 година.

Број 06-1948

8 јули 1977 година

Скопје

Претседател  
на Претседателството на  
СРМ,

**Видоје Смилевски, с. р.**

Претседател  
на Собранието на  
СРМ,  
**Благоја Талески, с. р.**

**ЗАКОН****ЗА ОСНОВАЊЕ РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ****Член 1**

Се основа Рударско-геолошки факултет. Седиштето на Рударско-геолошкиот факултет е во Штип.

**Член 2**

Рударско-геолошкиот факултет подготвува стручњаци со виша, висока и највисока стручна подготовка, како и научни кадри од областа на рударско-геолошките науки.

Рударско-геолошкиот факултет врши и научно истражувачка и применувачка дејност од областа на рударско-геолошките науки.

**Член 3**

Рударско-геолошкиот факултет ќе почне со работа во учебната 1977/78 година.

Подготовките за почеток со работа на Рударско-геолошкиот факултет и изборот на наставници и соработници ги врши матична комисија од 7 членови.

Членовите на матичната комисија ги именува Факултетот за металургија и рударство во Скопје.

Матичната комисија престанува со работа по изборот на најмалку пет наставници по стручните предмети со својство на работници во здружениот труд.

**Член 4**

Средства за работа Рударско-геолошкиот факултет обезбедува преку Општата заедница на образованието.

**Член 5**

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

364.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА

Се прогласува Законот за основање факултет за физичка култура, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 8 јули 1977 година и на седницата на Републичката заедница на образованието, одржана на 8 јули 1977 година.

Број 06-1949  
8 јули 1977 година  
Скопје

Претседател  
на Претседателството на  
СРМ,  
Видое Смилевски, с. р.

Претседател  
на Собранието на  
СРМ,

Благоја Талески, с. р.

### ЗАКОН

#### ЗА ОСНОВАЊЕ ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА

##### Член 1

Се основа Факултет за физичка култура. Седиштето на Факултетот за физичка култура е во Скопје.

##### Член 2

Факултетот за физичка култура подготвува стручњаци со виша, висока и највисока стручна подготовка како и научни кадри за работа во областа на физичката култура, и тоа:

- стручни кадри со наставна насока за физичко воспитување во воспитно-образовните организации;
- стручни кадри со насока за спортска активност;
- стручни кадри со насока за рекреација во областа на физичката култура.

Факултетот за физичка култура врши и научно истражувачка дејност во областа на физичката култура.

##### Член 3

Факултетот за физичка култура ќе почне со работа во учебната 1977/78 година.

Подготовките за почеток со работа на Факултетот за физичка култура и изборот на првите наставници ги врши матична комисија од 7 членови. Членовите на матичната комисија ги именува Медицинскиот факултет во Скопје.

Матичната комисија престанува со работа по изборот на најмалку пет наставници по стручни предмети со својство на работници во здружениот труд.

##### Член 4

Со денот на почнувањето со работа на Факултетот за физичка култура престанува да постои Вишата школа за физичка култура во Скопје.

Средствата, правата и обврските на Вишата школа за физичка култура ги презема факултетот за физичка култура.

##### Член 5

Работниците на Вишата школа за физичка култура во Скопје ги презема Факултетот за физичка култура.

Факултетот за физичка култура ги презема и наставниците од Вишата школа за физичка култура во Скопје, до изборот на наставници за учебната 1977/1978 година.

##### Член 6

Средства за работа Факултетот ќе обезбедува преку Општтата заедница на образованието.

##### Член 7

Студентите на Вишата школа за физичка култура кои до крајот на учебната 1976/77 година не ќе ги завршат студиите можат да го продолжат студирањето на Факултетот за физичка култура, според наставните планови и програми на Вишата школа за физичка култура, најдоцна до крајот на учебната 1979/80 година.

##### Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

365.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО

Се прогласува Законот за основање Факултет за туризам и угостителство,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 8 јули 1977 година и на седницата на Републичката заедница на образованието, одржана на 8 јули 1977 година.

Број 06-1989  
8 јули 1977 година  
Скопје

Претседател  
на Претседателството на  
СРМ,

Видое Смилевски, с. р.

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

### ЗАКОН

#### ЗА ОСНОВАЊЕ ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО

##### Член 1

Се основа Факултет за туризам и угостителство. Седиштето на Факултетот за туризам и угостителство е во Охрид.

##### Член 2

Факултетот за туризам и угостителство подготвува стручњаци со виша, висока и највисока стручна подготовка, како и научни кадри за работа во областа на туризмот и угостителството.

Факултетот за туризам и угостителство врши и научно-истражувачка и применувачка дејност во областа на туризмот и угостителството.

##### Член 3

Факултетот за туризам и угостителство ќе почне со работа во учебната 1977/78 година.

Подготовките за почеток со работа на Факултетот за туризам и угостителство и изборот на првите наставници ќе ги изврши матична комисија од 7 членови.

Членовите на матичната комисија ги именува Економскиот факултет во Скопје.



Матичната комисија престанува со работа по изборот на најмалку пет наставници по стручните предмети со својство на работници во здружениот труд.

#### Член 4

Средства за работа Факултетот за туризам и угостителство обезбедува преку Општтата заедница на образованието.

#### Член 5

Со денот на почнувањето со работа на Факултетот за туризам и угостителство престанува да постои Вишата угостителска туристичка школа во Охрид.

Средствата, правата и обврските на Вишата угостителско-туристичка школа ги презема Факултетот за туризам и угостителство.

Работниците на Вишата угостителско-туристичка школа ги презема Факултетот за туризам и угостителство.

Факултетот за туризам и угостителство ги презема и наставниците од Вишата угостителско-туристичка школа до изборот на наставници за соодветните предмети.

#### Член 6

Студентите на Вишата угостителско-туристичка школа кои до крајот на учебната 1976/77 година не ќе ги завршат студиите можат да го продолжат студирањето на Факултетот за туризам и угостителство, според наставните планови и програми на Вишата угостителско-туристичка школа најдоцна до крајот на учебната 1979/80 година.

#### Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

366.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија, издава

## У К А З

### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦЕНТАРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА КАДРИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА

Се прогласува Законот за Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 8 јули 1977 година и на седницата на Републичката заедница на образованието, одржана на 8 јули 1977 година.

Број 06-1950  
8 јули 1977 година  
Скопје

Претседател  
на Претседателството на  
СРМ,  
Видое Смилевски, с. р.

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

## ЗАКОН

### ЗА ЦЕНТАРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА КАДРИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА

#### Член 1

Се основа Центар за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита „Елисие Поповски — Марко“ (во натамошниот текст: Центар), како организација на здружениот труд во областа на насоченото образование.

Седиштето на Центарот е во Скопје.

#### Член 2

Центарот подготвува кадри со средна, виша, висока и највисока стручна подготовка за потребите на органите за внатрешни работи, на установите за извршување на кривични санкции и на другите органи, организации и заедници, како и за потребите на општествената самозаштита и врши научно-истражувачка дејност во областа на безбедноста и општествената самозаштита.

Во Центарот можат да се вршат криминалошко-социолошки, психолошки, педагошки и криминалистичко-технички истражувања и вештачења за потребите на органите за внатрешни работи и на други заинтересирани органи и организации во системот на општествената самозаштита.

Центарот сам, или во соработка со други органи и организации организира и други воспитно-образовни, културни, спортски и други активности.

#### Член 3

Во рамките на Центарот се организира настава за средно специјализирано образование и оспособување на учениците за вршење работи во милицијата и други работи на безбедност во органите за внатрешни работи, како и за потребите на установите за извршување на кривични санкции.

Наставата од став 1 на овој член трае две години.

#### Член 4

Во рамките на Центарот се организира настава за више и високо специјализирано образование и оспособување стручњаци за вршење работи во органите за внатрешни работи, установите за извршување на кривични санкции и во другите органи, организации и заедници, како и за потребите на општествената самозаштита.

#### Член 5

Наставата за здобивање со висока стручна подготовка трае 4 години, а за здобивање со виша стручна подготовка 2 години.

Лицето кое ќе се здобие со виша стручна подготовка добива звање правник — насока за безбедност.

Лицето кое ќе се здобие со висока стручна подготовка добива звање дипломиран правник — насока за безбедност.

#### Член 6

Кога се изведуваат практични вежби вкупниот број на наставни часови за учениците и студентите во текот на една недела може да биде и повеќе од 30 часови.

#### Член 7

Заради постојано стручно усовршување на работниците на органите за внатрешни работи и за потребите на другите органи, организации и заедници Центарот организира семинари и други форми на образование.

#### Член 8

Наставата во Центарот се изведува на македонски јазик.

#### Член 9

Воспитно-образовната и научноистражувачката дејност на Центарот се остварува врз основа на програмската ориентација и потребите на органите

за внатрешни работи и на другите органи, организации и заедници, во согласност со основите и потребите на системот на општествената самозаштита.

#### Член 10

Центарот е должен со остварувањето на програмата за воспитно-образовната дејност да ги остварува целите и задачите утврдени со овој закон и да им овозможува на учениците, студентите и слушателите на семинарите и на другите форми на образование совладување на програмските задачи и успешно завршување на школувањето.

#### Член 11

Наставните планови и програми од областа на безбедноста и општествената самозаштита ги утврдува републичкиот секретар за внатрешни работи, по предлог од Центарот.

Наставата за воените предмети се изведува според наставниот план и програма донесени од надлежниот орган, за работите од народна одбрана.

Наставните планови и програми и времетраењето на наставата на семинарите и на другите форми на образование ги пропишува републичкиот секретар за внатрешни работи.

#### Член 12

Научната работа на Центарот се изведува според програми за истражувања од областа на безбедноста и општествената самозаштита и за другите форми на научна дејност за определен период.

Програмата и резултатите од научните истражувања им се ставаат на увид и користење на органите за безбедност и на другите заинтересирани субјекти на општествената самозаштита.

Резултатите од научното истражување можат да ги користат и други органи и организации по одобрување од републичкиот секретар за внатрешни работи.

#### Член 13

Програмата за научноистражувачката работа ја утврдува комисија што ја образува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Составот, правата и обврските на комисијата од став 1 на овој член поблиску се определуваат со актот за образување на комисијата.

#### Член 14

Центарот е должен за предлогот на самоуправната спогодба за здружување и на статутот да прибави мислење од републичкиот секретар за внатрешни работи.

Согласност на одредбите од самоуправната спогодба за здружување и статутот на Центарот кои што се од значење за остварување на посебниот општествен интерес во извршувањето на дејноста на Центарот дава Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

#### Член 15

Општиот акт за внатрешна организација и систематизација на работните места во Центарот се донесува во согласност со републичкиот секретар за внатрешни работи.

#### Член 16

Работењето на Центарот го води директорот на Центарот кого го именува и разрешува од должност Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, по предлог од републичкиот секретар за внатрешни работи.

За директор на Центарот може да се именува лице кое има висока школска подготовка и соодветно работно искуство на раководни работни места во областа блиска на содржината на работата на Центарот.

#### Член 17

За учениците, студентите и слушателите на семинарите и на другите форми на образование се обезбедува сместување, исхрана и престој во интернатот на Центарот.

#### Член 18

Посебните права и обврски на учениците, студентите и слушателите на семинарот и на другите форми на образование во Центарот се уредуваат со договор, во согласност со статутот на Центарот и со овој закон.

#### Член 19

Учениците, студентите и слушателите на семинарите и на другите форми на образование, како и работниците на Центарот се должни да ја чуваат државната, воената, службената, деловната и друга тајна што ја сознале за време на школувањето, или во вршењето на службените работи, или по повод на вршењето на тие работи.

Обврската за чување на тајните од претходниот став трае и по престанокот на својството ученик, студент, слушател на семинар и на друга форма на образование, или на својството работник на Центарот.

Со статутот на Центарот, или со друг самоуправен општ акт се пропишува постапката за ослободување од чување на тајната.

#### Член 20

Кога тоа го бараат интересите на јавниот поредок или одржувањето на јавниот ред и мир што се од посебно значење за Републиката, републичкиот секретар за внатрешни работи може од учениците кои наполниле 18 години, студентите, слушателите на семинарите и на другите форми на образование и од работниците во Центарот да образува единица на милиција за извршување на определени задачи.

Со актот за основање на единицата се определува и нејзиниот старешина кој за извршување на поставените задачи му е одговорен на републичкиот секретар за внатрешни работи.

Во случаите од став 1 на овој член може да се прекине наставата во Центарот.

#### Член 21

Прием на ученици и студенти во Центарот се врши врз основа на конкурс што го распишува советот на Центарот.

Конкурсот го спроведува комисија. Двајца членови на оваа комисија именува републичкиот секретар за внатрешни работи.

Изборот на кандидатите го врши советот на Центарот по предлог од комисијата.

Бројот на учениците и студентите секоја година го определува републичкиот секретар за внатрешни работи, по претходно мислење од Центарот.

#### Член 22

За редовни ученици можат да се примаат лица кои завршиле втори клас во други средни училишта, кои не се постари од 18 години, а за студенти граѓани кои завршиле средно образование и кои ги исполнуваат посебните услови определени во статутот на Центарот и кои се психофизички способни.

Психофизичката способност се утврдува од посебна стручна комисија на начин определен за лицата што се примаат на работа на утврдени работни места во органите за внатрешни работи.

Двајца членови на оваа комисија именува републичкиот секретар за внатрешни работи.

#### Член 23

Центарот може да дава стипендии на ученици со завршено основно училиште кои не се постари од 16 години, психофизички се способни, а ги исполнуваат и посебните услови определени со статутот на Центарот.

Условите за стипендирање се уредуваат со статутот на Центарот.

#### Член 24

Ученик од друго средно училиште за внатрешни работи може да премине во Центарот во почетокот на учебната година, а ако постојат оправдани причини и во текот на учебната година.

#### Член 25

Редовните ученици и студенти задолжително се настанети во интернатот на Центарот.

#### Член 26

На редовните ученици и студенти за време на школувањето им се обезбедува:

— сместување и исхрана во интернатот, униформа, долна облека и обувки, учебници и други предмети и помагала потребни за школување, без надоместок;

— здравствено и инвалидско осигурување, доколку такво немаат по друг основ;

— месечни парични примања за покривање на неопходните лични трошоци;

— патни трошоци за доаѓање во Центарот и враќање дома секоја учебна година и при полугодисниот распуст, како и патни и други трошоци при упатување на практика и други отсуства од Центарот одобрени од директорот.

Висината на месечните парични примања за покривање на неопходните лични трошоци и висината на трошоците од став 1 alineја 4 на овој член ја определува републичкиот секретар за внатрешни работи.

#### Член 27

За време на школувањето редовните ученици се униформирани и носат пропишана ознака за лица на школување за милиционери.

Поблиски одредби за униформата и носењето на униформата пропишува републичкиот секретар за внатрешни работи.

#### Член 28

Поправен испит полага ученик кој по завршувањето на наставата во второто полугодие има негативни оценки најмногу по два одделни предмети.

Ученикот од претходниот став кој најдоцна до 31 август ќе ги положи испитите се здобива со право да се запише во наредниот клас.

Ученикот кој не го положил поправниот испит, како и ученикот кој има повеќе од две негативни оценки го повторува класот.

#### Член 29

Поблиски прописи за содржината и начинот на полагањето на завршниот испит за средното образование донесува републичкиот секретар за образование и наука, во согласност со републичкиот секретар за внатрешни работи.

#### Член 30

Против решението за изречената педагошка мерка отстранување од Центарот ученикот и неговиот родител, односно старател, како и ученичката заедница можат да изјават жалба до републичкиот секретар за внатрешни работи во рок од 3 дена по приемот на решението.

Жалбата му се предава на органот што го донел решението за отстранување, кој е должен во рок од 8 дена да ја разгледа и доколку не го измени обжаленото решение, жалбата со сите списи ја доставува до органот од став 1 на овој член, кој е должен да донесе решение по жалбата во рок од 15 дена.

#### Член 31

Употребата на учебници за стручните предмети од областа на безбедноста и општествената самозаштита за средно образование ја одобрува републичкиот секретар за внатрешни работи.

#### Член 32

Ученик кој завршил средно образование, а се школувал за потребите на органите за внатрешни работи, се здобива со право да стапи на работа во органот за внатрешни работи во кој ќе го распореди републичкиот секретар за внатрешни работи, по претходно добиена согласност од тој орган.

#### Член 33

Со статутот на Центарот поблиску се определуваат условите за прием на слушатели на постдипломски студии и се уредуваат организацијата на наставата и формите за помош на лицата кои подготвуваат магистерски труд или докторска дисертација, постапката за пријава и одбрана на дисертацијата, односно магистерскиот труд, испитите и други прашања во врска со здобивањето со академски степен и степен доктор на наука.

#### Член 34

Докторските дисертации и магистерските трудови, како и резултатите од научноистражувачката работа на Центарот можат да се објавуваат.

По исклучок, во согласност со прописите за заштита на тајните податоци на органите за безбедност, може и да се отстапи од начелото на јавност од став 1 на овој член.

#### Член 35

Воспитувач во интернатот, по исклучок, може да биде лице кое има завршено најмалку виша школа.

#### Член 36

За наставник во сите звања на вишото и високото образование од областа на безбедноста и општествената самозаштита во Центарот може да биде избран и кандидат кој има факултет или висока школа и постигнати резултати во практичната работа од таа област.

#### Член 37

Одделни наставници, соработници, како и други работници на определени работни места во Центарот носат униформа на припадници на милиција и се вооружени согласно со закон и со правилата за вршење на службата.

Работните места од став 1 на овој член се утврдуваат со статутот на Центарот.

Работниците од став 1 на овој член и раководните работници во Центарот имаат посебни должности и овластувања и се сметаат за овластени службени лица во органите за внатрешни работи.

#### Член 38

Наставата за стручните предмети од областа на безбедноста и општествената самозаштита, како и воените предмети предвидени во програмата за средно образование можат да ја изведуваат лица кои имаат завршено соодветен факултет или висока школа и ги исполнуваат условите утврдени со статутот на Центарот.

По исклучок, настава по предметите од став 1 на овој член можат да изведуваат и лица со завршена соодветна виша школа, што се утврдува со статутот на Центарот.

#### Член 39

Прописите што се однесуваат за работниците на органите за внатрешни работи во однос на посебните услови за засновање и престанување на работниот однос и одговорноста за вршење на работните обврски ќе се применуваат и на работниците на Центарот.

#### Член 40

Одредбите од Законот за средното образование и од Законот за високото образование сообразно се применуваат и врз работата на Центарот доколку со овој закон поинаку не е одредено.

**Член 41**

Надзор над реализацијата на наставните планови и програми од областа на безбедноста и општествената самозаштита во Центарот врши Републичкиот секретаријат за внатрешни работи.

**Член 42**

Надзор над законитоста на работата на Центарот врши Републичкиот секретаријат за образование и наука.

**Член 43**

Средствата за финансирање на дејноста на Центарот се обезбедуваат од буџетот на Социјалистичка Република Македонија, во рамките на средствата на Републичкиот секретаријат за внатрешни работи.

Трошоците за школување на ученици и студенти на други органи, организации и заедници, како и трошоците за стручно усовршување и оспособување во Центарот ги обезбедува органот, организацијата или заедницата за чии потреби лицето се школува, односно стручно се усовршува и оспособува.

Трошоците за образование, односно стручно усовршување и оспособување од став 2 на овој член се утврдуваат со договор меѓу Центарот и органот, организацијата или заедницата за чии потреби лицето се школува.

**Член 44**

До конституирањето на Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита „Елисие Поповски-Марко“, Средното училиште за внатрешни работи продолжува со работа со задачи за кои е основано.

Запишаните ученици, заклучно со учебната 1977/78 година, продолжуваат да се школуваат според постојните наставни планови и програми.

**Член 45**

Подготовките за почеток со работа на Центарот ги врши комисија која се состои од тројца професори од Правниот факултет во Скопје и по еден претставник од Средното училиште за внатрешни работи и Републичкиот секретаријат за внатрешни работи.

Комисијата престанува со работа по изборот на најмалку пет наставници по стручните предмети со својство на работници во здружениот труд.

**Член 46**

Центарот ќе почне со работа во учебната 1977/78 година.

**Член 47**

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за средното училиште за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ бр. 39/71).

**Член 48**

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**367.**

Врз основа на член 376, став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

**У К А З****ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ**

Се прогласува Законот за висината на стапките за амортизација на основните средства на органи и организации,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 8 јули 1977 година.

Бр. 06-1964

8 јули 1977 година

Скопје

Претседател  
на Претседателството на  
СРМ,

Видоес Смилевски, с. р.

Претседател  
на Собранието на  
СРМ,

Благоја Талески, с. р.

**ЗАКОН  
ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ****Член 1**

Со овој закон се определува висината на стапките за амортизација на основните средства на органите и организациите на општествено-политичките заедници и државните органи и на основните средства на општествено-политичките и општествените организации (во натамошниот текст: корисници на општествени средства).

**Член 2**

Корисниците на општествени средства од член 1 на овој закон вршат пресметување на амортизацијата на основните средства според одредбите на сојузниот Закон за амортизација на основните средства на основните организации на здружениот труд и на други корисници на општествени средства (во натамошниот текст: Сојузен закон) и на овој закон.

**Член 3**

Висината на стапките за амортизација на основните средства за корисниците на општествени средства од член 1 на овој закон изнесува 25% од утврдените стапки со член 35 од Сојузниот закон.

**Член 4**

Корисниците на општествени средства од член 1 на овој закон амортизацијата за 1977 година можат да ја пресметаат според одредбите на овој закон, до крајот на 1978 година.

**Член 5**

Законот за амортизација на основните средства на организациите на здружениот труд од областа на општествените дејности („Службен весник на СРМ“, број 48/74 и 25/76) престанува да важи.

**Член 6**

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

**368.**

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

**У К А З****ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТОК НА КАМАТА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ КРЕДИТИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА**

Се прогласува Законот за давање надоместок на камата за определени кредити во периодот од 1976 до 1980 година,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 8 јули 1977 година.

Бр. 06-1971  
8 јули 1977 година  
Скопје

Претседател  
на Претседателството на  
СРМ,  
Видое Смилевски, с. р.

Претседател  
на Собранието на  
СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

### ЗАКОН

#### ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТОК НА КАМАТА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ КРЕДИТИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА

##### Член 1

Банките и организациите на здружениот труд кои ќе даваат кредити од сопствени средства за определени намени во периодот од 1976 до 1980 година имаат право на надоместок на камата на начин и под услови одредени со овој закон.

Надоместокот на камата од претходниот став ќе се дава на товар на средствата на Републиката за инвестиции во стопанството.

##### Член 2

Банките и организациите на здружениот труд ќе остваруваат надоместок на камата за кредитите што ги даваат за:

1) развој на пограничните појаси и на ридско-планинските реони, според Општествениот договор за позабрзан развој на подрачјата во пограничниот појас и ридско-планинските реони во Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1976 до 1980 година потпишан на 27 мај 1977 година — за делот од каматата над 3%;

2) развој на сточарството според Програмата за создавање резерви на месо во жив добиток во ридско-планинските подрачја во СР Македонија донесена на 9 мај 1974 година — за делот од каматата над 3%;

3) инвестиции во индивидуалното земјоделство, според Спогодбата за насочување на средства од него-приливот на штедните влогови за кредитирање на инвестиции во индивидуалното земјоделство во периодот 1976/1980 година склучена на 14 јануари 1977 година — за делот од каматата над 6%;

4) развој на туризмот — во висина од 2% и

5) подготовки, издавање, залиха и продажба на: — учебници и прирачна литература, изданија од марксистичката литература и изданија на јазичите на народностите што се во согласност со општествените потреби и интереси, како и делата утврдени со Програмата за издавање уметничка литература преведена на македонски јазик донесена на 24 IV. 1974 година — во висина од 6%, и — други изданија чија идејна, уметничка, научна, општествено-политичка и стручна вредност е во согласност со општествените потреби и интереси — во висина од 3%.

Надоместокот на камата за кредитирање на намените од претходниот став точките 1) и 2) ќе се дава доколку каматата што ја плаќа корисникот на кредитот и надоместокот на каматата не ја надминуваат каматната стапка утврдена од банката за соодветната намена во тековната година.

##### Член 3

Видот на инвестиционите вложувања за развој на пограничните појаси и на ридско-планинските реони во смисла на член 2 став 1 точка 1) од овој закон го одредува Извршниот совет на Собранието на СР Македонија.

##### Член 4

За издавање учебници и прирачна литература за кои ќе се дава надоместок на камата мислење дава надлежниот републички орган за образование и наука, а за другите изданија во смисла на член 2 став 1 точка 5) од овој закон надлежниот републички орган за култура.

##### Член 5

Надоместокот на каматата за инвестициите во туризмот се дава за кредитите на банките и на организациите на здружениот труд што учествуваат до 40% од пресметковната вредност на инвестициониот објект, доколку тие се одобрени по каматна стапка до 7%.

Ако кредитите од претходниот став изнесуваат над 40% од пресметковната вредност на инвестициониот објект, инвеститорот на објектот утврдува на кој кредит, односно дел од кредитот, ќе се дава надоместок на камата.

##### Член 6

Надоместокот на каматата за вложувањата од член 2 точките 1, 2 и 3 од овој закон се дава за кредитите што се одобрени по 1 јануари 1976 година.

Надоместок на камата за намените од член 2 точките 4 и 5 од овој закон се дава за кредитите што се одобрени по влегувањето во сила на овој закон.

Надоместок на каматата не може да се оствари за износот на кредитот што не е вратен во договорениот рок.

##### Член 7

Надоместокот на каматата ќе го плаќа од името и за сметка на Републиката, Стопанската банка — Централна — Скопје.

Барањето за признавање надоместок на камата се поднесува до организационата единица на Службата на општественото книговодство кај која корисникот на надоместокот на каматата има жиросметка.

##### Член 8

Се овластува републичкиот секретар за финансии да донесе поблиски прописи за потребната документација и за начинот и постапката за остварување на правото на надоместок на камата.

##### Член 9

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

#### 369.

Врз основа на член 376, став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

### УКАЗ

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ

Се прогласува Законот за здравствената заштита на животните, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 8 јули 1977 година.

Бр. 06-1968  
8 јули 1977 година  
Скопје

Претседател  
на Претседателството на  
СРМ,  
Видое Смилевски, с. р.

Претседател  
на Собранието на  
СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

## ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ

### I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

#### Член 1

Здравствената заштита на животните се врши според одредбите на Законот за заштита на животните од заразните болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, број 43/76), одредбите на овој закон, како и одредбите на прописите донесени врз основа на овие закони.

Под здравствена заштита на животните, во смисла на овој закон, се подразбира преземањето определени ветеринарно-санитарни мерки за откривање, спречување, сузбивање и искоренување на болестите кај животните, одредени со закон, како и преземање мерки за заштита на здравјето на луѓето од болести кои од животни директно, или преку прехранбени производи, суровини и отпадоци од животинско потекло, се пренесуваат на луѓе.

#### Член 2

Здравствената заштита на животните е од посебен општествен интерес.

#### Член 3

Корисникот на животни во општествена сопственост, сопственикот, држателот односно чуварот на животни (држателот на животни) е должен да ги применува пропишаните мерки за здравствена заштита на животните.

#### Член 4

Општината е должна да се грижи за спроведување на мерките за здравствена заштита на животните на своето подрачје преку организирана ветеринарна служба.

#### Член 5

Како животни во смисла на овој закон се сметаат: копитарите (коњи, маски и магарина), чапункарите (говеда, бивола, овци, свињи и други животни), пернатата живина (кokoшки, мисирки, гуски, патки и други домашни птици), украсните и екзотичните птици и животни, кучињата, мачките, питомите зајци, пчелите, свилените буби, рибите, раковите, ежовите, желките, полжавите, жабите, пивавиците, дивечот, сверови и лабораториските животни.

Како животински производи, во смисла на овој закон, се сметаат сите составни делови на животинското тело во сурова или преработена состојба што служат за исхрана на луѓе, млекото, јајцата, производите од млеко и јајца и медот.

Како животински суровини, во смисла на овој закон, се сметаат составните делови на животинското тело и млекото, јајцата и медот во непреработена состојба, без оглед на нивната намена.

Како животински отпадоци, во смисла на овој закон, се сметаат мрштите, составните делови на животинското тело кои не се употребуваат за исхрана на луѓето.

#### Член 6

Покрај болестите што се сузбиваат според Законот за заштита на животните од заразните болести што ја загрозуваат целата земја (Сојузен закон), според овој закон се откриваат, спречуваат, сузбиваат и искоренуваат и следниве заразни болести, чие спречување и сузбивање е од интерес на Републиката:

- 1) тушкавеџот (*Gangraena emphus-ematosa*);
- 2) заразната кривотница кај овците (*Parapuchia contagiosa*);
- 3) ентеротоксемијата кај овците и заразниот пролив кај јагнињата (*Enterotohemia infectiosa ovium et duserteria agnorum*);
- 4) пироплазмозата (*Piroplasmosis*);
- 5) белодробната стронгилоза кај овците (*Dic-ticcaulosis*);

- 6) метилавоста (*Fasciolosis*);
- 7) заразната агалакција кај овците (*Agalactia contagiosa caprarum et ovium*);
- 8) гангренозното воспаление на вимето кај овците (*Mastitis gangraenosa ovium*);
- 9) заразното пресушување на вимето кај кравите (*Mastitis enzootica bovum*);
- 10) желудечно-цревната стронгилоза кај говедата и овците (*Strongulosis et trichistrongulosis ventriculi et intestini*);
- 11) специфичниот везикуларен стоматит (*Stomatitis vesicularis specifica*);
- 12) колерата кај живината (*Cholera avium*);
- 13) заразниот ларинго-трахеит кај живината (*Larungotracheitis infectiosa gallinarum*);
- 14) заразниот бронхит кај живината (*Bronchitis infectiosa avium*);
- 15) кокцидиозата (*Coccidiosis*);
- 16) крастата кај домашните животни (*Scabies*);
- 17) ајуеџкиевата болест (*Morbus Aujeszkuil*);
- 18) јагарчивоста (*Hupodennosis*) и
- 19) естрозната шмрквица кај овците (*Oestrosis*).

Ако се појави опасност од друга заразна болест која има карактер на епизоотија и која може да ја загрози Републиката, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, може да определи пропишаните мерки со Сојузниот закон и со овој закон да се применуваат и на таа област.

Општината може да определи други болести чие спречување и сузбивање е од интерес за општината.

### II. МЕРКИ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ

#### 1. Превентивни мерки

##### Член 7

Заради спречување на појави или утврдување на постоење заразни болести кај животните, се преземаат следниве превентивни мерки:

- 1) заштитни вакцинации;
  - 2) дијагностички и други испитувања;
  - 3) утврдување на причината за цовисувањето;
  - 4) испитување на сурови кожи на антракс;
  - 5) контрола на водата и на производството на храна за копитарите, чапункарите, пернатата живина, рибите, кучињата и мачките (сточна храна);
  - 6) контрола на животните во прометот;
  - 7) контрола на објектите и опремата за производство, обработка, преработка и промет на животински производи, животински суровини и животински отпадоци и контрола на прометот на тие производи;
  - 8) контрола на производството и складирањето на семе за вештачко осеменување на копитарите и чапункарите;
  - 9) контрола на саеми, пазари и на изложби на животни и прехранбени производи од животинско потекло и на други собиралишта на животни;
  - 10) контрола на објектите за производство, складирање и промет на биолошки, хемофармацеутски и дијагностички препарати за животни, односно контрола на производството, складирањето и прометот на тие препарати;
  - 11) контрола на превозните средства со кои се пренесуваат животни, животински производи, животински суровини и животински отпадоци;
  - 12) контрола на местата и објектите што служат за нештетно отстранување на животински мрши и животински отпадоци.
- Видовите на превентивните вакцинации, односно на дијагностичките и другите испитувања, нивниот обем, временскиот период, подрачјата, биолошките и другите средства, со кои тие ќе се вршат, заради спречување на појави, односно утврдување на постоење на заразни болести, одредени со Сојузниот и со овој закон, ги определува републич-

киот секретар за земјоделство и шумарство, според епизоотиолошката состојба во Републиката.

Општината за своето подрачје секоја година донесува наредба за превентивни мерки за здравствена заштита на животните.

#### Член 8

Заради спречување на заразни, паразитни и други болести кај животните и заради зачувување на човековата околина, републичкиот секретар за земјоделство и шумарство пропишува ветеринарно-санитарен минимум за објектите за производство, држење, одгледување, промет, карантин и изолација на животни.

#### Член 9

Општината донесува програма за изградба на објекти и набавка на опрема за нештетно отстранување на мрштите и отпадоците од пцовисаните животни.

Општината се грижи за нештетно отстранување на животинските мрши и отпадоците од пцовисаните животни и за уништување на кучињата и мачките скитници за своето подрачје.

Во населените места каде што постои можност мрштите и отпадоците од пцовисаните животни да се користат преку кафилерија, општината ќе забрани нивното отстранување да се врши со закопување, со фрлање во јама — гробница или со уништување на друг начин.

#### Член 10

Републичкиот секретар за земјоделство и шумарство може да нареди, во случај на елементарни непогоди (поплави и друго), потребни мерки за спречување и сузбивање на заразните болести кај животните, кога елементарните непогоди ќе зафатат две или повеќе општини.

#### Член 11

Организацијата на здружениот труд што набавува животни на домашниот пазар е должна животните да ги држи определено време во карантин.

За време на карантинот животните се прегледуваат, дијагностички се испитуваат и по потреба превентивно се вакцинираат и дехелментизираат.

Општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството ги определува местото, времето на траење и другите услови на карантинот, како и ветеринарната организација на здружениот труд којашто ќе ги изврши прегледите, дијагностичките испитувања и другите мерки.

Организацијата од став 1 на овој член е должна да ги обезбеди определените услови за карантинот и да ги поднесува трошоците на карантинот.

#### Член 12

За животните внесени од странство местото и времетраењето на карантинот, видот и начинот на испитувањето и другите услови на карантинот ги определува Управата за ветеринарна служба во состав на Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство (Управата за ветеринарство).

За време на карантинот од став 1 на овој член животните задолжително се прегледуваат и дијагностички се испитуваат, а по потреба превентивно се вакцинираат и дехелментизираат.

Прегледите, дијагностичките испитувања и вакцинациите од став 2 на овој член ги врши ветеринарната организација на здружениот труд што ќе ја определи Управата за ветеринарство.

Трошоците на карантинот ги поднесува корисникот на внесените животни.

#### Член 13

Организациите на здружениот труд што се занимаваат со откуп и промет на сурови кожи се должни да располагаат со потребен број простории, чии подови и ѕидови се изградени така што лесно да можат да се чистат, мијат и дезинфицираат, да имаат истечна ладна и топла вода и одводна канализација.

Просториите во кои се сместуваат и складираат сурови кожи мораат да бидат оддалечени најмалку 200 метри од објекти за живеење, кланици, млекарници и други објекти за производство, обработка и преработка на прехранбени производи од животинско потекло.

Просториите во кои се врши сушење на кожи мора да бидат оддалечени најмалку 500 метри од објектите наведени во став 2 на овој член.

Во урбанизираните населени места се забранува вршење на откуп на кожи на отворено место.

#### Член 14

Организациите на здружениот труд што се занимаваат со откуп и промет на сурови кожи се должни да водат евиденција за потеклото на откупените кожи од копитарни, чапункари и дивеч. Евиденцијата се води одделно за кожите од животни заклани во кланици, одделно за кожите од животни заклани без ветеринарен преглед, односно за кожите од пцовисани животни, за кои не постои ветеринарна потврда за незаразеност на местото од каде потекнуваат, а одделно за кожите од дивечот.

Кожите од животните заклани без ветеринарен преглед, односно од пцовисаните животни мора да бидат видливо обележани со редниот број на евиденцијата.

#### Член 15

Организациите на здружениот труд што се занимаваат со откуп и промет на сурови кожи се должни пред пуштањето во промет, од секоја говедска, биволска, овча, козја и кожа од копитарни, која потекнува од животни заклани без ветеринарен преглед, односно од пцовисано животни да достават мостра на овластена ветеринарно-дијагностичка организација на здружениот труд за испитување на антракс (асколизација).

Обврската од став 1 на овој член не се однесува на телешки, чукарешки, јагнешки, јарешки и други од ждребиња и прлиња.

Овластените ветеринарно-дијагностички организации на здружениот труд се должни за резултатот од асколизацијата писмено да го известат инспекторот на мострата, општинскиот ветеринарен инспектор и Управата за ветеринарство.

#### Член 16

За да се спречат и сузбијат беснилото и другите заразни и паразитни болести што ги пренесуваат кучиња се ограничува држењето на кучиња и се врши задолжителна регистрација, заштитна вакцинација против беснилото и дехелментизација на кучињата.

Држателот на кучиња секоја година во периодот од октомври до ноември поднесува пријава на општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството, односно на органот што ќе го определи општината за бројот и намената на кучињата, заради регистрација.

Регистрираните кучиња носат значка, чија форма секоја година однапред ја пропишува Управата за ветеринарство.

Општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството води регистар на пријавените кучиња и при вршењето на превентивната вакцинација против беснилото, преку ветеринарната станица во општината, ги снабдува со значки чии броеви ги внесува во регистарот.

Регистрираните и вакцинираните кучиња мораат да ја носат значката и да бидат врзани. По исклучок не мораат да бидат врзани ловечките кучиња за време на ловот, овчарските кучиња кога се наоѓаат со стадата, ако се оддалечени 500 метри од населеното место и кучињата што носат кошница на муцката.

Кучињата што не се регистрирани и вакцинирани, неврзаните и скитачките кучиња се уништуваат.

Поблиски прописи за бројот на кучињата што можат да се чуваат, начинот на нивното држење, како и за регистрацијата, вакцинацијата и уништувањето на нерегистрираните, невакцинираните против беснило, неврзаните и скитачките кучиња, донесува општината.

#### Член 17

Куче што каснало некое лице подлежи на три задолжителни прегледи во текот на 14 дена од денот на каснувањето.

Првиот преглед по службена должност ќе го изврши општинскиот ветеринарен инспектор веднаш по добивањето на информацијата за каснувањето, при што ќе го установи идентитетот на кучето, ќе издаде решение за натамошна постапка со кучето и ќе ги извести здравствениот дом и овластената ветеринарна организација на здружениот труд во општината за утврдената здравствена состојба.

Вториот и третиот преглед ќе го изврши овластената ветеринарна организација на здружениот труд, за сметка на држателот на кучето, и за резултатите од прегледите ќе ги извести општинскиот ветеринарен инспектор и Здравствениот дом во општината.

#### Член 18

За држење на кучиња држателот плаќа такса, која за женските кучиња се плаќа во двоен износ. Висината на таксата ја определува општината.

#### Член 19

Во кругот на индустриските, извозните и комуналните кланици и во објектите за складирање, обработка и преработка на месо, млеко, риба и јајца се забранува држење на кучиња.

#### Член 20

Инкубаторските станици и живинарските фарми се под постојана ветеринарно-санитарна инспекциска контрола.

#### Член 21

Кошниците со пчели пред отпремање на испаша мораат да бидат здравствено прегледани од општинскиот ветеринарен инспектор.

Отпремање на кошници со пчели се врши врз основа на издадена потврда во писмена форма од општинскиот ветеринарен инспектор, на која се назначува дека населението од каде што потекнуваат кошниците и самите кошници не се заразени со заразна болест кај пчелите.

#### Член 22

Во случај на општа опасност од внесување на лигавка и шап, чума кај говедата, белодробна зараза кај говедата, афричка чума кај коњите, афричка чума кај свињите, сипаница кај овците, вазикаларен стоматит кај свињите и дурина, организацијата на здружениот труд што одгледува животни е должна да го ограничи или забрани влезот во сточарските објекти на лица што не се вработени непосредно во тие објекти, односно на лица што службено не се задолжени за работа во тие објекти.

#### Член 23

Се забранува вршење на крвни операции и други видови ветеринарни манипулации од неовластени лица (надриветинарство).

#### Член 24

Работниците што се вработени по сточарско производство на организации на здружениот труд, а имаат животни, се должни на сопствените животни да ги применат мерките што се пропишани за животните во организацијата на здружениот труд во која се вработени.

## 2. Мерки за отстранување и искоренување на болестите кај животните

### Член 25

Ако се појави заразна болест, или ако се појават знаци според кои постои сомнение дека некое животно е заболено или пцовисано од заразна болест, држателот на животното е должен тоа веднаш да го пријави на општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството, или на ветеринарната организација на здружениот труд, која за тоа мора веднаш да го извести општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството.

Во случаите од став 1 на овој член држателот на животни е должен веднаш да ги оддели здравите грла од болните, пцовисаните или сомнителните; да им забрани пристап во сопствениот стопански двор на надворешни лица; да ја зачува мршата од пцовисаното животно до ветеринарниот преглед; да не го пушта својот добиток надвор од стопанскиот двор, како и да не изнесува животински производи, животински суровини, животински отпадоци и сточна храна надвор од својот стопански двор.

Мршата од пцовисаното животно од заразна болест, односно за кое постои сомнение дека пцовисало од заразна болест држателот на животните е должен да ја зачува до ветеринарниот преглед.

За пцовисаните животни мора да се утврди причината за пцовисувањето, ако постои сомнение дека се работи за заразна болест.

Мршата од животното од став 3 на овој член по ветеринарниот преглед и секоја друга мрша од пцовисано животно, држателот на животни е должен нештетно да ја отстрани.

Мршите од став 5 на овој член или нивните делови можат да се преработат во специјални објекти (кафилерии).

Се смета дека се појавила зараза ако меѓу животните од еден стопански двор, штала или стадо се појават едноподруго два или повеќе случаи на разболувања или пцовисување со исти или слични знаци, или ако настапи ненадејно пцовисување на едно или повеќе животни без видливи знаци на болест, или ако не е позната причината на болеста.

### Член 26

Заболено од заразна болест се смета животно што ги покажува типичните знаци на соодветната заразна болест, или кај кое заразата е установена лабораториски, или по пат на некоја од теренските научно-призната дијагностичка метода.

За сомнително на заразна болест се смета животно кај кое знаците на болеста не се јасно изразени. Сомнение на зараза постои и тогаш кога две или повеќе животни заболат или пцовисаат со исти или слични знаци на заболување.

Сомнително на заразување се смета приемливо животно што било во непосреден или посреден допир со болно или сомнително животно на заразна болест.

Приемливо животно на заразна болест се смета животно кое заболи ако се зарази со специфичниот причинител на соодветната заразна болест.

### Член 27

Ветеринарните работници вработени во ветеринарни организации на здружениот труд или во земјоделски или други организации на здружениот труд, се должни ако при вршењето на својата редовна работа утврдат појава на заразна болест или сомнение за постоење на заразна болест кај животни, за тоа веднаш да го известат општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството.

Ветеринарните лекари од ветеринарните организации на здружениот труд се должни при вршењето на својата редовна работа, во случаите кога утврдат појава на заразна болест или сомнение за постоењето на заразна болест, по овластување од општината, да ги наредат мерките од член 25 став



2 на овој закон, да земат мостри од сточната храна со која се хранеле и се хранат болните, односно сомнителните животни и материјал од болните, односно пцовисаните животни за лабораториско-дијагностичко испитување и за утврдена состојба и преземените мерки веднаш да го известат општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството.

Усната наредба од став 2 на овој член има сила на решение, кое општинскиот ветеринарен инспектор мора да го донесе во рок од 3 дена.

Трошоците за преземање мерки од став 1 на овој член паѓаат на товар на општината.

#### Член 28

Ако кај болно, пцовисано или убиено животно, кое припаѓа на корисник на животни во општествена сопственост, се појави сомнение дека се работи за заразна болест, ветеринарната служба на корисникот на животните во општествена сопственост е должна да достави материјал (паталогски материјал, храна, вода и др.) на овластена ветеринарно-дијагностичка институција за лабораториско испитување и за стореното да го известат општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството.

#### Член 29

Општинскиот ветеринарен инспектор е должен веднаш по приемот на известувањето за појавата на заразна болест или на сомнение дека постои зараза, да излезе на местото и да преземе мерки, за да се утврди дали постои заразна болест и дали држателот на животни ги презел мерките од член 25 став 2 на овој закон.

Општинскиот ветеринарен инспектор е должен да испрати материјал за лабораториско-дијагностичко испитување, ако тоа не е сторено.

Ако општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството не ги наредил мерките од член 11 на Сојузниот закон и член 30 на овој закон, тие мерки ќе ги нареди Управата за ветеринарство.

#### Член 30

Кога се утврди постоење на заразна болест и додека трае опасноста од таа заразна болест, општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството, во зависност од природата на заразната болест и степенот на опасноста, во заразеното подрачје наредува една или повеќе од следниве мерки:

- 1) издвојување на здравите од болните животни или од животните за кои постои сомнение дека се болни;
- 2) затворање на болните животни и на животните за кои се сомнева дека со болни;
- 3) забрана за настапување на саеми, пазари, изложби, собирање или други јавни смотри на животни;
- 4) забрана или ограничување на држење на животни;
- 5) забрана или ограничување на изнесување, односно промет на прехранбени производи, суровини и отпадоци од животинско потекло, на сточна храна и на други предмети со кои може да се пренесе заразна болест;
- 6) забрана на кољење на копитарни, чапункари, перната живина и зајди;
- 7) кољење или убивање на заразени животни, односно животни за кои постои сомнение дека се заразени;
- 8) попис на копитарни и чапункари, а по потреба и нивното обележување и попис на кучиња;
- 9) забрана или ограничување на производството во определени објекти за одредено време;
- 10) ограничување на движењето на лица кои доаѓаат во допир со заразени животни или со животни за кои постои сомнение дека се заразени и со производи, суровини и отпадоци кои потекнуваат од такви животни;

11) заштитно вакцинирање и дијагностичко испитување;

12) блокирање на жариште на заразна болест во заразени населени места и подрачја (забрана на влегување и излегување на лица и животни);

13) кастрација на заразени и сомнителни животни и забрана на природен прираст;

14) дезинфекција, дезинсекција и дератизација на шталите, оборите, трлата, стопанските дворови, пасиштата, поилата и на другите места каде што се наоѓале болни животни и на предметите што биле во допир со болни животни;

15) контумација и уништување на кучиња и мачки скитници.

Мерките од став 1 на овој член можат да се наредат и кога постои непосредна опасност од појава на заразна болест.

Во особено опасни случаи може да се нареди и привремена забрана на работа во објектите во кои се преработуваат или складираат прехранбени производи, суровини и отпадоци од животинско потекло или сточна храна.

#### Член 31

Општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството е должен за појавата и престанокот на заразна болест веднаш писмено да ги известат: Управата за ветеринарство, општинските ветеринарни инспектори во соседните општини, ветеринарните организации на здружениот труд, месните заедници, командата на единиците на Југословенската народна армија и заинтересираните организации на здружениот труд од подрачјето на општината.

#### Член 32

За секое заболување од антракс, беснило, бруцелоза, кју-треска, лептоспироза, сакагија, трихинелоза и туларемија, општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството го известува општинскиот орган на управата надлежен за здравството.

Здравствената организација на здружениот труд е должна веднаш да го известат општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството за секое утврдено заболување на луѓе од болести од став 1 на овој член.

#### Член 33

Ако држателот на животни не ги преземе пропишаните мерки општинскиот ветеринарен инспектор со решение ќе го нареди извршувањето на тие мерки.

Ако држателот на животното не ги изврши наредените мерки од став 1 на овој член, општинскиот ветеринарен инспектор ќе го довери извршувањето на тие мерки на надлежната ветеринарна станица или на друга ветеринарна организација на здружениот труд, на товар на држателот на животни.

#### Член 34

Лабораториско-дијагностичко испитување на материјал вршат ветеринарните организации на здружениот труд, што ќе ги овласти републичкиот секретар за земјоделство и шумарство.

Организациите од став 1 на овој член се должни за резултатот од лабораториско испитување веднаш да ги известат странката од која потекнува материјалот, надлежниот општински ветеринарен инспектор и Управата за ветеринарство, без оглед на тоа кој го испратил или зел материјалот.

#### Член 35

Границите на заразено или загрошено подрачје и местата на стационарните болести ги утврдува општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството.

Ако заразата која има карактер на епизоотија се утврди на подрачје на две или повеќе општини, границите на заразено подрачје ги определува Управата за ветеринарство.

**Член 36**

Извршниот совет на собранието на општината ги определува мерките за здравствена заштита на животните, што се должни да ги преземат поголем број граѓани, повеќе организации на здружениот труд и граѓански правни лица.

**Член 37**

Кога постои непосредна опасност од појава на заразна болест кај животни или кога се утврди зараза и додека трае опасноста од заразата, може покрај мерките определени со Сојузниот закон и со овој закон, да се нареди, според природата на заразата и големината на опасноста во заразниот стопански двор населеното место или подрачјето, како и во загрозеното подрачје, привремена забрана за одржување на собири, односно уништување на производите, суровините и отпадоците од животинско потекло и другите предмети со кои може да се прошири заразата.

**Член 38**

Убивање (колење) на болни животни и на животни за кои постои сомнение дека се заразени може да се нареди, ако не постои можност за отстранување на заразната болест со примена на други мерки, пропишани со Сојузниот закон и со овој закон или ако со убивањето (колењето) се поевтинува спречувањето, односно искоренувањето на заразната болест.

Предметите што биле, односно за кои постои сомнение дека биле во допир со заразени животни, ако не можат да се дезинфицираат, се уништуваат со горење или се прават нештетни на друг начин.

Убивањето (колењето) на животни од став 1 на овој член се врши под надзор на општинскиот ветеринарен инспектор и на местото што тој ќе го определи. За убивањето (колењето) на животното се составува записник.

**Член 39**

Во случај на појава на лигавка и шап, чума кај говедата, белодробна зараза кај говедата, афричка чума кај коњите, афричка чума кај свињите, сипаница кај овците, везикуларен стоматит кај свињите и дурина, заради нивното спречување и отстранување, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија може да одлучи да се формираат екипи од ветеринарни стручњаци, и да се испратат на работа во определени подрачја.

За работа на екипите од став 1 на овој член организациите на здружениот труд се должни да им ставаат на располагање ветеринарни стручњаци, средства и опрема во обем што ќе го определи републичкиот секретар за земјоделство и шумарство.

Трошоците на екипите и на утврдените средства од став 1 на овој член ги поднесува Републиката.

**Член 40**

Организациите на здружениот труд во чии објекти се произведуваат вакцини и серуми од живи вируси или се вршат обиди со живи вируси се должни тие објекти да ги опремаат така што наполно да биде исклучена можноста за ширење на зараза (затворен систем).

**Член 41**

Се смета дека заразата престанала ако од последното пцовисување, убивање (колење) или оздравување поминал најдолгиот инкубационен период и ако е извршена завршна дезинфекција.

**Член 42**

Организациите на здружениот труд што се занимаваат со одгледување на животни, со колење на животни и добивање на месо, со обработка и преработка на месо, млеко, риба и јајца, со откуп, обработка и чување на кожи и со слични дејности се должни да преземат заштитни мерки против глодачите и инсектите.

Мерките за здравствена заштита се должни да ги преземат и граѓаните и граѓанските правни лица што вршат дејност од став 1 на овој член.

**Член 43**

Општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството е должен да води евиденција за движењето на заразните болести за подрачјето на својата општина (епизоотиолошка книга), евиденција за позитивните и сомнителните реактори како и евиденција за магацините за кожи, суровини и отпадоци.

Евиденцијата од став 1 на овој член се води за секоја болест одделно, според упатството што ќе го донесе Управата за ветеринарство.

**Член 44**

Организациите на здружениот труд што се занимаваат со промет на биолошки препарати, лекови и други ветеринарни материјали, ветеринарните организации на здружениот труд и ветеринарните служби на земјоделските и другите организации на здружениот труд се должни биолошките препарати, лековите и другите ветеринарни материјали да ги чуваат и применуваат според упатствата на нивните производители.

**Член 45**

Уверение за здравствената состојба на животните издава општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството, односно овластените ветеринарни станици.

За издадените уверенија и извршените промени во нив органите и организациите од став 1 на овој член водат евиденција.

### III. ВETERИНАРНО-САНИТАРНА КОНТРОЛА НА ЖИВОТНИТЕ, ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ, СУРОВИНИТЕ И ОТПАДОЦИТЕ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО НА МЕСТОТО НА ПРОИЗВОДСТВОТО, СКЛАДИРАЊЕТО И ВО ПРОМЕТОТ

**Член 46**

Продажба на животни во урбанизирано населено место се врши само на пазариштето за животни, кое мора да биде изградено надвор од населеното место, на оцедно место, заградено, снабдено со вода за пиење, да има пристапен пат и да е изградено така што лесно да може да се чисти и дезинфицира. На пазариштето за животни мора да има рампа за истовар на животни, уреди за врзување на крупниот добиток и обори за сместување на ситните животни, бетонско плато за механичко чистење и дезинфекција на превозни средства, канализација за отпадните води, септичка јама и бетонска покриена јама за собирање на ѓубрето.

Пазариштето за животни е под постојана ветеринарно-санитарна инспекциска контрола на општинскиот ветеринарен инспектор кој редовно врши преглед на животните што се наоѓаат во пазариштето.

Посебните услови за уредување на пазариштето за животни, како и условите за уредување на местата за откуп во неурбанизираните населени места ги пропишува општината.

**Член 47**

Кланицата мора да има:

- 1) соодветен број простории според капацитетот на колењето, а најмалку одделение за колење на добиток и одделение за чистење и обработка на црева и шкембиња;
- 2) одделна просторија за работа на ветеринарниот инспектор;
- 3) уреди за стерилизација на алатот за колење на животни и обработка на месото;
- 4) покриен, заграден бетонан простор со одводна канализација за сместување на добиток наменет за колење;

5) просторија со стерилизатор или јама-гробница, или уред за горење и опрема за нештетно отстранување на конфискатите и кланичните отпадоци;

6) бетонско покриено ѓубриште;

7) соодветна опрема и алат за колење на животни и за хигиенска обработка и преглед на месото;

8) соодветен број квалификувани касапи, според капацитетот на кланицата на градска кланица и ветеринарен лекар;

9) дезинфекциона пумпа и средства за дезинфекција.

Кланицата од која се изнесува месо со средства на јавниот сообраќај надвор од населеното место, во кое е таа лоцирана, мора да има комора за разладување на месо.

Кланицата во која се врши колење на свињи мора да има трихоскоп за преглед на свинско месо на трихина.

Кланичниот круг мора да биде заграден.

Кланицата се подига надвор од населеното место, во правец на ветровите, на оцедно место, во близина на истечна вода и да има пристапен пат.

Кланицата во која се врши преработка на месо мора да ги исполнува условите предвидени со овој закон за работилницата за преработка на месо.

Управата за ветеринарство води евиденција за кланиците.

#### Член 48

Кланицата за колење на живина се изградува како одделен градежен објект.

#### Член 49

Општината може да пропише задолжителен преглед на свињи пред и по колењето кога тоа се врши и за сопствени потреби, надвор од кланицата.

#### Член 50

Работилницата за преработка на месо мора да има:

- 1) просторија за подготовка, обработка и преработка на месо;
- 2) просторија за стерилизација, односно димење на производите;
- 3) просторија за топење на маст и
- 4) просторија за готови производи.

Ако работилницата за преработка на месо се наоѓа надвор од кругот на кланицата, таа мора да биде заградена.

#### Член 51

Месото кое се испраќа од едно во друго населено место претходно мора прописно да биде разладено.

Транспортот на месо од кланица до продавница и од едно во друго населено место се врши во специјални превозни средства и во висечка положба, закачено на куки. Овие превозни средства не смеат да се користат за друга цел.

#### Член 52

Ако месото од принудно заклано животно е употребливо за исхрана на луѓе, општинскиот ветеринарен инспектор може да дозволи преработување и складирање на тоа месо во објекти кои ги исполнуваат пропишаните услови.

Организацијата на здружениот труд на која ѝ припаѓа објектот од став 1 на овој член е должна да изврши преработка, односно складирање на месото, со соодветен надоместок.

#### Член 53

Млекото што е наменето за исхрана на луѓе мора да исполнува одредени услови, а особено:

- 1) да е добиено од животни што не боледуваат од болести од кои преку млекото можат да се заразат луѓе;
- 2) да се собира и држи во простории и садови кои ги задоволуваат хигиенските и техничките прописи;

3) во производството и прометот на млекото да се вработени здрави лица;

4) за превоз на млеко можат да се употребуваат само возила, садови и амбалажа наменети за таа цел.

#### Член 54

Откупните пунктови за млеко и транспорт за млеко се под ветеринарно-санитарен надзор на општинскиот ветеринарен инспектор.

Објектите за обработка и преработка на млеко (млекарница, мандра, бачило) и самата обработка и преработка во нив се наоѓа под постојан ветеринарно-санитарен надзор на општинскиот ветеринарен инспектор.

#### Член 55

Според капацитетот, видот и начинот на производството млекарницата, мандрата и бачилото мораат да имаат соодветен број простории, изградени така што лесно да можат да се чистат, мијат и дезинфицираат и да бидат снабдени со уреди и опрема од материјал што не 'рѓосува.

Млекарницата, мандрата и бачилото од став 1 на овој член мораат да бидат заградени.

#### Член 56

Објектот за преработка на јајца, односно објектот за преработка на риба мора да биде изграден како одделен објект и да има соодветен број простории кои можат лесно да се чистат, мијат и дезинфицираат, да биде заграден и снабден со уреди и опрема што не 'рѓосува, како и со ладилник.

#### Член 57

Објектите од членовите 47, 48, 50, 55 и 56 од овој закон мораат да имаат и:

- 1) хигиенски исправна топла и ладна вода со лавабоа, кои во кланиците и работилниците за преработка на месо, мораат да бидат на ножен погон;
  - 2) функционална канализација, изградена според прописите;
  - 3) простории и средства за одржување на личната хигиена и хигиената во објектот и санитарен јазел;
  - 4) просторија за починка на работниците.
- Сидовите и подовите на објектите од став 1 на овој член во просториите во кои се манипулира со вода мораат да бидат направени од непропустлив материјал, што може лесно да се чисти, мие и дезинфицира.

#### Член 58

Во кланиците, работилниците за обработка и преработка на месо, млекарниците, објектите за преработка на јајца и објектите за преработка на риба мора да се пропише ветеринарно-санитарен ред, кој особено ги содржи:

- 1) времето на почнувањето и завршувањето на работата и времето на починката;
- 2) времето на чистењето и дезинфекцијата на објектот и опремата (дневно и месечно чистење и месечна дезинфекција);
- 3) видот на заштитната облека и обувки за одделни работни места;
- 4) одржувањето на хигиената во објектите;
- 5) средствата и начините за чистење и дезинфекција на просториите, опремата, алатот, заштитната облека и обувките;
- 6) средствата за правилно вршење на ветеринарно-санитарниот преглед и
- 7) другите работи што се во врска со хигиената на производството.

За објектите во општествена сопственост ветеринарно-санитарен ред пропишува организацијата на здружениот труд, а за објектите во сопственост на граѓани општината.

#### Член 59

Управата за ветеринарство заедно со Републичкиот санитарен инспекторат дава согласност за локација на кланица, работилница за преработка на месо, кланица за живина, ладилник за прехранбени производи од животинско потекло, млекарница, објект за преработка на јајца, објект за прера-

ботка на риба, општествен објект за одгледување на животни, објект за обработка и складирање на кожи при извозна кланица и кафилерија и води евиденција за тие објекти.

Општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството дава согласност за локација на откупен пункт за млеко, за мандра (бачило), за јама-гробница за животни, животински гробишта, за уред за спалување на мрши, за објекти за обработка и складирање на кожи при комунални кланици.

Општинскиот ветеринарен инспектор учествува во комисијата за одобрување на простории и опрема за продажба на прехранбени производи од животинско потекло.

#### Член 60

За ветеринарно-санитарните решенија во пројектот за изградба и реконструкција на кланица, кланица за живина, објекти за преработка на месо, ладилник за прехранбени производи од животинско потекло, млекарница, објект за преработка на јајца, објект за преработка на риба, објект за преработка и складирање на кожи при извозна кланица, кафилерија и општествен објект за одгледување на животни е потребна претходна согласност на Управата за ветеринарство.

Органот од став 1 на овој член дава согласност на одобрувањето за пуштањето во употреба на изградените објекти од став 1 на овој член.

### IV. НАДОМЕСТОЦИ, ТРОШОЦИ И ТАКСИ

#### Член 61

За убиено или заклано животно, односно за уништен предмет заради спроведување на одделни мерки од Сојузниот закон и овој закон на држателот му припаѓа надоместок во висина на пазарната цена за животното, односно предметот, што ја има во местото и на денот на убивањето или колењето, односно уништувањето.

Ако месото или другите делови на убиеното (закланото) животно можат да се искористат за исхрана или за други цели, надоместокот се исплатува во висина на разликата меѓу пазарната цена и вредноста на искористеното месо и другите делови.

#### Член 62

Пазарната цена на животното, односно на предметот од член 61 на овој закон ја утврдува комисијата што ја образува општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството, во која задолжително влегува општински ветеринарен инспектор.

Во случај надоместокот да се обезбедува од средствата на Републиката, општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството е должен да ја извести Управата за ветеринарство која може да определи свој претставник при комисијата од став 1 на овој член.

Комисијата од став 1 на овој член за извршената работа составува записник.

#### Член 63

Држателот на животното поднесува писмено барање за надоместок до општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството во рок од 30 дена од денот на убивањето (колењето) на животното, односно уништувањето на предметот.

Кон барањето се приложува:

1) решение со кое е наредено убивањето (колењето) на животното, односно уништувањето на предметот;

2) потврда од општинскиот ветеринарен инспектор дека барателот ги извршил сите пропишани и наредени мерки, дека животното е убиено (заклано), односно дека предметот е уништен, како и дека мршата нештетно е отстранета и дека е извршена завршна дезинфекција и

3) доказ за вредноста на искористеното месо и другите делови на убиеното (закланото) животно.

Решение за надоместок донесува општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството, а ако надоместокот се исплатува од средствата на Републиката, Управата за ветеринарство.

Кога решението за надоместок го донесува Управата за ветеринарство, општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството е должен на тој орган да му го достави барањето на држателот на животното, односно предметот со доказите од став 2 на овој член, записникот од член 62 став 3 на овој закон и потврда за патолошко-анатомскиот наод за грлата што се заклани поради туберкулоза.

#### Член 64

На држателот на убиеното (закланото) животно, односно на уништениот предмет од член 61 не му следува надоместок ако:

1) заразата веднаш не ја пријавил во надлежното место;

2) животното превентивно не го вакцинирал кога тоа било пропишано или наредено;

3) животното е заразено поради тоа што не ги презел пропишаните мерки;

4) не го дотерал животното на принудно колење кога тоа било наредено;

5) без одобрение на надлежниот ветеринарен орган дотерал животно од незаразено во заразено или загрозено подрачје, односно од заразено или загрозено во незаразено подрачје;

6) не презел мерки за нештетно отстранување на мршата и не извршил дезинфекција;

7) заразата се појавила при увозот или за време на карантинот на внесените животни од странство;

8) има право на надоместок по други прописи или врз основа на договор за осигурување на животни и предмети;

9) поднел барање по истекот на 30 дена од денот на настанувањето на штетата;

10) уништените мачки и кучиња се скитници, односно ако кучињата и мачките се уништени по наредба за време на сузбивањето на болеста беснило.

Во случаите од став 1 на овој член на држателот на животните општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството му издава решение.

#### Член 65

Општината во целост ги поднесува трошоците на:

1) превентивната вакцинација и сузбивањето на антраксот и шушкавецот во индивидуалните стопанства;

2) сузбивањето на беснилото, вклучувајќи ги и трошоците на вонредната вакцинација на кучиња што се врши по наредба, при појавата на беснилото;

3) сузбивањето на чумата кај свињите, чумата и атипичната чума кај пернатата живина, вклучувајќи ги трошоците на вонредната вакцинација на свињите, односно пернатата живина во заразените и загрозените населени места, што се врши по наредба во индивидуалните стопанства;

4) задолжителните масовни прегледи на копитарите на сакагија, како и трошоците на сузбивањето и искоренувањето на оваа зараза во индивидуалните стопанства;

5) земањето, пакувањето и испраќањето на материјал за лабораториско испитување и на самото лабораториско испитување на болестите од член 1 на Сојузниот закон и од член 6 на овој закон, со исклучок на лигавката и шапот, чумата кај говедата, белодробната зараза кај говедата, афричката чума кај коњите, афричката чума кај свињите, сипаницата кај овците, везикуларниот стоматит кај свињите и дурината, за материјалите земени за испитување од индивидуалните стопанства;

6) уништувањето на кучињата и мачките-скитници, како и уништувањето на кучињата и мачките, наредено за сузбивањето на беснилото и ехинококозата;

7) подготвеноста на ветеринарните организации на здружениот труд за спроведување на мерките од член 27 на овој закон и за самото спроведување на тие мерки;

8) надоместокот за убиени (заклани) животни и уништени предмети по наредба на општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството заради спречување ширењето на заразните болести кај животните од член 1 на Сојузниот закон и член 6 на овој закон, освен на заразните болести споменати во точка 5 на овој член и

9) санација на „метилавите“ пасишта.

Општината ги поднесува и трошоците на дезинфекцијата при сузбивањето и искоренувањето на заразните и паразитните болести кај животните од став 1 точките 1, 2, 3 и 4 на овој член и член 66 на овој закон, како и кај сузбивањето на бруцелозата.

Општината не ги поднесува трошоците за болестите за кои постои задолжително осигурување.

#### Член 66

Општината ги поднесува, во износ од најмалку 50 отсто, трошоците на превентирањето и сузбивањето на заразната кривотница кај овците, ентеротоксемијата кај овците и заразниот пролив кај јагнињата, чумата кај свињите, чумата и атипичната чума кај пернатата живина, крастата, белодробната стронгилоза, желудечно-цревната стронгилоза, тенијазата кај кучињата, трошоците на туберкулинизацијата на говедата и трошоците на организираното третирање на овци против метилавоста, за животни од индивидуалните стопанства, додека останатите трошоци за превентирањето и сузбивањето на овие болести како и трошоците за набавка на противметилни средства ги сноси сопственикот на животните.

#### Член 67

Републиката ги поднесува трошоците на:

1) превентирањето, дијагностицирањето, сузбивањето и искоренувањето на лигавката и шапот, чумата кај говедата, белодробната зараза кај говедата, афричката чума кај коњите, афричката чума кај свињите, сипаницата кај овците, везикуларниот стоматит кај свињите и дурината;

2) земањето крв за преглед на бруцелоза и лептоспироза кај животни од индивидуални стопанства;

3) подготвеноста и ангажирањето на ветеринарните организации на здружениот труд за спроведување на мерките од член 27 на овој закон во однос на заразните болести од точка 1 на овој член;

4) надоместокот за убиени (заклани) животни, односно уништени предмети поради извршување на мерките од Сојузниот закон и овој закон, во врска со сузбивањето и искоренувањето на болестите од точка 1 на овој член и на туберкулозата;

5) дезинфекцијата при сузбивањето на заразните болести од точка 1 на овој член;

6) обезбедувањето на резерва на вакцина против лигавка и шап;

7) екипите на ветеринарните стручњаци од член 38 на овој закон и

8) лабораториската дијагностика на болестите од точка 1 на овој член, на туберкулозата и ретуберкулинизацијата на позитивните и сомнителните реангенси.

Републиката не ги поднесува трошоците на превентирањето и сузбивањето на заразните болести кај животните за кои постои задолжително осигурување.

#### Член 68

За уверение за здравствената состојба од член 16 на Сојузниот закон држателот на животни плаќа во готово такса по грло, според видот на животното.

За ветеринарно-санитарните инспекциски прегледи од член 49 на Сојузниот закон се плаќа во готово надоместок според видот на прегледот.

Висината на таксата од став 1 на овој член и висината на надоместокот од став 2 на овој член се определува со Тарифата за висината на таксата за уверение за здравствената состојба на животни и за висината на надоместоците за ветеринарно-санитарните инспекциски прегледи, што ја донесува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Висината на таксата од член 18 на овој закон ја одредува општината и таа се плаќа во готово.

За прегледите од член 46 став 2 на овој закон се наплатува надоместок во готово, според видот на животното.

#### Член 69

Остварените средства од наплатената такса за уверенија од член 68 на овој закон се делат на два дела и тоа: 80 отсто од тие средства се внесуваат во полза на Посебната сметка на Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство за здравствена заштита на животните (во натамошниот текст: Посебна републичка сметка за здравствена заштита на животните) и служи за покривање на трошоците од член 67 на овој закон, а остатокот во висина од 2 отсто се внесува во полза на општината на чие подрачје се создава и служи за покривање на трошоците околу издавањето на уверенија за здравствена состојба на животните.

#### Член 70

Средствата од Посебната републичка сметка за здравствена заштита на животните, по намиравањето на обврските што потекнуваат од член 67 на овој закон можат да се користат и за следниве намени:

1) давање партиципација за изградба на објекти и набавка на опрема за нештетно отстранување на мрши и отпадоци од животни; за изградба и опремување на дезинфекциони станици, за набавка на опрема за дезинфекција и за изградба на коритото за капење на овци;

2) за давање партиципација за набавка на лабораториска опрема на ветеринарно-дијагностички организации на здружениот труд;

3) за проектирање на објекти за отстранување на мрши и отпадоци од животни и дезинфекциони станици и

4) за опремување и оспособување за теренска работа на Републичката ветеринарна инспекција.

Средствата од Посебната републичка сметка за здравствена заштита на животните се користат според програмата што ја донесува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

#### Член 71

Средствата на Посебната републичка сметка за здравствена заштита на животните, што не се потрошени во текот на годината се пренесуваат во наредната година.

#### Член 72

Средствата остварени во општината врз основа на член 68 ставовите 2, 4 и 5 на овој закон се користат за намиравање на обврските на општината што произлегуваат од членовите 27, 65 и 66 од овој закон, за изградба и опремување на објекти за нештетно отстранување на мрши и отпадоци од животни и за опремување и оспособување на ветеринарната служба за теренска работа во општината.

### V. НАДЗОР

#### Член 73

Надзорот над спроведувањето на одредбите на Сојузниот закон, на овој закон и на прописите донесени врз основа на нив го вршат општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството и Управата за ветеринарство.

## Член 74

Работите од областа на ветеринарно-санитарни-те инспекциски прегледи општината може да ги довери на ветеринарни организации на здружениот труд.

За вршење на работите од став 1 на овој член на ветеринарната организација на здружениот труд ѝ припаѓа надоместок.

Висината на надоместокот од став 2 на овој член се утврдува со договор.

## Член 75

Одделни технички работи ветеринарниот инспектор може да му довери на ветеринарен техничар (земање материјал за технички преглед, трихоскопирање и др.).

## Член 76

Општинскиот ветеринарен инспектор, покрај работите за кои е овластен со други прописи, ги врши и следниве работи:

- 1) здравствен преглед на животни;
- 2) ветеринарно-санитарен и квалитетен преглед на месо, животински производи, животински суровини и животински отпадоци на месото, на производството, обработката, преработката, складирањето, на пазарите и во продавниците;
- 3) ветеринарно-санитарна контрола на пратки животни, животински производи, животински суровини и животински отпадоци во прометот и издавање уверенија за нивната здравствена исправност;
- 4) контрола над средствата за заштита на животни во прометот на мало и забрана на употребата и на прометот на она количество средства за заштита на животни, за кое ќе утврди дека не одговара на пропишаните услови;
- 5) наредува потребни мерки од член 30 на овој закон;

6) зема мостри од сточна храна и од нејзините составни делови, материјал за дијагностицирање, вода и средства за заштита на животни и ги доставува на овластена установа за испитување;

7) го контролира убивањето, односно колењето на заразните животни;

8) врши контрола на деловните книги на општествени правни лица и граѓани, кои се однесуваат на спроведувањето на прописите од областа на ветеринарството;

9) прибира податоци и известувања од одговорни лица, сведоци и вештаци кои се однесуваат на спроведувањето на прописите од областа на ветеринарството, кога тоа е потребно;

10) врши ветеринарно-санитарен надзор над пропишаниот минимум зоохигиенски мерки;

11) доставува месечни, периодични и годишни извештаи и други податоци на Управата за ветеринарство за работите од својата надлежност на образци што ќе ги пропише Управата за ветеринарство;

12) врши и други работи за кои е овластен со посебни прописи.

Организациите на здружениот труд, општествените правни лица и граѓаните чија работа е под надзор на општинскиот ветеринарен инспектор се должни да му овозможат вршење на надзорот и да му ги ставаат на располагање потребните податоци.

## Член 77

Републичкиот ветеринарен инспектор, покрај работите за кои е овластен со други прописи, ги врши и следниве работи:

1) надзор над спроведувањето на одредбите на Сојузниот закон, на овој закон и на дополнителните прописи донесени врз основа на нив;

2) надзор над стручната работа на ветеринарните станици и на ветеринарните служби на земјоделските и другите организации на здружениот труд;

3) ветеринарно-санитарен надзор над одбирањето на машини расплодници за производство на семе за вештачко осеменување;

4) надзор над издавањето на уверенија за здравствената состојба на животните;

5) надзор над средствата за заштита на животни во организациите на здружениот труд што се занимаваат со производство на лекови и во организациите на здружениот труд што се занимаваат со промет на големо, како и забрана на употребата и на прометот на она количество средства за заштита на животни, за кое ќе утврди дека не одговара на пропишаните услови;

6) зема мостри од сточна храна и од нејзините составни делови, материјал за дијагностицирање, вода, сол и средства за заштита на животни и ги доставува на овластена установа за испитување, кога тоа не го сторил општинскиот ветеринарен инспектор;

7) врши преглед на деловни книги и на документи на организации на здружениот труд, на други општествени правни лица и граѓани, кои се однесуваат на спроведувањето на одредбите на Сојузниот и на овој закон;

8) прибира податоци и известувања од одговорни лица, сведоци и вештаци, кога тоа е потребно и

9) врши и други работи за кои е овластен со посебни прописи.

Организациите на здружениот труд, општествените правни лица и граѓаните чија работа е под надзор на републичкиот ветеринарен инспектор се должни да му го овозможат вршењето на надзорот и да му ги ставаат на располагање потребните податоци.

## VI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

## Член 78

Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари ќе се казни за стопански престап организација на здружениот труд или друго општествено правно лице ако:

1) животните што ги набавиле на домашниот пазар не ги држат во карантин за времето одредено со овој закон, не обезбедат преглед и дијагностичко испитување на животните и не ги обезбедиле пропишаните услови за карантинот, па поради тоа дојде до ширење на заразна болест (член 11);

2) не изврши некоја од наредените мерки од член 30 на овој закон и поради тоа дојде до ширење на заразна болест;

3) произведуваат вакцини и серуми од живи вируси на болестите од член 22 на овој закон или вршат обиди со живи вируси, а не ги опремиле објектите на начин со кој се обезбедува и спречува ширењето на заразната болест, па поради тоа дојде до ширење на заразните болести (член 40).

За стопански престап од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 1.000 до 6.000 динари и одговорното лице во организацијата на здружениот труд или во друго општествено правно лице.

## Член 79

Со парична казна од 2.000 до 30.000 динари ќе се казни за прекршок организација на здружениот труд или друго општествено правно лице ако:

1) не ги исполни условите и не постапи по мерките предвидени и наредени од општината од член 9 на овој закон;

2) животните што ги набавиле на домашниот пазар не ги држат во карантин во пропишаното време, не обезбедат преглед и дијагностичко испитување на животните и не ги обезбедиле определените услови за карантинот, а притоа не дојде до ширење на заразна болест (член 11);

3) во кругот на кланицата, односно во кругот на објектите за обработка, преработка и складирање на месо, млеко, риби и јајца држи едно или повеќе кучиња (член 19);

4) во случај на општа опасност од внесување на болестите од член 22 на овој закон не го ограничи или забрани влезот на лица што не работат

непосредно во тие објекти, односно на лица што службено не се задолжени за работа во тие објекти;

5) на надлежниот орган не пријави појава на заразна болест или појава на знаци според кои може да се посомнева за појава на заразна болест (член 25 став 1);

6) држателот на животни не постапи според одредбите од член 25 став 2 на овој закон;

7) произведуваат вакцини и серуми од живи вируси на болестите од член 22 на овој закон или вршат обиди со живи вируси, а не ги опремиле објектите на начин со кој се спречува ширењето на заразната болест, а притоа не дојде до ширење на заразната болест (член 40);

8) користи објекти или опрема за колење на животни, за обработка или преработка на месо, млеко, риба или јајца што се наменети за исхрана на луѓе, а тие објекти не ги исполнуваат пропишаните услови во членовите 47, 48, 50, 55, 56, 57 од овој закон;

9) без претходна согласност за проектот гради или врши реконструкција, или без согласност пушта во употреба објекти од член 60 на овој закон.

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 500 до 5.000 динари и одговорното лице во организацијата на здружениот труд или во друго општествено правно лице.

#### Член 80

Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата на здружениот труд или друго општествено правно лице ако:

1) своите животни не ги приведе на вакцинација, на дијагностички или други испитувања, кога тоа е наредено (член 7 став 2);

2) се занимава со откуп и промет на сурови кожи, не ги обезбедила потребните простории или врши откуп на кожи на отворено (член 13);

3) се занимава со откуп на кожи, а не води евиденција за потеклото на откупените кожи (член 14 став 1);

4) не ги обележила видливо кожата од заклани животни без ветеринарен преглед, односно од пцовисани животни (член 14 став 2);

5) е овластена за ветеринарно-дијагностички испитувања, а не го соопштила писмено резултатот од асכולизацијата на испраќачот на мострата, на надлежниот општински ветеринарен инспектор и на Управата за ветеринарство (член 15 став 3);

6) во пропишаниот рок не ги приведе своите кучиња за вакцинација против беснило (член 16 став 1);

7) во пропишаните рокови не ги приведе своите кучиња на дехелментизација (член 16 став 1);

8) во периодот октомври-ноември секоја година не поднесе пријава до општинскиот орган на управата за ветеринарство, односно до надлежната месна заедница за бројот и намената на своите кучиња (член 16 став 2);

9) своите кучиња не ги држи врзани кога според постојните прописи треба да се врзани (член 16 став 5);

10) на ветеринарниот инспектор му оневозможил да го установи идентитетот на кучето што каснало некое лице, односно ако ветеринарната организација на здружениот труд ја спречи да го изврши вториот и третиот преглед (член 17 ставовите 1 и 2).

11) овластената ветеринарна организација на здружениот труд во пропишаниот рок не ги изврши вториот и третиот преглед и веднаш не ги извести здравствениот дом и општинскиот ветеринарен инспектор (член 17 став 3);

12) мршата од пцовисаното животно не ја зачува до ветеринарниот преглед или ако не ја отстрани нештетно (член 25 ставовите 3 и 5);

13) нејзините ветеринарни работници не постапат според одредбите на член 27 став 1 од овој закон;

14) нејзините ветеринарни лекари не постапат според одредбите на член 27 став 2 од овој закон;

15) ветеринарната служба на организација на здружениот труд не постапи според одредбите на член 28 од овој закон;

16) не изврши некоја од наредените мерки од член 30 од овој закон, а не дојде до ширење на заразна болест;

17) за резултатот на лабораториското испитување веднаш не ја известат странката од која потекнува материјалот, надлежниот општински ветеринарен инспектор и Управата за ветеринарство (член 34);

18) не стави на располагање ветеринарни стручњаци, средства и опрема (член 39);

19) не преземе заштитни мерки против глодарите и инсектите (член 42);

20) испраќа месо од едно во друго населено место што претходно не е разладено (член 51 став 1);

21) транспортира месо спротивно на член 51 став 2;

22) не изврши преработка или складирање на месо од принудно заклано животно кога тоа го дозволи општинскиот ветеринарен инспектор (член 52);

23) не пропише ветеринарно-санитарен ред, кога е должна тоа да го стори (член 58).

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 300 до 3.000 динари и одговорното лице во организацијата на здружениот труд или во друго општествено правно лице.

#### Член 81

Со парична казна од 500 до 10.000 динари за прекршок ќе се казни поединец кој:

1) неовластено врши крвни операции и други видови ветеринарни манипулации (член 23);

2) не се одзове на решението за учество во екипи (член 39);

3) изврши дејствие од член 78 точка 2, член 79 точките 3, 5, 8, 9 и член 80 точките 1, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 19, 20 и 21.

Ако прекршокот од став 1 точките 1 и 2 од овој член е сторен заради здобивање со имотна корист, на сторителот покрај паричната казна може да му се изрече и казна затвор до 30 дена.

### VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

#### Член 82

Во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон општината ќе ги определи и утврди местата за нештетно отстранување на мршците од пцовисани животни (животински гробишта, јами-гробници и слично).

#### Член 83

Во рок од три години од денот на влегувањето во сила на овој закон пазариштата за животни во урбанизираните населени места мора да се усогласат со одредбите на член 46 од овој закон.

#### Член 84

Се овластува републичкиот секретар за финансии, во согласност со републичкиот секретар за земјоделство и шумарство, поблиски да го уреди начинот на наплатата на таксата за уверенија за здравствената состојба на животните, за уплатата на тие средства на збирна (предна) сметка и за нивната распределба.

#### Член 85

Се овластува републичкиот секретар за земјоделство и шумарство, во рок од една година по влегувањето во сила на овој закон, да донесе поблиски прописи за:

1) начинот и постапката за преземање мерки за спречување и отстранување на заразните болести од член 6 на овој закон;

2) условите што мора да ги исполнуваат објектите за нештетно отстранување на животински мрши и животински отпадоци, постапката за нивното отстранување и начинот на вршењето на ветеринарно-хигиенската служба;

3) условите што мора да ги исполнуваат просториите за откуп, односно складирање на кожи, евиденцијата на откупените кожи и начинот на испраќање на мостри од кожи за испитување на антракс;

4) начинот на водење на евиденција за издадените уверенија за здравствена состојба на животните;

5) уредување на кланиците и вршењето ветеринарно-санитарна контрола во нив;

6) обрасците на извештаите од член 76 на овој закон;

7) внатрешното уредување на објектите од членовите 48, 50, 55 и 56 од овој закон.

#### Член 86

Со овластување на општината ветеринарно-санитарен преглед на животни за колење и на добиеното месо во селските населени места можат да вршат ветеринарни техничари кои имаат положено стручен испит.

Овластувањето од став 1 на овој член може да трае до 1987 година.

#### Член 87

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат: одредбите за здравствена заштита на животните од Законот за мерките за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот („Службен весник на СРМ“ број 36/66) и Законот за висината на надоместоците на ветеринарно-санитарните прегледи и на таксата на уверение за здравствената состојба на добитокот („Службен весник на СРМ“ број 38/66).

#### Член 88

До донесувањето на поблиските прописи од членовите 68 и 85 од овој закон ќе се применуваат следниве прописи:

1. Тарифата за висината на надоместоците за ветеринарно-санитарни прегледи и за таксата за уверение за здравствената состојба на добитокот („Службен весник на СРМ“ број 38/66);

2. Решението за одредување дијагностички установи што вршат дијагностичко испитување на материјал („Службен весник на СРМ“ број 6/67);

3. Правилникот за внатрешно уредување на кланиците и за начинот на вршењето на ветеринарната контрола во нив („Службен весник на СРМ“ број 11/68);

4. Правилникот за начинот на отстранувањето на животински мрши и начинот на вршењето на хигиеничарската служба („Службен весник на СРМ“ број 31/68).

#### Член 89

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

### 370.

Врз основа на член 376, став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

## У К А З

### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за административните такси,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 8 јули 1977 година.

Број 06-1965

8 јули 1977 година

Скопје

Претседател  
на Претседателството на  
СРМ,  
**Видос Смилевски, с. р.**

Претседател  
на Собранието на  
СРМ,  
**Благоја Талески, с. р.**

## ЗАКОН

### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ

#### Член 1

Во Законот за административните такси („Службен весник на СРМ“, бр. 45/72), член 1 се менува и гласи:

„За списите и дејствијата во управните работи, како и за другите предмети и дејствија кај органите на управата на општествено-политичките заедници и другите државни органи се плаќаат административни такси според одредбите на овој закон, доколку со друг пропис поинаку не е одредено“.

#### Член 2

Член 2 се менува и гласи:

„Како органи во смисла на овој закон, се сметаат и организациите на здружениот труд, другите самоуправни организации и заедници, општествените организации, здруженијата на граѓаните и други организации, кога во вршењето на јавни овластувања, што им се доверени со закон и со одлука на собрание на општина заснована врз закон, решаваат во управните работи по барање на странките“.

#### Член 3

Во член 5 се додаваат два нови става, кои гласат:

„Републиката, општините и град Скопје со договор ги сообразуваат таксите.“

Иницијатива за договарање покренува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, а можат да покренат и собранијата на општините“.

#### Член 4

Во член 11 зборовите: „до 5 пари се заокружува надолу, а износот над 5 пари се заокружува на 10 пари“, се заменуваат со зборовите: „до 0,50 динари не се зема предвид, а над 0,50 динари се заокружува на еден динар“.

#### Член 5

Во член 12 по зборот: „исправата“, записката и зборовите: „или вредноста утврдена на друг начин“ се бришат.

По ставот 1 се додаваат два нови става, кои гласат:

„Органот што ја води постапката, доколку оцени дека вредноста означена во поднесокот, односно во исправата не одговара на вистинската вредност на предметот, може по службена должност со решение да ја утврди основницата за одмерување на таксата.“

Против решението од став 2 на овој член може да се изјави жалба во рок од 8 дена од денот на доставувањето на решението, но жалбата не ја одлага наплатата на таксата“.



**Член 6**

Во член 13 зборовите: „стопанска или самостојна професионална дејност“, се заменуваат со зборовите: „самостојни дејности со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани или самостојно вршење со личен труд во вид на занимање, уметничка, културна, адвокатска или друга професионална дејност“.

**Член 7**

Во член 16 став 3 се менува и гласи:  
„Надлежниот орган за одлучување по барањето ќе покрене постапка и по нетаксиран или недоволно таксиран поднесок. Решението, односно другиот акт не може да му биде вршен на странката ако претходно, по опомената, таксата не е платена“.

**Член 8**

Во член 19 точка 2 зборот: „организации“ се заменува со зборовите: „самоуправни организации и заедници“, а записката и зборовите: „точка 2“ се бришат.

Во точка 8 по зборот: „алкохолот“, се става записка и се додаваат зборовите: „ракот и дистрофијата“.

Точка 15 се менува и гласи:

„Работните луѓе и граѓаните за пријавата на конкурс за засновање работен однос и другите поднесоци, за актот за засновање на работниот однос, како и за списите и дејствијата во врска со остварувањето и заштитата на правата од работен однос“.

**Член 9**

Член 20 се менува и гласи:

„Граѓанин со слаба имотна состојба, во смисла на точка 19 од член 19 на овој закон се смета лицето чие домаќинство остварува приходи пониски од гарантираните лични доходи во Републиката.“

Како домаќинство во смисла на став 1 на овој член, се смета заедница на живеење, стопанисување и трошење на остварените приходи“.

**Член 10**

Во член 22 почетните зборови: „ослободени се од плаќање такса“, се заменуваат со зборовите: „не се плаќа такса за“.

Во точка 2 по зборот: „помилување“ се става записка и се додаваат зборовите: „за условен отпуст“.

Во точка 6 зборовите: „граѓани во претставничките тела“, се заменуваат со зборовите: „работните луѓе и граѓаните за членови на делегации и делегати“.

Во точка 16 зборовите: „осигурителните заводи“, се заменуваат со зборовите: „заедниците на осигурување имоти и лица“.

Во точка 21 зборовите: „Законот за земјоделскиот земјишен фонд на општонароден имот“, се заменуваат со зборовите: „прописите за земјоделскиот земјишен фонд во општествена сопственост“.

Во точка 26 зборовите: „народната одбрана“, се заменуваат со зборовите: „општонародната одбрана и општествената самозаштита“.

Точката 34 се менува и гласи:

„Предлозите и претставките што работните луѓе и граѓаните ги поднесуваат до телата и органите на општествено-политичките заедници и до другите надлежни органи и организации“.

Во точка 35 по зборовите: „јавниот обвинител“, се додаваат зборовите: „јавниот правобранител и општествениот правобранител на самоуправањето“.

**Член 11**

Во член 24 ставовите 1 и 2 се бришат.

**Член 12**

Во член 27 во ставовите 2 и 4 бројот „10“ се заменува со бројот „100“.

**Член 13**

Во член 23 зборовите: „сходно со прописите за наплата на приходите на буџетите и фондовите“ се бришат.

**Член 14**

Во член 35 по зборовите: „склучува договор со“, се додаваат зборовите: „овластените органи на“, а на крајот се додаваат зборовите: „како и договор за сообразување на таксите со општините“.

**Член 15**

Во член 36 став 4 зборовите: „не може да изнесува повеќе од“ се заменуваат со зборот: „изнесува“, а на крајот на членот точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „на подрачјето на општината во кое таксените марки ќе се продаваат“.

**Член 16**

По член 36 се додаваат два нови члена, кои гласат:

**„Член 36-а**

Со парична казна од 1.000 до 50.000 динари ќе се казни за прекршок правно лице кое што врши малопродажба, односно купува таксени марки спротивно на одредбите од член 36, ставовите 1 и 3 на овој закон.

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во правното лице со парична казна од 500 до 5.000 динари.

**Член 36-б**

Со парична казна од 500 до 3.000 динари ќе се казни за прекршок одговорното лице ако во исправите што се издаваат без такса не назначи за која цел се издаваат и врз основа на кој пропис се ослободени од такса (член 23 став 1)“.

**Член 17**

Тарифата на републичките административни такси се менува и гласи:

**„ТАРИФА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ****I. Поднесоци**

Се плаќа динари

**Тар. бр. 1**

За барања, молби, предлози, пријави и други поднесоци, ако со оваа тарифа не е пропишана друга такса

4

**Забелешка:**

Таксата според овој тарифен број не се плаќа за дополнителни поднесоци со кои странката бара само побрзо постапување по порано поднесено барање.

**Тар. бр. 2**

За жалба против решение на органот од член 2 на Законот за административните такси.

20

**II. Решение****Тар. бр. 3**

За сите решенија за кои не е пропишана посебна такса.

Се плаќа динари

20

**Забелешка:**

1. Ако се донесува едно решение по барање на повеќе лица, таксата според овој тарифен број се плаќа онолку колку што има лица на кои им се врачува решението.

2. За решенија донесени по жалби не се плаќа такса.

## Тар. бр. 4

За решение за стекнување или престанок на државјанство

600

**Забелешка:**

Ако решението се однесува на стекнување или престанок на државјанство на членови на семејство, се плаќа една такса за сите членови на семејството.

## Тар. бр. 5

За решение со кое се одобрува право на запишување на пловни објекти за внатрешна пловидба во регистарот, односно во очевидникот:

- |                      |    |
|----------------------|----|
| 1. за пловни објекти | 50 |
| 2. за чамци          | 20 |

**III. Уверенија**

## Тар. бр. 6

За уверенија што ги издаваат органите, ако не е пропишано поинаку

10

## Тар. бр. 7

За дупликат на исправи за завршено школување или стручна квалификација

10

## Тар. бр. 8

За заверка на план

50

**Забелешка:**

За заверка на копија од катастарски план не се плаќа такса според овој тар. бр. туку според тар. бр. 12 од овсз таксена тарифа.

## Тар. бр. 9

За заверка на хелиографска копија на план (цртеж) се плаќа од целиот или започнат квадратен метар

12

## Тар. бр. 10

За препишување на службени акти или документи што се врши кај органите:

- |   |    |
|---|----|
| 1) кога препишувањето го вршат заинтересираните лица од полутабаќ на оригиналот                           | 3  |
| 2) кога препишувањето го врши органот, од полутабаќ на оригиналот   | 10 |
| 3) кога органот го врши препишувањето на акти или документи на странски јазик, од полутабаќ на оригиналот | 20 |

**Забелешка:**

1. Како полутабаќ се подразбира лист хартија од 2 страни, од нормален канцелариски формат или помал.

## Тар. бр. 11

За преводи од еден на друг јазик:

- |   |    |
|---|----|
| 1. ако текстот на оригиналот не надминува 100 зборови   | 20 |
| 2. ако текстот на оригиналот содржи повеќе од 100 зборови, се плаќа за секој цел или започнат полутабаќ | 30 |

## Тар. бр. 12

1. За заверка на копија на план во големина на полутабаќ (формат 22/35 см.)

10

2. За заверка на копија на план во големина над полутабаќ освен основната такса за еден полутабаќ, се плаќа, уште онолку пати по 2 динари за полутабаќи ако површината на копијата е поголема од еден полутабаќ.

3. За заверка на препис и извод од катастарски операт се плаќа такса според бројот на табациите на образецот користен за препис, и тоа:

- |  |   |
|--|---|
| 1. За првиот табак (катастарски образец) | 5 |
| 2. За секој натамошен табак              | 3 |

## Тар. бр. 13

За препишување и копирање на податоци од теренски слаборати (елаборати на премерот):

1) за препишување на записник на мерењата и снимањата за една страна од оригиналот по

15

2) за копирање на детални скици, мануали и фотоскици, или за дополнување на копии на планови со податоци на снимањата, по квадратен дециметар површина на цртежот на оригиналот по

20

3) за координати или измерувања:

а) за тригонометриски точки, како и за височини или ознаки на положбата на репери, за секоја точка или репер по

20

б) на полигонски и мали точки, за секоја точка по

10

4) за користење на оригинал или матрици на планови, фото-планови, карти и фото-асамблажи со цел за умножување, за секој лист без оглед на видот и размерот по

50

5. за дополнително користење на негативи или дијапозитиви (филм, или плоча), без оглед на размерот, за секој негатив односно дијапозитив

10

6. за копирање или препишување на податоци што не се опфатени во точките 3, 4 и 5 се плаќа такса по потрошен работен час

20

Се плаќа динари

Се плаќа динари

Се плаќа динари

**IV. Градежни такси**

Се плаќа динари

Тар. бр. 14

За дозвола за подигање радиостаници

50

Тар. бр. 15

За технички преглед на машински, електрични, електро-машински, гасни и други постројки, кои според постојните прописи подлежат на задолжителен преглед заради добивање одобрение за употреба, се плаќа такса по работен час

20

**Забелешка:**

Како работен час се смета и секој започнат час.

**V. Разно**

Тар. бр. 16

За чување (депозит) на пари, предмети и хартии од вредност што депонентите му ги даваат на чување на надлежниот орган, се плаќа годишно за секој започнати 100 динари од вредноста

2

**Забелешка:**

1. Ако вредноста на предметот не е позната таа ќе се утврди со процена.

2. Таксата од овој тар. бр. се плаќа за првата година однапред, а за другите години при подигањето на депозитот. Започнатата година се смета како цела.

3. Ако депозитот по барање на депонентот се пренесува од еден депозитор кај друг, за преносот се плаќа износ на едногодишната такса.

4. Оваа такса не се плаќа за депозити што се полагаат по барање од државните органи, односно по службена должност, ако се подигнат во рокот.

Тар. бр. 17

За опомена со која обврзаникот се повикува да ја плати должната такса

10

**Член 18**

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Социјалистичка Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за административните такси.

**Член 19**

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, со исклучок на одредбите од член 17, кои ќе се применуваат од 1 јануари 1978 година.

**371.**

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

**У К А З**  
**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УГОСТИТЕЛСКАТА ДЕЈНОСТ И ЗА МИНИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ НА УГОСТИТЕЛСКИТЕ ОБЈЕКТИ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за угостителската дејност и за минималните технички услови на угостителски објекти,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 8 јули 1977 година.

Бр. 06-1966  
8 јули 1977 година  
Скопје

Претседател  
на Претседателството на  
СРМ,  
**Видоје Смилевски, с. р.**

Претседател  
на Собранието на  
СРМ,  
**Благоја Талески, с. р.**

**ЗАКОН**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УГОСТИТЕЛСКАТА ДЕЈНОСТ И ЗА МИНИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ НА УГОСТИТЕЛСКИТЕ ОБЈЕКТИ**

**Член 1**

Во Законот за угостителската дејност и за минималните технички услови на угостителските објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 40/72 година), во насловот, по зборовите: „угостителската дејност“ се става запирка и се додаваат зборовите: „посредувањето во туристичкиот промет“.

**Член 2**

Во член 1 став 1 се менува и гласи:  
„Угостителска дејност и посредување во туристичкиот промет можат да вршат угостителските и туристичките организации на здружениот труд“.

Во став 2 по зборовите: „угостителска дејност“ се додаваат зборовите: „и посредување во туристичкиот промет“.

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи:  
„Под угостителска дејност во смисла на овој закон се смета приготвување и давање услуги за исхрана, приготвување и послужување со пијалаци и напивки и давање услуги за сместување и кампирање“.

Став 3 кој станува став 4 се менува и гласи:  
„Вршењето на угостителска дејност со самостоен личен труд со средства во сопственост на граѓани се уредува со посебен закон“.

**Член 3**

Во член 2 во првиот и вториот ред зборовите: „и други организации“ се заменуваат со зборовите: „Општествено-политичките организации, општествените организации“.

**Член 4**

По член 2 се додава нов член 2-а, кој гласи:  
„Општествено-политичките организации, општествените организации и здруженијата на граѓаните можат, заради остварување на своите цели, да посредуваат во туристичкиот промет за потребите на своите членови“.

## Член 5

По член 3 се додава нов член 3-а, кој гласи:  
„Организациите на здружениот труд кои вршат посредување во туристичкиот промет мора да располагаат со соодветни работни простории, кои ќе одговараат на пропишаните минимално-технички и здравствено-технички услови, стручен кадар и определени минимум средства.

Стручната подготовка, што мора да ја имаат лицата кои вршат посредување во туристичкиот промет, се определува со општиот акт на организацијата на здружен труд, односно со актот на другите учесници во посредувањето во туристичкиот промет.

Минимумот средства од став 1 на овој член го определува Извршниот совет на Собранието на СР Македонија“.

## Член 6

Член 5 се брише.

## Член 7

Во член 6 во став 1 зборот „работни“ во заградата се брише.

## Член 8

Во член 7 во првиот ред по зборот „Организацијата“, се додаваат зборовите „на здружениот труд“.

## Член 9

Членовите 9 и 10 се бришат.

## Член 10

Член 11 се менува и гласи:

„Предметот на работењето на организацијата на здружениот труд што врши угостителска дејност се определува со актот за нејзиното основање, согласно со обичаите во угостителството, а според начинот и видовите на угостителските услуги што ги дава“.

## Член 11

По член 11 се додава нов член 11-а, кој гласи:  
„Како видови на угостителски објекти, според овој закон, се сметаат: хотел, мотел, пансион, туристичка населба, пренокиште, одморалиште, камп, ресторан, експрес ресторан, ресторан за самопослужување, млечен ресторан, народна кујна, Кебапчилница, кафеана, гостилница, снек-бар, ноќен бар, чајдилница, пивница, бифе и диско-клуб.

Видот на угостителскиот објект се определува според видот на угостителската услуга која претежно се дава во тој објект.

Покрај видовите од став 1 на овој член може да има и други видови угостителски објекти, ако тие одговараат на обичаите во угостителството“.

## Член 12

Во член 12 став 2 во вториот ред по зборот „објект“ се додаваат зборовите „мора да“, а зборот „распоредува“ се заменува со зборот „распореди“.

## Член 13

Во член 12 се додава нов член 12-а, кој гласи:  
„Организациите на здружениот труд што вршат угостителска дејност и самостојните угостители се должни:

1) угостителската дејност да ја вршат сообразно со одредбите на овој закон и обичаите во угостителството и да даваат угостителски услуги што спаѓаат во предметот на нивното работење;

2) да ги истакнат цените за сместување во секоја соба и во рецепцијата и на гостите да им овозможат увид во нив, како и да ги истакнат цените за храна, пијалаци и напитки на вообичаени ценовници во доволен број примероци, кои мора да бидат достапни на гостите во секое време, а цените на останатите услуги на начин доставен на гостите во просториите и просторите каде се даваат таквите услуги;

3) да се придржуваат на истакнатите, односно објавените цени;

4) за секоја извршена услуга да издадат блок-регистар од касата или сметка, со евидентен број и задржување на копието;

5) да донесат нормативи за трошењето на прехранбените производи за поодделни услуги на исхрана и тие услуги да ги даваат во количество и квалитет кој одговара на нормативите;

6) навремено да одговарат на барањето за резервација на сместување и пансион и да ја извршат прифатената резервација спрема договорените услови;

7) секоја година да доставуваат податоци за цените на услугите за сместување и за пансионот за идната година до надлежната организација за издавање ценовници за надворешен пазар, во рокот што таа ќе го одреди.

Одредбите од овој член нема да се применуваат за давање на угостителски услуги во објекти наменети за одмор на деца и младинци, како и при давањето угостителски услуги на лица од членовите 18 и 18-а од овој закон, доколку тие не даваат услуги и на трети лица“.

Точка 7 од овој член нема да се применува на самостојните угостители.

Собранието на општината може бифињата и Кебапчилниците (киосците) на одделни подрачја, да ги ослободи од обврската од точка 4 став 1 од овој член, освен во случаите кога потрошувачот ќе побара сметка“.

## Член 14

Член 13 се брише.

## Член 15

Член 14 се менува и гласи:

„Организациите на здружениот труд што вршат угостителска дејност можат да даваат угостителски услуги и надвор од своите деловни простории во случај на собири и пригодни прослави и слично.

Општината ги пропишува минималните здравствено-технички услови од став 1 на овој член“.

## Член 16

По член 14 се додава нов член 14-а, кој гласи:  
„Едноставни угостителски услуги може да се даваат и амбулантно.

Амбулантно може да се послужуваат јадења во конфекционирани состојба, пијалаци, напитки и сладолед во оригинално пакување, кафе и друго, сообразно со хигиено-техничките услови“.

## Член 17

Членовите 15, 16 и 17 се бришат.

## Член 18

По член 17 се додава нова глава.

„III ПОСРЕДУВАЊЕ ВО ТУРИСТИЧКИОТ ПРОМЕТ“ и три нови членови, кои гласат:

## „Член 17-а

Како посредување во туристичкиот промет, според овој закон, се смета: организирање и спроведување на туристички патувања и излеги во земјава и во странство, давање во закуп пловни објекти и услуги со пловни објекти за спорт и разонода; работи на развивање и организирање посебни видови туризам (здравствен, ловен и други); давање под закуп возила; вршење услуги со туристички водичи; продавање и посредување при продажба на угостителски и други туристички услуги; посредување при осигурување на патници и туристи; менаџерски работи; работи околу издавање соби во домаќинствата, продавање влезници за спортски, културни и други приредби, како и продавање туристичка литература и друга стока што вообичаено се продава во туристичкиот промет.

## Член 17-б

Предметот на работењето на организациите на здружениот труд кои вршат посредување во туристичкиот промет мора да биде определен со актот за основање согласно со прописите и обичаите во туризмот, со тоа што работите наведени во член 17-а од овој закон мора да бидат поименично наведени.

## Член 17-в

Организациите на здружениот труд можат да вршат посредување во туристичкиот промет во свое име и за своја сметка, во свое име и за туѓа сметка или во туѓо име и за туѓа сметка и да застапуваат други фирми во вршењето на посредувањето во туристичкиот промет“.

Глава III станува глава IV, глава IV станува глава V, глава V станува глава VI, глава VI станува глава VII и глава VII станува глава VIII

## Член 19

Член 18 се менува и гласи:

„Организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници, државните органи и здруженијата на граѓаните, како и општествено-политичките и другите општествени организации можат да имаат ресторан, одморалишта, експрес-ресторан, ресторан за самопослужување и бифе заради давање угостителски услуги на вработените, односно на членовите на здруженијата.

Објектите во кои се даваат услуги од став 1 на овој член, освен одморалиштата, мора да се наоѓаат во кругот на работните простории, а надвор од тој круг можат да се наоѓаат само по одобрение на општинскиот орган на управата надлежен за туризмот и угостителството.

## Член 20

По член 18 се додаваат два нови членови 18-а и 18-б, кои гласат:

## „Член 18-а

Во одморалиштата можат да се даваат услуги за сместување и исхрана и на членовите на семејствата на вработените кои живеат во заедничко домаќинство, пензионирани работници и членови на нивните семејства кои живеат во заедничко домаќинство.

Одморалиштата можат да даваат угостителски услуги и на вработените во други организации доколку за тоа е склучен договор меѓу основачот на одморалиштето и соодветната организација.

По исклучок од став 1 од овој член одморалиштата можат да даваат угостителски услуги и на трети лица, ако тоа е предвидено со актот за нивното основање.

## Член 18-б

Објектите од членовите 18 и 18-а од овој закон мора да ги исполнуваат минималните технички услови, а одморалиштата и минималните и техничките услови предвидени за угостителските објекти за сместување.

Одморалиштата кои даваат услуги за сместување и на трети лица мора да ги исполнуваат условите на одделна категорија, предвидена со прописите за категоризација на угостителските објекти за сместување“.

## Член 21

Во член 20 зборот „простории“ се заменува со зборот „легла“.

## Член 22

Член 21 се брише.

## Член 23

По член 21 се додава нов член 21-а, кој гласи: „Распоредот, почетокот и завршувањето на работното време, како и можноста за работа подолга од одреденото работно време го утврдува собранieto на општината“.

## Член 24

Во насловот на главата IV по зборот „угостителските“ се додаваат зборовите „и туристичките“.

## Член 25

Во член 23 и 24 во првиот ред по зборот „угостителските“ се додаваат зборовите „и туристичките“.

## Член 26

Член 27 се менува и гласи:

„Ако просториите во кои се врши угостителска дејност и посредување во туристичкиот промет не ги исполнуваат пропишаните минимални технички услови во поглед на уредувањето и опремата, надлежниот орган на инспекцијата ќе донесе решение со кое ќе нареди отстранување на утврдените недостатоци, определувајќи го и рокот во кој мора да се отстранат тие недостатоци.

Ако во одредениот рок не бидат отстранети недостатоците, поради што не е можно правилно вршење на угостителската дејност и посредувањето во туристичкиот промет, надлежната инспекција ќе донесе решение за забрана на вршењето на таа дејност.

Ако недостатоците на здравствено-техничките услови се такви да можат да предизвикаат тешки последици по здравјето или животот на корисникот на услугите, надлежниот орган на инспекцијата веднаш ќе донесе решение за забрана на користењето на просториите, уредите или опремата наменета за вршење угостителска, односно туристичка дејност“.

## Член 27

Во член 30 став 1 во третиот ред по зборовите „здружениот труд“ се додаваат зборовите „или друго правно лице“.

Во точка 1 во првиот ред, односно во вториот ред, по зборовите „угостителска дејност“ се додаваат зборовите „и посредување во туристичкиот промет“.

Точка 2 се менува и гласи:

„Ако не ги распореди угостителските објекти во категорија (член 12)“.

Во точка 2 се додаваат две нови точки 3 и 4, кои гласат:

3) ако работи под категорија за која не ги исполнува условите на односната категорија предвидени со прописите за категоризација на објектите.

4) ако во објектите за сместување издава поголем број легла од пропишаните со прописот за категоризација на тие објекти, без согласност на корисникот на собата.

Во став 2 на крајот точката се брише и се додаваат зборовите: „или друго правно лице“.

## Член 28

Во член 31 став 1 во вториот ред по зборовите „здружениот труд“ се додаваат зборовите: „или друго правно лице“. Во точка 1 во вториот ред по зборот „дејност“ се додаваат зборовите: „и посредување во туристичкиот промет“, а во заградата по бројот 2 се додаваат зборовите: „и член 3-а став 1“.

Во точка 2 во првиот ред по зборовите: „угостителски услуги“ се додаваат зборовите „и посредување во туристичкиот промет“.

Во заградата по бројот 4 се додаваат зборовите: „и член 3-а став 2“.

Точка 3 се менува и гласи:

„3. вршат угостителска дејност спротивно на одредбите на овој закон и обичаите во угостителството и даваат угостителски услуги што не спаѓаат во предметот на нивното работење (член 12-а став 1 точка 1)“.

Во став 2 на крајот точката се брише и се додаваат зборовите: „или друго правно лице“.

## Член 29

Член 32 се менува и гласи:

„Со парична казна од 100—2000 динари ќе се казни за прекршок организацијата на здружениот

труд што врши угостителска дејност и самостојниот угостител, ако:

1) не постапува во согласност со член 12-а точка 2;

2) не се придржува за истакнатите, односно објавените цени (член 12-а точка 3);

3) за секоја извршена услуга не издаде блок-регистар од касата или сметка, со евидентен број и задржување на копието (член 12-а точка 4);

4) не донесе норматив за трошење на прехранбените производи за поодделни услуги на исхраната и тие услуги не ги дава во количества и квалитет кој одговара на нормативите (член 12-а точка 5);

5) навремено не одговори на барањето за резервација и пансион и не ја изврши прифатената резервација спрема договорените услови (член 12-а точка 6);

6) не достави податоци за цените за сместување и пансион за наредната година, на овластената организација за издавање ценовници, во рок што го определила таа организација (член 12-а точка 7);

7) објектите на основачите, освен одморалиштата не се наоѓаат во кругот на работните, односно општествените простории (член 20);

8) одморалиштата даваат услуги на трети лица, без да е предвидено тоа со актот за нивното основање (член 18-а став 2);

9) работи надвор од определеното работно време (член 21-а“.

#### Член 30

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Социјалистичка Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот.

#### Член 31

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“.

### 372.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

## У К А З

### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ СО ЛИЧЕН ТРУД И СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за вршење угостителска дејност со личен труд и сопствени средства, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 8 јули 1977 година.

Бр. 06-1967

8 јули 1977 година

Скопје

Претседател  
на Претседателството на  
СРМ,

**Видоџ Смилевски, с. р.**

Претседател  
на Собранието на  
СРМ,

**Благоја Талески, с. р.**

## ЗАКОН

### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ СО ЛИЧЕН ТРУД И СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА

#### Член 1

Во Законот за вршење угостителска дејност со личен труд и сопствени средства („Службен весник на СРМ“ бр. 37/73 и 16/74 година) насловот се менува и гласи:

„Закон за вршење угостителска дејност со самостоен личен труд со средства во сопственост на граѓани“.

#### Член 2

Член 1 се менува и гласи:

„Вршењето угостителска дејност со самостоен личен труд со средства во сопственост на граѓани, како и вршењето услуги за сместување и исхрана од страна на домаќинствата се уредува со одредбите на Законот за угостителската дејност, посредувањето во туристичкиот промет и минималните технички услови на угостителските објекти, со овој закон и со прописите донесени врз основа на нив“.

#### Член 3

Во член 4 став 1 во третиот ред зборот „посебни“ се заменува со зборот „договорни“.

#### Член 4

Во член 9 по став 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„Општинскиот орган на управата надлежен за работите во туризмот и угостителството може да издаде одобрение за основање диско-клуб во одделни подрачја и да пропише додатни технички и други услови за работа на тој објект“.

#### Член 5

Во член 14 став 1, по точката 4 во четвртиот ред зборовите: „народот и државата и стопанството“ се заменуваат со зборовите: „основите на социјалистичкото самоуправни општествено уредување и безбедноста на СФРЈ, стопанството и единството на југословенскиот пазар и кривични дела против другите општествени вредности предвидени со членовите 245, 246, 251 и 252 од КЗ на СФРЈ“.

#### Член 6

Во член 18 во став 2 на крајот точката се заменува со записка и се додаваат следниве зборови: „доколку кандидатот има завршено основно образование според наставната програма која важела во времето на неговото школување“.

Став 3 се менува и гласи:

„Комитетот за туризам и угостителство, во согласност со Републичкиот секретаријат за труд, а по претходно добиено мислење од Стопанската комора на Македонија, ја пропишува програмата и начинот на проверување на стручната оспособеност, како и составот на комисијата“.

#### Член 7

Во член 21 став 2 се менува и гласи:

„Промена на деловните простории во иста општина, или на општините на град Скопје, самостојниот угостител може да изврши без добиено одобрение од општинскиот орган на управата надлежен за работите на туризмот и угостителството“.

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Промената на деловното седиште се запишува во регистарот на угостителските дуќани во рок од 10 дена од денот на настанатата промена“.

#### Член 8

Во членовите 23 и 38 зборовите „здружен“, односно „здружениот“ се заменуваат со зборовите „заеднички“, односно „заедничкиот“.

#### Член 9

Членовите 24 и 25 се бришат.

#### Член 10

Во член 27 по став 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„Барањето за водење преку работодаводител, односно привремено запирање на угостителскиот дуќан, се поднесува во рок од 7 дена по настанатите причини од став 1 од овој член“.

Во став 2 кој станува став 3, како и во став 3 кој станува став 4 во вториот ред зборот „претходно“

ниот“ се брише, а по зборот „став“ се брише записката и се додаваат зборовите „1 од овој член“.

#### Член 11

Во член 33 став 1 се додава нова точка 9, која гласи:

„престане да располага со деловната просторија во која ја врши угостителската дејност, или ако средствата за работа престанат да бидат негова сопственост“.

#### Член 12

Член 44 се менува и гласи:

„Договор за основање договорна организација склучуваат самостојниот угостител, вработените работници и овластени претставници на општинскиот орган на управата надлежен за работите на туризмот и угостителството, општинскиот синдикален совет и Стопанската комора на Македонија“.

#### Член 13

Во член 46 став 1 во точката 6 во вториот ред зборот „здружената“ се заменува со зборот „договорна“.

#### Член 14

Член 48 се менува и гласи:

„Договорната организација се запишува во судскиот регистар според прописите што важат за организациите на здружениот труд“.

#### Член 15

Во член 49 став 2 во вториот ред зборот „одобрување“ се заменува со зборот „потврдување“.

#### Член 16

Членовите 66, 67 и 68 се бришат.

#### Член 17

Член 70 се менува и гласи:

„Самостојниот угостител којшто користи дополнителна работа на други лица склучува со нив договор за вработување. Овој договор треба да биде во согласност со колективниот договор“.

#### Член 18

По член 70 се додава нов член 70-а кој гласи:

„За правата и обврските на работниците, како и за условите за работа важат општите прописи за работа на работниците вработени кај работните луѓе што вршат дејност со личен труд со средства во сопственост на граѓаните“.

#### Член 19

Членовите 71, 72, 73 и 74 се бришат.

#### Член 20

„Во член 75 став 1 точка „а“ по зборот „кебапчилница“ сврзникот „и“ се заменува со записка, а по зборот „чајцилница“ се додаваат зборовите „и диско-клуб“.

Став 2 се брише.

Став 3 кој станува став 2 се менува и гласи:

„По исклучок, во угостителските дукани во кои се даваат услуги на сместување и исхрана, или само сместување, односно исхрана, во деновите на викенд, празници, пригодни прослави и манифестации, самостојните угостители можат, врз основа на одобрение од општинскиот орган на управата надлежен за работите на туризмот и угостителството, да вработат и поголем број работници“.

#### Член 21

Членовите 76 и 77 се бришат.

#### Член 22

Во член 78 став 1 во првиот ред зборот „дозвола“ се заменува со зборот „одобрение“ и во четвртиот ред зборот „дозволата“ се заменува со зборот „одобрението“.

Во став 2 зборовите во заградата се бришат.

#### Член 23

Член 79 се менува и гласи:

„Во бројот на работниците, што самостојниот угостител ги вработува како дополнителен труд од други лица, се вбројуваат и членовите на неговото потесно семејство, освен брачниот другар, ако тоа им е основно занимање и ако по тој основ социјално се осигурени“.

#### Член 24

Член 80 се менува и гласи:

„Не се смета како дополнителен труд од други лица работата на учениците од угостителските училишта кои се наоѓаат на практична обука, како и работата на лицата кои изведуваат забавна програма доколку се регистрирани како слободни уметници во соодветни здруженија на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија“.

#### Член 25

Во член 82 став 1 се менува и гласи:

„Домаќинствата можат да ги користат своите станбени простории, како и семејната станбена зграда што сопственикот и неговите членови сезонски ја користат за одмор и закрепнување, за вршење услуги за сместување и исхрана на патници и туристи, како и за услуги на исхрана на други лица — абонирци, под услови одредени со Законот за станбените односи, со овој закон и со прописите донесени врз основа на него“.

#### Член 26

Член 84 се брише.

#### Член 27

Во член 87 во став 1 на крајот точката се брише и се додаваат зборовите „и за тоа добијат одобрение“.

По став 1 се додаваат два нови става:

„Одобрението за издавање соби, вршење услуги на патници, туристи и абонирци од став 1 на овој член не може да се одбие ако лицето ги исполнува условите пропишани со овој закон.“

За станбени простории во општествена сопственост, како и за простории во индивидуална сопственост, што се наоѓаат во колективна зграда, одобрение од став 1 на овој член се издава по претходно добиено одобрение од станбениот орган на општината (сообразно со член 32 од Законот за станбени односи)“.

Во став 2, кој станува став 4, во првиот ред, зборовите „претходниот став“ се заменуваат со зборовите „став 1 од овој член“.

Став 3 кој станува став 5 се менува и гласи: „Издаденото одобрение се регистрира“.

#### Член 28

Во член 93 став 1 по точката 2 се додава нова точка 2-а, која гласи:

„Кој врши угостителска дејност која не е означена во одобрението за основање (член 22).“

Во точка 3 во заградата се додаваат зборовите „и 81“.

По точка 3 се додава нова точка 3-а, која гласи:

„Кој во деновите на викенд, празници, пригодни прослави и манифестации, без одобрение вработи поголем број работници (член 75 став 2)“.

#### Член 29

Член 94 се менува и гласи:

„Покрај паричната казна, за прекршоците од точка 2, 2-а, 3, 3-а, 6, 8 и 9 од став 1 на член 93 судијата за прекршоци може да изрече и заштитна мерка одземање на одобрението за самостојно вршење на угостителската дејност во траење до една година.“

Ако прекршоците од став 1 на овој член се сторени во поврат, заштитната мерка одземање на одобрението за самостојно вршење на угостителска дејност ќе се изрече во траење од шест месеци до една година“.

## Член 30

Во член 95 во точка 2 во третиот ред по зборот „угостителство“ се додаваат зборовите „како и врши услуги на трети лица“.

Точките 4, 5 и 9 се бришат.

По точката 6 се додава нова точка 6-а, која гласи:

„Кој без одобрение го води угостителскиот дуќан преку работодаводител, како и привремено престане да го води угостителскиот дуќан. (член 27)“.

## Член 31

Во член 97 во точка 5 во заградата по бројот 87 се додаваат зборовите: „став 1“.

Став 2 се менува и гласи:

„При изрекувањето на казната за прекршок за точките 1 и 3 од став 1 на овој член, судијата за прекршоци може да изрече и заштитна мерка забрана на вршење на оваа дејност во траење до една година“.

По став 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„Ако прекршоците од став 2 на овој член се направени во поврат, судијата за прекршоци ќе изрече заштитна мерка забрана на вршење на оваа дејност со траење од шест месеци до една година“.

## Член 32

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Социјалистичка Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот.

## Член 33

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

373.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

## У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА СОЛИДАРНОСТА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за условите и начинот на користење на средствата на солидарноста за отстранување на последиците од елементарни непогоди во Социјалистичка Република Македонија,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 8 јули 1977 година.

Број 06-1969  
8 јули 1977 година  
Скопје

Претседател  
на Претседателството на  
СРМ,  
Видое Смилевски, с. р.

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

## ЗАКОН

**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА СОЛИДАРНОСТА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

## Член 1

Во Законот за условите и начинот на користење на средствата на солидарноста за отстранување на последиците од елементарни непогоди во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“, број 18/76) во член 3 се додаваат два нови става, кои гласат:

„Во случај кога штетата од елементарната непогода изнесува помалку од 10% од износот на општествениот производ на општината остварен во претходната година, од средствата на солидарноста може да ѝ се доделува помош на општината најмногу до 10% од вкупно проценетата штета.

Помошта од претходниот став може да се дава и во случаи кога штетата е настаната од ниски температури“.

## Член 2

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

374.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

## У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕДОВНИТЕ СУДОВИ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за редовните судови, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 8 јули 1977 година.

Број 06-1942  
8 јули 1977 година  
Скопје

Претседател  
на Претседателството на  
СРМ,  
Видое Смилевски, с. р.

Претседател  
на Собранието на  
СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

## ЗАКОН

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕДОВНИТЕ СУДОВИ**

## Член 1

Во Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“, број 10/76), во член 19 зборовите: „на товар на буџетските средства“ се заменуваат со зборовите: „на товар на средствата на судот“.

## Член 2

Во член 25 зборовите: „и работни луѓе“ се бришат.



## Член 3

Во член 29 зборот: „заради“ се заменува со зборот: „за“.

## Член 4

Во член 36 став 1 точка А потточка 1.а) зборовите: „или строг затвор“ се бришат.

Во потточката 2 зборот: „строг“ се брише.

Во потточката 6 зборот: „Законикот“ се заменува со зборот: „Законот“.

Во став 1 точка Б потточка 1.б) по зборот: „татковството“ се брише записката и се додаваат зборовите „или мајчинството“.

Во потточката 1.д) зборовите: „за нарушено“ се заменуваат со зборовите „поради смеќавање на“.

По потточката 1.ж) се додаваат две нови потточки, кои гласат:

„з) спорови заради заштита на правата врз основа на гаранција на производителот.

с) спорови за надоместок на штета“.

Потточката 1.з), која станува потточка 1.и), се заменува и гласи:

„и) спорови за правото на користење и располагање со недвижности во општествена сопственост, како и спорови од закупни или наемни односи на недвижности, или од договори за користење на стан или деловни простории“.

Во потточката 2 по зборот: „обезбедување“ се бришат точката и записката и се додаваат зборовите: „и да судат во споровите што настануваат во текот и по повод на судската и административната извршна постапка“.

Во потточката 3 по зборот: „работи“ се бришат точката и записката и се додаваат зборовите: „и да судат спорови од наследноправните односи“.

По став 1 се додава нов став 2 кој гласи: „Општинскиот суд Скопје II постапува по предметите од правна помош од подрачјето на град Скопје“.

## Член 5

Членовите 37 и 38 се бришат.

## Член 6

Во член 39 се додаваат два нови става, кои гласат:

„Делокругот на судските работи од став 1 на овој член го определува републичкиот секретар за правосудство, по претходно прибавено мислење од претседателот на општинскиот суд во кој се основа судско одделение. При определувањето на делокругот на одделението посебно ќе се води сметка за бројот на предметите од подрачјето на општината за кое се основа одделението на општинскиот суд, како и за бројот на судиите кои ќе бидат определени на работа во него.

Работите од надлежност на општинскиот суд кој донесува одлуки во прв степен надвор од главниот претрес, во смисла на член 23 став 6 од Законот за кривичната постапка, не можат да се пренесат во надлежност на одделението на општинскиот суд“.

## Член 7

По член 39 се додаваат три нови членови, кои гласат:

## „Член 39-а

Одредбите од член 21 од овој закон се однесуваат и на одделението на општинскиот суд, со тоа што називот го содржи и називот и седиштето на општинскиот суд во кој е установено одделението.

## Член 39-б

Со одделението, според упатствата и насоките на претседателот на судот, непосредно раководи судија определен со распоредот на работа (раководител на одделението).

Раководителот на одделението врши работи на судска управа во одделението што ќе му ги довери претседателот на општинскиот суд.

## Член 39-в

Средства за работа на одделението на општински суд обезбедува во пресметката на судот општината за чие подрачје е основано одделението.

Средствата од став 1 на овој член се искажуваат посебно во пресметката и завршната сметка на судот.

Претседателот на општинскиот суд може да го овласти раководителот на одделението да биде надободател за извршување на пресметката на судот во делот што се одделува за одделението“.

## Член 8

Член 40 се заменува и гласи:

„Окружните судови се надлежни:

## А. Во кривичните работи

1) да судат во прв степен:

а) за кривични дела за кои со закон е предвидена главна казна затвор над 10 години или смртна казна.

б) за кривични дела предвидени во Кривичниот закон на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во членовите: 129 став 3 — оддавање на државна тајна, 133 ставовите 1 и 4 — непријателска пропаганда, 134 ставовите 1 и 2 — предизвикување на национална, расна и верска омраза, раздор или нетрпеливост, 135 — повреда на територијалниот суверенитет, 136 став 3 — здружување заради непријателска дејност, 145 ставовите 3 и 4 — организирање на група и поттикнување на извршување на геноцид и на воени злосторства, 147 ставовите 1 и 2 — противправно одземање на предмети од убиени и ранети на боиште, 149 — повреда на парламентар, 150 — сурово постапување со ранети, болни и со воени заробеници, 152 — поттикнување на агресивна војна, 153 — злоупотреба на меѓународни знаци, 154 — расна и друга дискриминација, 155 ставовите 1 и 2 — засновање на ропски однос и превоз на лица во ропски однос, 157 — повреда на угледот на СФРЈ, 158 — повреда на угледот на странска држава, 159 — повреда на угледот на меѓународна организација, 161 став 3 — повреда на рамноправноста во вршењето на стопанска дејност, 163 став 3 — создавање монополистичка положба и предизвикување растројство на пазарот, 164 — нелојална конкуренција во работите на надворешнотрговскиот промет, 166 став 2 — неовластено посредување или застапување на надворешнотрговскиот промет, 181 ставовите 1 и 2 — кршење на законот од страна на судија, 183 ставовите 1 и 3 — оддавање на службена тајна, 241 ставовите 1 и 5 — загрозување на безбедноста на лет на воздухоплов, 245 став 2 — неовластено производство и пуштање во промет на опојни дроги, 246 став 2 — овозможување на уживање опојни дроги,

в) за кривични дела предвидени во Кривичниот закон на Социјалистичка Република Македонија во членовите: 90 — повреда на угледот на Социјалистичка Република Македонија и на другите републики и на автономните покраини, 91 — излагање на поруга на народите и народностите на Југославија, 130 — склучување штетен договор, 131 ставовите 1, 2 и 4 — оддавање и неовластено прибавување деловна тајна, 184 — кршење на закон од страна на судија, 186 ставовите 1 и 3 — оддавање службена тајна,

г) за кривични дела предвидени во Законот за спречување на злоупотребата на слободата на печатот и на другите видови информации и

д) за кривични дела за кои со посебен закон е одредена надлежност на окружниот суд,

2) да водат постапка спрема малолетници и да судат за кривични дела сторени од малолетници за кои е пропишана казна поголема од десет години затвор и да вршат други работи во врска со овие лица одредени со закон,

3) во претходната кривична постапка да спроведуваат истрага и да вршат други дејствија, да решаваат по жалбите против решенијата на истражниот судија, за предлозите на истражниот судија и по приговори против обвинителниот акт, како и да вршат и други работи од надлежност на окружниот и општинскиот суд од своето подрачје одредени со Законот за кривичната постапка,

4) да решаваат по барањата за издавање на обвинети и осудени лица,

5) да решаваат за забрана на растурање на печатени работи и на други видови информации.

### Б. Во граѓанските работи

1) да судат во прв степен за спорите од авторското право, како и за спорите кои се однесуваат на заштитата или употребата на пронајдоци и технички унапредувања, мостри, модели или жигови, или правото за употреба на фирма или назив,

2) да донесуваат решение за признавање и дозволување извршување на одлуките на странските судови.

### В. Во управните работи

Да одлучуваат по предлог за заштита поради незаконито дејствие.

### Г. Во други работи

1) да одлучуваат по жалбите против одлуките на општинските судови,

2) да решаваат за судир на месната надлежност меѓу општинските судови од своето подрачје и

3) да вршат работи што им се ставени во надлежност со друг закон.

#### Член 9

По член 40 се додаваат три нови членови кои гласат:

#### „Член 40-а

Советите за малолетници на општинските судови судат во прв степен за кривични дела за кои е пропишана казна затвор до десет години, или поблага казна.

Советите за малолетници на окружните судови судат во прв степен за кривични дела на малолетници за кои е пропишана казна затвор над десет години.

Советите за малолетници на окружните судови во втора степен одлучуваат по жалбите против одлуките на советите за малолетници на општинските судови и решаваат по жалбите против решенијата на јавниот обвинител и судијата за малолетници во случаите предвидени во член 477 од Законот за кривичната постапка, кога судијата за малолетници на општинскиот суд или органот за старателство не се согласат со предлогот на јавниот обвинител.

Советот за малолетници на Врховниот суд на Македонија одлучува во втора степен по жалбите против одлуките на советот за малолетници на окружниот суд и решава во случаите од член 477 од Законот за кривичната постапка кога судијата за малолетници на окружниот суд или органот за старателство не се согласат со предлогот на јавниот обвинител.

#### Член 40-б

Судија за малолетници во општински и во окружен суд се определува со распоредот за работа.

Претседателот на судот со распоредот за работа може, по потреба, да определи заменик на судијата за малолетници.

#### Член 40-в

Во град Скопје надлежен за сите кривични предмети на малолетни лица е Општинскиот суд Скопје I.

Со одлука на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија може да се определи по предметите од надлежноста на совет за малолетници од два или повеќе општински суда од подрачјето на ист окружен суд да одлучува еден од тие општински судови, со оглед на условите и обемот на работата и природата на малолетничкиот криминал на подрачјето на тие судови“.

#### Член 10

Членовите од 41 до 44 се бришат.

#### Член 11

Во член 45 став 1 точките а, б и в се менуваат и гласат:

„а) да судат во прв степен стопански спорови во кои обете странки се општествено-политички заедници, организации на здружениот труд, самоуправни интересни заедници или други самоуправни организации и други заедници,

б) да преземат определени истражни дејствија и да судат во прв степен за стопански престапки,

в) да судат стопански спорови кои се однесуваат на заштитата или употребата на пронајдоци, технички унапредувања, мостри, модели или жигови, или правото на употреба на фирма или назив како и во спорите што се однесуваат на бродовите и на пловидбата на море и на внатрешни води, како и во спорите на кои се применува пловидбеното право (пловидбени спорови), освен спорите во превозот на патници“.

Во точката е) по зборовите: „или правни лица“ се додаваат зборовите: „што произлегуваат од нивните меѓусебни стопански односи“.

#### Член 12

Членовите 46, 48 став 1 точка в) и 49 се бришат.

#### Член 13

Во член 51 точка б) зборовите: „по редовните правни средства“ се заменуваат со зборовите: „по жалбите“,

— точката в) се менува и гласи:

„в) одлучува во трет степен по жалбите против второстепените пресуди на окружните судови и на својот совет одредени со членовите 391 и 393 став 1 од Законот за кривичната постапка“,

— во точка г) по зборовите: „правни средства“ се додаваат зборовите „(вопредно ублажување на казна, барање заштитата на законитоста, барање за вонредно пренспитување на правосилна пресуда и ревизија“),

— точката д) се менува и гласи:

„д) одлучува по тужбите против конечните управни акти (управни спорови), доколку со закон не е пропишана надлежност на друг суд, како и по жалбите против одлуките донесени во управен спор“,

— точката г) се менува и гласи:

„г) решава за судир на надлежност меѓу окружните судови, општински судови од подрачјето на разни окружни судови, меѓу судовите од општа надлежност и стопанските судови и меѓу редовните судови и самоуправниите судови на територијата на Републиката“.

#### Член 14

Член 52 се менува и гласи:

„Ако правосилна одлука донел Врховниот суд на Македонија, за ревизијата и за барањето за заштита на законитоста одлучува тој суд на општа седница.“

Кога Врховниот суд на Македонија решава за судир на надлежност меѓу редовен суд и суд на здружениот труд, советот е составен од тројца судии на Врховниот суд и двајца судии на Судот на здружениот труд на Македонија.

Врховниот суд на Македонија по жалба против одлуката донесена во управен спор одлучува на седница на совет составен од пет судии“.

## Член 15

По член 52 се додава нов член, кој гласи:

## „Член 52-а

Врховниот суд на Македонија може за водење на постапка да определи друг стварно надлежен суд, ако е очигледно дека така полесно ќе се спроведе постапката, или ако постојат други важни причини“.

## Член 16

Член 54 се брише.

## Член 17

По глава II се додава нова глава II-а со 17 членови, која гласи:

## „Глава II-а

Процесни одредби.

## Член 53-а

Паушалниот износ во трошоците на кривичната постапка се утврдува во висина од 500 до 1.000 динари со оглед на траењето и сложеноста на постапката и имотната состојба на лицето кое е обврзано да го плати овој износ.

## Член 53-б

Републичкиот секретаријат за правосудство донесува Правилник за надоместок на трошоците во кривичната и процесната постапка пред редовните судови и во постапката за стопанските престапи пред стопанските судови. Со Правилникот ќе се пропишат висината и начинот на исплатата, надоместокот на трошоците што им припаѓаат на сведоците, толкувачите и на другите лица според Законот за кривичната постапка, Законот за процесната постапка и Законот за стопанските престапи.

## Член 53-в

Ако со кривично дело се оштетени општествени средства, лицето што е овластено да поднесе предлог за остварување на имотноправно барање во кривичната постапка може да го овласти надлежниот јавен правобранител да го застапува.

Ако со кривично дело се оштетени општествени средства, општествениот правобранител на самоуправувањето, кој е овластен со Законот за општествениот правобранител на самоуправувањето да се грижи за заштита на тие средства, може во кривичната постапка да учествува во согласност со овластувањата што ги има врз основа на тој закон.

## Член 53-г

Ако овластеното лице не ставило предлог за остварување на имотноправно барање во кривичната постапка до подигањето на обвинението, а со кривичното дело се оштетени општествени средства, судот за тоа ќе го извести надлежниот општествен правобранител на самоуправувањето.

## Член 53-д

Пресудата во поглед на трошоците на кривичната постапка и имотноправните барања, како и во поглед на извршувањето на паричните казни по правосилноста на решението на судот со кое се казнети учесниците во постапката, ја извршува надлежниот општински суд кој ја донел одлуката односно општинскиот суд во седиштето на окружниот суд кој ја донел првостепената одлука.

Пресудата од став 1 на овој член во град Скопје ја извршува Општинскиот суд во Скопје II.

## Член 53-ѓ

Со одлука на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија може да се определи еден суд во кој за подрачје на повеќе судови ќе се спроведува истрага (истражен центар).

Со одлуката од став 1 од овој член ќе се пропише до кој суд се поднесува барање за покренување истрага, кој суд донесува одлука за спроведување на истрага и други одлуки во истрагата, кој суд одлучува по жалба против одлуките доне-

сени во истрагата — посебно кој ги извршува одделните истражни дејствија на истражниот судија на тој суд што ќе се доверат во смисла на член 162 став 2 од Законот за кривичната постапка, кога по жалба одлучува вонрасправниот совет, кој јавен обвинител става барање за спроведување на истрага, кој присуствува при спроведување на истражни дејствија и поднесува жалба против одлуките на судот донесени во текот на истрагата.

## Член 53-е

За повреда на одредбите од член 461 од Законот за кривичната постапка лицата одговорни според Законот за јавно информирање ќе се казнат според член 198 од Кривичниот закон на Социјалистичка Република Македонија.

## Член 53-ж

Ако постапката се води за кривично дело за кое според законот може да се изрече казна во траење над пет години затвор, или потешка казна, адвокатот може да го замени адвокатски приправник со положен правосуден испит.

## Член 53-з

Решение за бришење на осудата донесува надлежниот општински орган за внатрешни работи според живеалиштето на осудениот.

## Член 53-з

Молбата за бришење на осудата врз основа на судска одлука (член 513 став 2 од Законот за кривичната постапка) се поднесува до општинскиот суд според живеалиштето на осудениот.

По молбата за бришење на осудата одлучува судот кој ја донел првостепената одлука.

## Член 53-и

Молбата за престанок на мерките на безбедност забрана на вршење професија, дејност или должност, забрана на јавно истапување или забрана на управување со моторно возило, или за престанување на правната последица од осудата која се однесува на забрана на стекнување на определено право (член 92 од Кривичниот закон на Социјалистичка Федеративна Република Југославија) се поднесува до општинскиот суд според живеалиштето на осудениот.

По молбата од став 1 од овој член одлучува првостепениот суд што ја донел одлуката.

## Член 53-ј

За давање меѓународна кривичноправна помош надлежен е општинскиот суд на чие подрачје престојува лицето кое треба да се испита или соочи, или на чие подрачје ќе се затекне странецот, а во Скопје Општинскиот суд Скопје I.

## Член 53-к

Пред поднесување на тужба за надоместување на штета оштетениот е должен со своето барање да се обрати до Републичкиот секретаријат за правосудство.

## Член 53-л

За решавање по тужбата за надоместување на штета на лица неоправдано осудени, или неосновано лишени од слобода, надлежен е општинскиот суд кој ја донел првостепената пресуда, односно општинскиот суд во седиштето на окружниот суд кој ја донел првостепената пресуда, а во Скопје Општинскиот суд Скопје II.

## Член 53-љ

Републичкиот секретар за правосудство, во согласност со републичкиот секретар за финансии, ќе донесе поблиски прописи за издавањето на уверение за имотната состојба кое странката е должна да го поднесе кон предлогот за ослободување од плаќање на трошоците за постапката пред судот.

**Член 53-м**

Републичкиот секретар за правосудство ги определува општинските судови кои поради недоволен број судии не можат да формираат совет предвиден во член 23 став 6 од Законот за кривичната постапка, чии работи од надлежноста на тој совет ќе ги врши советот на окружниот суд.

Решението од став 1 на овој член се објавува во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**Член 18**

Во член 58 по став 3 се додаваат два нови става 4 и 5, кои гласат:

„Судот може да има секретар на кого претседателот може да му довери вршење на определени работи од судската управа.

За секретар може да биде именуван дипломиран правник со положен правосуден испит“.

Досегашниот став 4 станува став 6.

**Член 19**

По член 60 се додава нов член, кој гласи:

**„Член 60-а**

Претседателот на општинскиот суд врши надзор над притворениците.

Во град Скопје надзорот од став 1 на овој член го врши претседателот на Општинскиот суд Скопје П“.

**Член 20**

По член 63 се додава нов член, кој гласи:

**„Член 63-а**

Прописи за кукниот ред во затворите за издржување на притвор донесува републичкиот секретар за правосудство“.

**Член 21**

По член 64 се додава нов член 64-а, кој гласи:

„Во судовите кои немаат услови за формирање на судски одделенија прашањата од член 64 став 2 на овој закон се разгледуваат на седница на сите судии.

Седницата на сите судии ја свикува и со нејзината работа раководи претседателот на судот“.

**Член 22**

Во член 102 став 2 зборот „пет“ се заменува со зборот „две“.

Став 3 се брише.

**Член 23**

По член 116 се додаваат два нови членови, кои гласат:

**„Член 116-а**

Од 1. I 1978 година постапката по тужбите во управниот спор поднесени до 1. VII 1977 година ќе се спроведе според прописите на Законот за управните спорови („Службен лист на СФРЈ“, број 4/77).

**Член 116-б**

Одредбите од член 445 од Законот за кривичната постапка и член 468 од Законот за процесната постапка ќе се применуваат од 1. I 1978 година“.

**Член 24**

Во член 119 став 4 зборовите: „во рок од шест месеци во влегувањето во сила на овој закон“ се заменуваат со зборовите: „до 31 декември 1977 година“.

Се додава нов став 5, кој гласи:

„Правилникот за надоместок на трошоците во кривичната и процесната постапка пред редовните судови и во постапката пред стопанските судови и поблиски прописи за издавање уверение за имотната состојба ќе се донесат во рок од три месеци по влегувањето во сила на овој закон“.

**Член 25**

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Социјалистичка Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за редовните судови.

**Член 26**

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**§75.**

Врз основа на член 376, став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

**У К А З****ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за јавното обвинителство, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 8 јули 1977 година.

Број 06-1943

8 јули 1977 година

Скопје

Претседател  
на Претседателството на  
СРМ,

**Видоџ Смилевски**, с. р.

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
**Благоја Талески**, с. р.

**З А К О Н****ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО****Член 1**

Во Законот за јавното обвинителство „Службен весник на СРМ“, бр. 10/76 по член 28 се додава нов член кој гласи:

**„Член 28-а**

Собранието на Социјалистичка Република Македонија ќе утврди критериуми за определување бројот на окружните и општинските обвинители, соработници и приправници.

Во општинските јавни обвинителства во кои во рок од шест месеци од денот на донесувањето на одлуката за определување бројот на замениците јавни обвинители не ќе бидат именувани предвидениот број заменици јавни обвинители, окружните јавни обвинителства се должни да делегираат заменици јавни обвинители од редот на своите заменици јавни обвинители.

Ако во рокот од став 1 на овој член во одделни општински јавни обвинителства не бидат именувани определениот број заменици на јавниот обвинител ќе се поведе постапка за негово укинување“.

**Член 2**

По член 29 се додаваат три нови членови кои гласат:

**„Член 29-а**

По приемот на известувањето од судот во смисла на член 78 став 1, член 180 став 3 и член 295 став 5 од Законот за кривичната постапка, надлежниот јавен обвинител ќе ги испита околностите под кои е извршено навредувањето на друг, односно на-

рушувањето на редот. Ако утврди дека дејствието е извршено, јавниот обвинител ќе одреди друго лице да го застапува, дотогашниот застапник ќе го предупреди пристојно да се однесува и да се придржува за редот определен во постапката.

Во постапувањето во смисла на став 1 од овој член се применуваат одредбите од член 44 став 2 од Законот за кривичната постапка.

#### Член 29-б

По известувањето во смисла на член 144 став 3, член 174 став 4 и член 269 став 3 од Законот за кривичната постапка повисокиот јавен обвинител ќе ги испита околностите поради кои дошло до одолголечување на постапката, или пропуштање на рокот и од надлежниот јавен обвинител ќе побара да постапи веднаш. Ако надлежниот јавен обвинител не постапи и по укажувањето на повисокиот јавен обвинител, овој ќе постапи во смисла на член 7 од овој закон, за нередовното вршење на работите јавниот обвинител ќе го предупреди.

#### Член 29-в

Надлежниот јавен обвинител е должен да го извести надлежниот општествен правобранител на самоуправувањето кога се работи за оштетување на општествени средства“.

#### Член 3

Член 31 се менува и гласи:

„Кога јавниот обвинител е отсутен или спречен да ја врши својата должност, го заменува заменикот што тој ќе го одреди.

Во случај на подолга отсутност или спреченост на понизок јавен обвинител или негов заменик, повисокиот јавен обвинител може привремено, но најдолго за шест месеци во една година да упати свој заменик да ги врши функциите на јавен обвинител или негов заменик во тоа јавно обвинителство, или да одреди тие функции привремено да ги врши јавен обвинител или негов заменик од друго општинско јавно обвинителство од подрачјето на истото окружно јавно обвинителство, односно друг окружен јавен обвинител, или негов заменик.

Привременото упатување во друго јавно обвинителство се врши само ако поради спреченост или изземање на јавниот обвинител, или на негов заменик, или поради други оправдани причини е доведено во прашање редовното работење на јавното обвинителство“.

#### Член 4

По член 31 се додаваат два нови членови кои гласат:

#### „Член 31-а

Ако привременото упатување се врши во општинско јавно обвинителство, пред донесување на решението, се прибавува согласност од извршниот совет на собранието на општината во која се упатува јавниот обвинител односно заменикот.

Ако упатувањето се врши за време до еден месец, согласноста од претходниот став не се бара.

#### Член 31-б

Јавниот обвинител или неговиот заменик кој привремено се упатува на работа во друго јавно обвинителство, има право на личен доход на товар на јавното обвинителство во кое е упатен.

Ако јавниот обвинител или негов заменик е упатен на работа надвор од местото на неговото живеалиште, има право на дневници и надоместок за одвоен живот од семејството на товар на јавното обвинителство во кое е упатен“.

#### Член 5

Во член 44 се додава нов став 7 кој гласи:

„Стручен соработник во Јавното обвинителство на Македонија може да биде дипломиран правник со правосуден испит кој поминал две години на практика на правни работи“.

#### Член 6

По член 52 се додава нов член кој гласи:

#### „Член 52-а

Јавниот обвинител на Македонија поднесува до Врховниот суд на Македонија барање за заштита на законитоста против одлуките што ги донел Врховниот суд на Македонија во управен спор и против правосилни судски одлуки во граѓански работи од член 401 од Законот за процесната постапка“.

#### Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

### 376.

Врз основа на член 338 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 35 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на СРМ“ бр. 10/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 8 јули 1977 година, донесе

## О Д Л У К А

### ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК ОКРУЖЕН ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ ВО СКОПЈЕ

#### I

За заменик окружен јавен обвинител во Скопје се именува

Милица Војводиќ, досегашен заменик окружен јавен обвинител во Скопје.

#### II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 66-1924  
8 јули 1977 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

### 377.

Врз основа на член 338 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и на член 73 став 2 и член 89 став 1 точка 1 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 10/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 8 јули 1977 година, донесе

## О Д Л У К А

### ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО СКОПЈЕ И ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СУДИЈА НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО ШТИП

#### I

За судии на Окружниот суд во Скопје се избираат:

Миладин Стојанов,  
Слободан Жераиќ,  
Евгени Поп-Ацев и

Петар Најданов, досегашни судии на Окружниот суд во Скопје.

## II

Се разрешува од должноста судија на Окружниот суд во Штип  
Васил Велковски, по негово барање.

## III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

## СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-1925  
8 јули 1977 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
**Благоја Талески**, с. р.

378.

Врз основа на член 338 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и на член 73 став 2 и член 89 став 1 точка 9 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 10/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 8 јули 1977 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СУДИИ НА СТОПАНСКИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА, НА ОКРУЖНИТЕ СУДОВИ ВО БИТОЛА И ВО СКОПЈЕ И ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОКРУЖНИОТ СТОПАНСКИ СУД ВО СКОПЈЕ**

## I

Се разрешуваат од должноста судии, поради исполнување услови за старосна пензија:

Герослав Геровски, судија на Стопанскиот суд на Македонија, од 1 август 1977 година,

Васко Хаџиевски, судија на Окружниот суд во Битола, од 1 септември 1977 година,

Стојан Манов, судија на Окружниот суд во Скопје, од 1 септември 1977 година.

## II

Се избира за судија на Окружниот стопански суд во Скопје:

Димитар Кожинков, досегашен судија на Окружниот стопански суд во Скопје.

## III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

## СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-1926  
8 јули 1977 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
**Благоја Талески**, с. р.

379.

Врз основа на член 318 став 1 точка 25 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и на член 35 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ бр. 10/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 8 јули 1977 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ НА МАКЕДОНИЈА**

## I

Се разрешува од должноста заменик на јавниот обвинител на Македонија:

Александар Стојановски, поради заминување на нова должност.

## II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

## СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-1927  
8 јули 1977 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
**Благоја Талески**, с. р.

380.

Врз основа на член 389 став 1 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, по предлог од Претседателството на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 8 јули 1977 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА РЕПУБЛИКАТА**

## I

За член на Советот на Република се избира:

Ацо Шопов, општествено-политички и културен работник, досегашен претседател на Републичката комисија за културни врски со странство.

## II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

## СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-1929  
8 јули 1977 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
**Благоја Талески**, с. р.

381.

Врз основа на член 10 од Законот за пријавување и испитување потеклото на имотот („Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ бр. 9/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 8 јули 1977 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА ИСПИТУВАЊЕ ПОТЕКЛОТО НА ИМОТОТ**

## I

Се именуваат за претседател, членови и нивни заменици на Републичката комисија за испитување потеклото на имотот:

за претседател:

Боро Пекевски, директор на Републичкиот завод за статистика;

за заменик на претседател:

Душко Шурбановски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СР Македонија;

за членови и нивни заменици:

1. Живко Атанасовски, секретар на Секцијата за општествено-политички систем на РК ССРМ, — Ане Јовановски, началник на општите служби на РК ССРМ;

2. Душко Стоевски, секретар на Републичкиот одбор на Синдикатот на работниците за земјоделска, тутунска и прехранбена индустрија,

— Радмила Мазевска, економист во Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија;

3. Тахир Кадриу, заменик републички секретар за финансии,

— Роза Русо, потсекретар во Републичкиот секретаријат за финансии;

4. Инж. Владо Косевски, помошник на републичкиот секретар за урбанизам, станбено и комунални прашања,

— Љупчо Тасевски, главен урбанистички инспектор во Републичкиот секретаријат за урбанизам, станбени и комунални прашања.

## II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-1930

8 јули 1977 година

Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
**Благоја Талески, с. р.**

## 382.

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за републичката управа („Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ број 16/69), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 8 јули 1977 година, донесе

## О Д Л У К А

### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНИ ВРСКИ СО СТРАНСТВО

#### I

Се разрешува од должноста претседател на Републичката комисија за културни врски со странство

Ацо Шопов, поради заминување на нова должност.

Се именува за претседател на Републичката комисија за културни врски со странство

Матеја Матевски, досегашен директор на Радиотелевизија — Скопје.

#### II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-1931

8 јули 1977 година

Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
**Благоја Талески, с. р.**

## 383.

Врз основа на член 338 став 1 алинеја 7 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 8 јули 1977 година, донесе

## О Д Л У К А

### ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАР ЗА ИНДУСТРИЈА И ТРГОВИЈА

#### I

Се именува за заменик републички секретар за индустрија и трговија

Илија Поп Стефанија, досегашен директор на ООЗГ „Електромакедонија“ погон Охрид.

#### II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-1932

8 јули 1977 година

Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
**Благоја Талески, с. р.**

## 384.

Врз основа на член 338 став 1 алинеја 7 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 8 јули 1977 година, донесе

## О Д Л У К А

### ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАР ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО

#### I

Се именува за заменик републички секретар за земјоделство и шумарство

Никола Петровски, досегашен потсекретар во Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство.

#### II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-1933

3 јули 1977 година

Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
**Благоја Талески, с. р.**

## 385.

Врз основа на член 338 став 1 алинеја 7 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 8 јули 1977 година, донесе

## О Д Л У К А

### ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАР ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

#### I

Се именува за заменик републички секретар за здравство и социјална политика

Петар Цундев, досегашен заменик републички секретар за здравство и социјална политика.

## II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-1934

8 јули 1977 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
**Благоја Талески, с. р.**

386.

Врз основа на член 338 став 1 алинеја 7 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 8 јули 1977 година, донесе

## О Д Л У К А

## ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАР ЗА ПРАВОСУДСТВО

## I

Се именува за заменик републички секретар за правосудство

Миле Крцковски, досегашен заменик републички секретар за правосудство.

## II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-1935

8 јули 1977 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
**Благоја Талески, с. р.**

387.

Врз основа на член 338 став 1 алинеја 7 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 8 јули 1977 година, донесе

## О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЗАМЕНИК ДИРЕКТОР  
НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО  
ПЛАНИРАЊЕ

## I

Се разрешува од должноста заменик директор на Републичкиот завод за општествено планирање Костадин Туцаров, поради заминување на нова должност.

## II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-1936

8 јули 1977 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
**Благоја Талески, с. р.**

388.

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за именување и доползување на Законот за Републичката управа („Службен весник на СРМ“ број 16/69), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 8 јули 1977 година, донесе

## О Д Л У К А

## ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА ВЕРСКИ ПРАШАЊА

## I

Се именува за потпретседател на Републичката комисија за верски прашања

Иван Мишевски, досегашен помошник на претседателот на Републичката комисија за верски прашања.

## II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-1937

8 јули 1977 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
**Благоја Талески, с. р.**

389.

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за именување и доползување на Законот за Републичката управа („Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, број 16/69), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 8 јули 1977 година, донесе

## О Д Л У К А

## ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМИТЕТОТ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА

## I

Се именува за потпретседател на Комитетот за физичка култура

Чеде Блажевски, досегашен помошник на секретарот на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

## II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-1938

8 јули 1977 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
**Благоја Талески, с. р.**



390.

Врз основа на член 25 од Законот за јавното правобранителство („Службен весник на СРМ“ број 9/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на заедничка седница на сите собори, одржана на 8 јули 1977 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРАВОВАНИТЕЛ НА МАКЕДОНИЈА

##### I

Се именува за заменик на јавниот правобранител на Македонија

Јордан Леов, досегашен заменик на јавниот правобранител на Македонија.

##### II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-1939  
8 јули 1977 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
**Благоја Талески, с. р.**

391.

Врз основа на член 338 став 1 алинеја 7 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 8 јули 1977 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ПЕДАГОШКИ СОВЕТ

##### I

Се разрешуваат членовите на Републичкиот педагошки совет:

Ристо Бандев и  
Мирко Апостолски, по нивно барање.

##### II

Се именуваат за членови на Републичкиот педагошки совет:

Љубица Стојменова, наставник во Основното училиште „Страшо Пинџур“ во Неготино и

Благоја Димевски, советник во Општата заедница на образованието.

##### III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-1940  
8 јули 1977 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
**Благоја Талески, с. р.**

392.

Врз основа на член 334 алинеја 8 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и на член 30 став 1 од Законот за радиодифузијата („Службен весник на СРМ“ број 20/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 8 јули 1977 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА — СКОПЈЕ

##### I

Се разрешува од должноста директор на Радиотелевизија — Скопје

Матеја Матевски, поради заминување на нова должност.

Се именува за директор на Радиотелевизија — Скопје

Стојан Димовски, член на Извршниот комитет на Претседателството на ЦК СКМ.

##### II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-1928  
8 јули 1977 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на  
СРМ,  
**Благоја Талески, с. р.**

Претседател  
на Соборот на здружениот  
труд,  
инж. **Љубомир Гиговски, с. р.**

Претседател  
на Општествено-политичкиот  
собор,  
**Ѓога Николовски, с. р.**

393.

Врз основа на член 21 од Законот за утврдување на катастарскиот приход („Службен весник на СРМ“, број 34/72), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 8 јули 1977 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КАТАСТАРСКИТЕ СКАЛИ

##### Член 1

Се одобруваат катастарските скали за катастарските околии: Берово, Витола, Брод, Валандово, Винаца, Гевгелија, Гостивар, Дебар, Делчево, Демир Хисар, Кавадарци, Кичево, Кочани, Кратово, Крива Паланка, Крушево, Куманово, Неготино, Охрид, Прилеп, Пробиштип, Радовиш, Ресен, Струга, Скопје, Струмица, Св. Николе, Тетово, Титов Велес и Штип, што се составен дел на оваа одлука.

Катастарските скали ќе се применуваат од 1 јануари 1978 година.

## Член 2

Општествено-политичките заедници, како и самоуправните интересни заедници, организациите на здружениот труд и други организации до 31 декември 1977 година ќе ги сообразат прописите во кои катастарскиот приход е определен како основ за плаќање на обврските и за користење на правата од страна на граѓаните со новиот катастарски приход пресметан врз новите катастарски скали.

## Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-1970  
8 јули 1977 година  
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,  
инж. **Љубомир Гиговски, с. р.**

Претседател на Собранието на СРМ,  
**Благоја Талески, с. р.**

## 394.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 21 став 2 од Законот за водите („Службен весник на СРМ“, бр. 47/73), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 16 јуни 1977 година, и на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 8 јули 1977 година, донесе

## О Д Л У К А

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСКАТА ОС-  
НОВА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА

## Член 1

Се донесува Водостопанската основа на Социјалистичка Република Македонија (во натамошниот текст: Водостопанска основа).

## Член 2

Водостопанската основа ја сочинуваат:

1. Водостопанската основа на СР Македонија — текстуален дел, отпечатена во книга со 316 страници во формат 17 x 24 см.

2. Елаборатот: „Водостопанска основа на СР Македонија — техничко-економски подлоги“ (во натамошниот текст: Елаборат на водостопанската основа), кој се состои од:

— Книга А<sub>1</sub> (Општ дел, природни фактори и општествено стопански услови);

— Книга А<sub>2</sub> (едностранни водостопански решенија, отпадни води и комплексни водостопански решенија);

— Книга Б (Природни фактори I);

— Книга Б<sub>1</sub> (Природни фактори II);

— Книга Б<sub>2</sub> (Природни фактори III);

— Книга Г (едностранни водостопански решенија, отпадни води и комплексни водостопански решенија I);

— Книга Д (едностранни водостопански решенија);

— Книга Г (едностранни водостопански решенија, отпадни води и комплексни водостопански решенија II);

— Книга Е (Ползување на водните сили).

## Член 3

Водостопанската основа на Социјалистичка Република Македонија не се објавува во „Службен весник на СРМ“ а се чува во републичкиот орган на управата надлежен за работите на водостопанството.

Заинтересираните организации на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници, државните органи, граѓанско-правните лица и граѓаните, можат да вршат увид и да ја користат Водостопанската основа на СРМ на начин што ќе го определи републичкиот орган на управата надлежен за работите на водостопанството.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-1923  
9 јули 1977 година  
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,  
инж. **Љубомир Гиговски, с. р.**

Претседател на Собранието на СРМ,  
**Благоја Талески, с. р.**

Претседател на Соборот на општините,  
**Блашко Јаневски, с. р.**

Претседател на Општествено-политичкиот собор,  
**Гога Николовски, с. р.**

## 395.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на СРМ и на член 2 став 2 од Законот за финансирање на изградбата, одржувањето и реконструкцијата на патиштата („Службен весник на СРМ“ бр. 48/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 8 јули 1977 година, донесе

## О Д Л У К А

ЗА ФИНАНСИСКАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА,  
ОДРЖУВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАТНАТА  
МРЕЖА ВО СР МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ  
ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА

## I

Со оваа програма се утврдуваат средствата за изградба, одржување и реконструкција на патната мрежа во СР Македонија за периодот од 1976 до 1980 година, нивниот распоред и начинот на нивното користење.

## II

Средствата за изградба, одржување и реконструкција на патната мрежа за периодот од 1976 до 1980 година се утврдуваат во износ од 3.646,7 милиони динари и се обезбедуваат од следниве извори:

(во мил. дин.)

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Републички средства (постојани извори) за патишта   | 1.965,0 |
| 2. Средства на ЈНА (за довршување на започнатите патни правци Другово — Доленци и Лаковица — Неготино) | 90,7    |

3. Средства на Електростопанство — Скопје (за учество во изградбата на патот Прилеп — Мариово за делницата Прилеп ХЕ Чебрек — Витолиште — 85,0 мил. дин. и учество за патот Битола — Маково за делницата Битола — Суводол, 50,0 мил. динари)	135,0	6. Средства од народен заем (85% од вкупно собрани средства)	935,0
4. Средства на општините (за експропријација на земјиштето)	80,0	7. Средства од М. Банка	432,0
5. Средства од СР Србија (учество за изградба на патот Младо Нагоричане — манастир Прохор Пчински)	9,0	Вкупно: (1—7)	3.646,7

## III

Средствата за изградба, одржување и реконструкција на патната мрежа ќе се користат за:

1. Довршување на работите на патните правци од Програмата за изградба и реконструкција во периодот 1971/1975 година, во вредност од 495,1 мил. динари за должина од 104,1 км. и тоа за:

ПАТЕН ПРАВЕЦ	Должина (км)		Мил. дин.	Динамика на градење
	Вкупно за градење			
1.1. Кичево — Охрид Изградба од с. Размо до влезот во Охрид и изградба на автобуски станици и приклучни патишта во ниво на изград. дел од патот	53,6	3,0	27,2	1976/77
1.2. Претор — граница со Грција Потпол. довршув. на изградбата и пуштање на патот во сообраќај	18,0	10,0	33,6	1976/77
1.3. Крушево — Д. Хисар со крак за Дивјаци, потполно довршување на изградбата на патот и кракот за с. Дивјаци	25,0	21,0	64,5	1976/77
1.4. Прилеп — Мариово Се довршува целосно неговата изградба	35,0	24,0	118,5	1976/77
1.5. Кратово — Пробиштип Реконструкција на целата должина на патот	18,0	18,0	37,7	1976/77
1.6. Мл. Нагоричани — ман. Прохор Пчински Довршув. на сите работи, освен на површин. асфалтен слој. Патот ќе биде даден во употреба	19,0	4,0	11,7	1976/77
1.7. Обиколување на Гостивар Изградба на нов пат и пуштање во сообраќај	4,2	4,1	34,1	1976/77
1.8. Другово — Доленци Довршув. на изградбата на новиот пат и пуштање во сообраќај	29,6	10,0	114,4	1976/77
1.9. Лакавица — Неготино Довршување на изградбата на новиот пат и пуштање во сообраќај	28,6	10,0	53,4	1976/77
Вкупно: (од 1.1. до 1.9.)	230,9	104,1	495,1	

2. Изградба и реконструкција на нови патни правци во вредност од 2.270,9 мил. динари за изградба на 350,0 км. и тоа за:

ПАТЕН ПРАВЕЦ	Должина (км).		Мил. дин.	Динамика на градење
	Вкупно за градба			
1	2	3	4	5
2.1. Мак. Брод — Кичево Реконструкција на постојниот пат	27,0	27,0	81,6	1977/78
2.2. Куманово — Св. Николе Реконструкција на постојниот пат	42,0	42,0	126,0	1977/78
2.3. Битола — Чебрек Реконструкција на постојниот пат 22 км. и изградба на нов пат околу РЕК Битола 8 км.	50,0	30,0	108,0	1976/78
2.4. Чебрек — Витолиште Изградба на нов пат	20,0	20,0	72,5	1978/79
2.5. Куманово — Ранковци Изградба на нов пат, потполно заврш. на 20 км.	40,0	20,0	110,0	1978/80
2.6. Дебар — гран. со НР Албанија Реконструкција на постојниот пат	3,0	3,0	9,0	1979/80
2.7. Мак. Брод — Белица Реконструкција на постојниот пат	28,0	28,0	78,0	1979/80
2.8. Кривогаштани — Крушево Изградба на нов пат	8,0	8,0	34,0	1979/80
2.9. Подмоље — Струга Изградба на нов пат	9,0	9,0	43,4	1978/79
2.10. Тработивиште — Пехчево Реконструкција на постојниот пат	18,0	18,0	60,0	1979/80

1	2	3	4	5
2.11. Тетово — Гостивар Изградба на надвозници и паралелни патишта за локален сообраќај	20,0	10,0	40,0	1979/80
2.12. Охрид — Битола (делница Ресен — Битола) Изградба на нов пат на одделни делови на најкритичните места 6 км.	70,0	6,0	37,4	1979/80
2.13. Куманово — Скопје — Т. Велес Изградба на автопатот (прва фаза на изградба на еден коловоз) и користење на постојниот пат	54,0	54,0	1054,0	1977/80
2.14. Скопје — (Миладиновци) — Св. Николе — Штип — Струмица — Овче Поле — Штип 12 — Обик. на Штип 8 — Обик. на Струмица 4	110,0	24,0	172,0	1979/80
2.15. Т. Велес — Прилеп — Битола — Обик. на Прилеп 6 — Дел. од дел. Прилеп — Битола 6 — Обик. на Битола 6	105,0	18,0	120,0	1979/80
2.16. Охрид — Пештани	10,0	10,0	30,0	1979/80
2.17. Берово — Струмица (Хамзали) (делн. на страна на Струмица и Берово)	35,0	10,0	25,0	1979/80
2.18. Гевгелија — гран. со Грција	5,0	5,0	40,0	1979/80
2.19. Интервенции во изградба на патишта кои при прекатегоризација би се втеле во реп. патна мрежа (Тетово — П. Шапка, Маврови Анови — Маврово, Пелистер и др.)	30,0	10,0	30,0	1978/79
Вкупно (2.1—2.19)	688,0	350,0	2.270,9	

Динамиката за довршување на работите на патните правци по Програмата 1971, 1975 година и на изградбата и реконструкцијата на новите патни правци (точка 1 и 2) ќе се утврдува со годишните програми, во зависност од реализацијата на планираните средства.

(во мил. дин.)

3. Средствата за одржување на патната мрежа во вредност од 550,0 мил. динари се распределуваат за:	
3.1. Зимско одржување Усогласено со насоките дадени во „Елаборатот за зимска служба“	66,0
3.2. Редовно одржување Рутинско одржување, прегледно интервентна служба и обнова на хоризонталната сигнализација и патиштата	170,9
3.3. Инвестициско одржување, зајакнување на коловозните конструкции 300 км., санација и изградба на 102 објекти, отстранување на „црните точки“ и опрема на патиштата	287,3
3.4. За елементарни непогоди и оперативна резерва	25,8
Вкупно: (од 3.1. до 3.4.)	550,0
4. Обврски по кредити (Отплата на разни кредити, М. Банка и од ЈНА)	120,7
5. Студии и проектирање	50,0
6. Експропријација (од општините 80,0 мил. дин. од Советот 40,0 мил. дин.)	120,0
7. Надзор, испитување и редовна дејност на стручните служби	40,0
Се вкупно: (од 1 до 7)	3.646,7

#### IV

Средствата што ќе се формираат од редовните приходи над износот утврден во Програмата да се користат првенствено за проширување на обемот на модернизацијата на патот Куманово — Ранковци.

#### V

Учеството на општините до 12% од вредноста на работите ќе се користи за експропријација на земјиштето и објектите на патниот појас.

Неразвиените општини и општините што учествуваат за изградба на автопатот Куманово — Титов Велес ќе обезбедат 50% од трошоците на експропријацијата.

#### VI

Вредноста на планираните работи е пресметана врз основа на цените од јануари 1977 година.

Потребните средства за разлики во цени што ќе се јават во периодот од 1978 до 1980 година ќе се обезбедат од покачувањето цената на бензинот (март 1977 година) по 0,55 динари литар, што наменски ќе се отстапат за патиштата.

#### VII

Средствата за изградба, одржување и реконструкција на патиштата, освен кредитот од Меѓународната банка и кредитот од ЈНА се даваат без обврска на враќање.

Средствата од претходниот став ќе се употребат за намените предвидени во Програмата.

#### VIII

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-1944  
8 јули 1977 година  
Скопје

Претседател  
на Соборот на здружениот  
труд,  
инж. Љубомир Гиговски, с. р.

Претседател  
на Собранието на  
СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

Претседател  
на Општествено-политичкиот  
собор,  
Тога Николовски, с. р.

396.

Врз основа на член 8 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1977 година („Службен весник на СРМ“, бр. 44/76), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД РЕЗЕРВНИОТ ФОНД НА СР МАКЕДОНИЈА

1. Од средствата на Резервниот фонд на СР Македонија се доделуваат 1.900.000 динари на Собранието на општината Винаца за надоместок на неостварените приходи од водниот придонес поради штетите на оризовите насади предизвикани од временските непогоди во 1976 година.

2. Средствата од претходната точка се доделуваат без обврска за враќање.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1536/1  
7 јули 1977 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с. р.

397.

Врз основа на член 5 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр. 25/72), а во врска со точките 1 и 2 од Договорот за начинот на формирање на малопродажните цени за свежо месо („Службен лист на СФРЈ“ бр. 29/75, 47/76, 19/77 и 35/77), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ НА СВЕЖО МЕСО

1. Во Одлуката за начинот на формирање на малопродажните цени за свежо месо („Службен весник на СРМ“ бр. 24/75, 35/76, 38/76, 43/76 и 17/77), во точката 2 се врши следната измена:

— во алинеја прва, бројот „23,70“ се заменува со бројот „26,70“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1703/1  
7 јули 1977 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с. р.

398.

Врз основа на член 25 од Законот за извршување на републичкиот буџет за 1977 година („Службен весник на СРМ“ бр. 44/76), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА КРАВЈО И ОВЧО МЛЕКО ВО 1975 ГОДИНА

1. Важноста на Одлуката за определување премија за кравјо и овчо млеко во 1975 година („Службен весник на СРМ“ број 19/75, 11/76, 24/76 и 16/77), се продолжува до 30 септември 1977 година.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 1977 година.

Бр. 12-1693/1  
14 јули 1977 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с. р.

399.

Врз основа на член 7 од Законот за основање на организација за приредување игри на среќа („Службен весник на СРМ“, бр. 46/72), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ И НА ИЗНОСИТЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ НА СОЦИЈАЛНО-ХУМАНИТАРНИТЕ ДЕЈНОСТИ И ЗА РАЗВИТОКОТ НА ФИЗИЧКА КУЛТУРА ВО 1977 ГОДИНА

1. Делот од приходот на организацијата на здружениот труд за приредување игри на среќа — Лотарија на Македонија, наменет за финансирање на социјално-хуманитарните дејности и за развитокот на физичката култура во вкупен износ од 36.515 илјади динари, се распределува:

а) За социјално-хуманитарните организации	(во илјади дин.)
1. Сојуз на здруженија на борците од НОБ на СРМ	1.276
2. Црвен крст на Македонија — за редовна дејност	1.197
— за работни простории на социјално-хуманитарните организации	4.000
3. Сојуз на друштвата на ментално-неразвиените лица во СРМ	962
4. Сојуз на слепите на СРМ — за редовна дејност	962
— за набавка на опрема	600
5. Сојуз на глумите на СРМ	962
6. Сојуз на трудовите инвалиди на СРМ	412
7. Сојуз за грижи и воспитување на децата на СРМ	412
8. Сојуз за спорт и рекреација на инвалидите на СРМ	334
9. Народна техника на СРМ	255
10. Сојуз за борба против алкохолизмот и наркоманијата	263
11. Сојуз на дистрофичарите на СРМ	177
12. Здружение на цивилните инвалиди од војната	255
13. Сојуз на друштвата на дефектолозите	133

14. Здружение на социјалните работници на СРМ	98
15. Здружение на клубовите на лекувани алкохоличари	98
16. Друштво на дијабетичарите на СРМ	400
17. Здружение за помош на лица заболени од мултиплексклероза	55
б) <b>За развoтoк на физичката култура</b>	16.449
в) <b>За фудбалскиот сојуз на Југославија за користење на календарот на натпреварувањето (10% од планираниот промет на спортската прогноза)</b>	7.215

2. Средства од точката 1 под б) Лотаријата на Македонија ќе им ги уплатува на заедниците за физичка култура во општините сразмерно на учеството во остварената уплата на спортската прогноза, кои ќе се користат за изградба, опремување инвестиционо одржување и материјални трошоци за тековно одржување на објектите за физичката култура.

3. Ако Лотаријата на Македонија не го оствари финансискиот план за 1977 година, на организациите од точката 1 на оваа одлука сразмерно ќе им бидат намалени средствата утврдени со оваа одлука.

4. Ако Лотаријата на Македонија оствари приход поголем од износот утврден со финансискиот план за 1977 година, разликата на повеќе остварениот приход ќе им биде распределена на организациите од точката 1 на оваа одлука според нивното учество во користењето на средствата со оваа одлука.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-1335/1  
9 јуни 1977 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с. р.

#### 400.

Врз основа на член 9, став 3 од Законот за положбата и овластувањето на Црвениот крст на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 27/77), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД ВЛЕЗНИЦИ ЗА ПРИРЕДБИ ШТО СЕ НАПЛАТУВА ВО КОРИСТ НА ЦРВЕНИОТ КРСТ НА МАКЕДОНИЈА

1. Висината на придонесот од влезници за приредби што се наплатува во корист на Црвениот крст на Македонија изнесува 0,50 динари за секоја продадена влезница.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1638/1  
14 јули 1977 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с. р.

#### 401.

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“, бр. 45/72 и 31/74), републичкиот секретар за внатрешни работи донесува

### ПРАВИЛНИК

#### ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИ ВО ОРГАНИТЕ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ШТО ИМААТ СВОЈСТВО НА ОБЛАСТЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИЦА

##### Член 1

Во Правилникот за определување на работници во органите за внатрешни работи што имаат својство на овластени службени лица („Службен весник на СРМ“, бр. 41/73 и 22/76), во член 1 став 2 точка 1, по зборовите „кино техника“, се додаваат зборовите „инспекциски работи на заштита од пожар“.

##### Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 05-11068/1  
12 јули 1977 година  
Скопје

Заменик на републичкиот секретар за внатрешни работи,  
Евзи Мемети, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Кривичниот закон на Социјалистичка Република Македонија, објавен во „Службен весник на СРМ“ број 25/77 се поткраднале грешки, поради што се дава

### И С П Р А В К А

#### НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОН НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Во член 10 ред шести наместо зборот „живеал“ треба да стои зборот „живеел“.

Во член 18 став 3 ред втори наместо зборот „мајмалку“ треба да стои зборот „најмалку“.

Во член 36 став 1 под г) ред трети по зборот „лице“ наместо зборот „за“ треба да стои буквата „а“.

Во член 36 став 7 ред петти по зборот „заедници“ се става запирка.

Во член 64 став 2 ред втори и трети наместо зборовите „својот службен положај“ треба да стојат зборовите „својата службена положба“.

Називот на единаесеттата глава наместо „Кривични дела против достоинството“ треба да гласи „Кривични дела против достоинството на личноста и моралот“.

Во називот на членот 98 наместо зборот „положајот“ треба да стои зборот „положбата“.

Во член 113 став 1 ред шести пред зборот „здравјето“ сврзникот „и“ треба да се замени со зборот „или“.

Во член 118 став 1 ред шести наместо зборот „здравствена“ треба да стои зборот „здравствената“.

Во член 125 став 2, 4 и 5 во првите редови наместо зборот „делата“ треба да стои зборот „делото“.

Во член 165 став 4 ред втори наместо зборовите „граѓанско-правно лице“ треба да стојат зборовите „граѓанско-правни лица“.

Во член 168 став 3 ред трети наместо зборот „предмети“ треба да стои зборот „предметите“.

Во член 235 став 2 ред први наместо зборот „делата“ треба да стои зборот „делото“.

Во член 240 став 1 ред четврти наместо зборот „загрозува“ треба да стои зборот „загрози“.

Бр. 09-1982

5 јули 1977 година

Скопје

ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА  
КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО  
НА СРМ

## Огласен дел

### РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 312 од 10. XI. 1976 година, на регистарска влошка бр. 86 го запиша во судскиот регистар следното: место досегашниот директор на Рударско-геолошкото техничко училиште — Пробиштип, Лазар Арсениев, е именуван за директор Перо Анастасов, кој со потполни и неограничени овластувања ќе ја потпишува организацијата на здружен труд.

Лицето Борис Миленков, заеднички со директорот ќе ја потпишува финансиската документација.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Советот на Рударско-геолошкото техничко училиште — Пробиштип, бр. 0301-87 од 9. XI. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 312/76. (53)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 325 од 25. XI. 1976 година, на регистарска влошка бр. 230, ја запиша во судскиот регистар промената на предметот на работењето (дејноста) на „Макпромет“ — производно трговско претпријатие на големо и мало — Штип, ООЗТ — трговија на мало и големо „Снабдител“ — Штип, така што досегашната дејност се проширува уште и со:

— промет на мало со свежо месо (свинско, говедско, телешко, јунешко, овчо и јагнешко).

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на ООЗТ „Снабдител“ — Штип, во состав на ОЗТ „Макпромет“ — Штип, бр. 02-44/2 од 7. X. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 325/76. (54)

## МАЛИ ОГЛАСИ

### Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Свидетелство за I година рударско училиште на име Томе Алексоски, ул. „Будимаш“ бр. 3/35, Прилеп. (781)

Здравствена легитимација на име Роса Шланеска, ул. „Б. Кидрич“ бр. 66 Прилеп. (782)

Свидетелство на име Верка Котеска, с. Галичани, Прилеп. (783)

Свидетелство за V одделение на име Петкана Гиновска, с. Луковица, Тетово. (784)

Свидетелство за I клас и матурско свидетелство на име Фадил Зејнели, Тетово. (785)

Свидетелство за осмолетка на име Асани Зулкуфли, Тетово. (786)

Свидетелство за II и III година СЕУ на име Наска Неделчева, ул. „В. Главинов“ бр. 80, Т. Велес. (787)

Свидетелство за IV одделение на име Фарук Вехапи, с. Врапчиште, Гостивар. (788)

Свидетелство за IV одделение на име Мухарем Хашити, с. Врановци, Гостивар. (789)

Работна книшка на име Абдулхаким Синани, с. Речане, Гостивар. (790)

Свидетелство за VIII одделение на име Цветанка Рајатоска, с. Г. Коњари, Прилеп. (791)

Пасош бр. МА 045168, издаден од СВР — Прилеп на име Трајко Димески, ул. „Димо Наредникот“ бр. 24, Прилеп. (792)

Откупна белешка за сончоглед бр. 12349 од 28. IX. 1976 година на име Трајко П. Китаноски, с. Крушеани, Прилеп. (793)

Свидетелство бр. 99 од 15. II. 1970 година на име Гаде Стојчески, ул. „Моша Пијаде“ бр. 66, Прилеп. (794)

Свидетелство за VIII одделение на име Ленче Милановска, с. Мл. Нагоричане, Куманово. (795)

Свидетелство издадено од УЗУС — метален смер бр. 66/67 година на име Јован Малинов, ул. „Јане Сандански“ бр. 27, Т. Велес. (796)

Земјоделска здравствена книшка на име Абдула Имери, с. Челопек, Тетово. (797)

Здравствена легитимација на име Ајрије Адеми, с. Отушиште, Тетово. (798)

Здравствена легитимација на име Зилбеар Изерири, ул. „Вл. Тоска“ бр. 85, Тетово. (799)

Пасош бр. МА 218591, издаден од СВР — Тетово на име Шинаси Реџеми, ул. „Никола Тесла“ бр. 23, Тетово. (800)

Земјоделска здравствена легитимација на име Авдил Бекири, с. Желино, Тетово. (801)

Земјоделска книшка на име Хамиде Бекири, с. Желино, Тетово. (802)

Земјоделска здравствена легитимација на име Хикмас Бекири, с. Желино Тетово. (803)

Земјоделска здравствена легитимација на име Решадие Бекири, с. Желино, Тетово. (804)

Земјоделска здравствена легитимација на име Алије Бекири, с. Желино, Тетово. (805)

Земјоделска здравствена легитимација на име Рамије Бекири, с. Желино, Тетово. (806)

Земјоделска здравствена легитимација на име Шингеле Бекири, с. Желино, Тетово. (807)

Лична карта на име Илјаз Исмаили, ул. „И. Р. Лола“ бр. 86, Гостивар. (808)

Свидетелство на име Целал Фидани, с. Беличица, Гостивар. (809)

Сообраќајна дозвола на име Јамик Камили, с. Симница, Гостивар. (810)

Свидетелство на име Насир Бајрами, Гостивар. Здравствена легитимација на име Живка Пантелеова, ул. „Блага Ружето“ бр. 43, Прилеп. (812)

Индекс бр. 1574/76 на име Ристе Крстески, ул. „Букоски мост“, Витола. (813)

Свидетелство за VIII одделение на име Горѓи Аризаноски, ул. „Мукос“ бр. 27, Прилеп. (814)

Лична карта на име Мицо Димески, ул. „Јоска Јорданоски“ бр. 89, Прилеп. (815)

Работна книшка на име Бане Стојановски, с. Цветишница, Куманово. (816)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Училиштето „Стив Наумов“ на име Алија Синаноски, с. Пласница, М. Брод. (817)

Свидетелство за основно училиште на име Решат Ајдини, Тетово. (818)

Свидетелство на име Слаѓана Антовска, с. Сиричино, Тетово. (819)

Лична карта издадена од СВР — Тетово на име Нуриман Зеќири, с. Камењане, Тетово. (820)

Лична карта на име Златко Богески, ул. „Ленин“ бр. 166, Прилеп. (821)

Здравствена книшка на име Петар Тошески, кеј „1-ви мај“ бр. 39, Прилеп. (822)

Свидетелство од III година, издадено од Трговски центар на име Рампо Кососки, ул. „Моша Пијаде“ бр. 2856, Прилеп. (823)

Свидетелство за III година на име Славе Цветкоски, ул. „Богомилски поход“ бр. 22, Скопје. (824)

Работна книшка на име Славица Митевска, ул. „Благе Илиев Гуне“, бр. 30, Куманово. (825)

Воена книшка издадена од Куманово на име Петар Стојковски, Скопје. (1063)

## СОДРЖИНА

	Страна		Страна
356. Закон за распишување јавен заем за изградба и реконструкција на патиштата во СР Македонија — — — — —	593	379. Одлука за разрешување заменик на јавниот обвинител на Македонија — — —	630
357. Закон за обезбедување средства за учество на републиката во финансирањето на доградбата, изградбата и опремувањето на објекти за техничка култура во периодот од 1976 до 1980 година — — —	594	380. Одлука за избор на член на Советот на Републиката — — — — —	630
358. Закон за начелата на постапката за образување месни заедници и за основите на изборниот систем во месните заедници	594	381. Одлука за именување претседател, членови и нивни заменици на Републичката комисија за испитување потеклото на имотот — — — — —	630
359. Закон за Самоуправната интересна заедница за економски односи со странство	596	382. Одлука за разрешување и именување претседател на Републичката комисија за културни врски со странство — — —	631
360. Закон за основање Технички факултет	598	383. Одлука за именување заменик републички секретар за индустрија и трговија —	631
361. Закон за основање Правен факултет во Битола — — — — —	598	384. Одлука за именување заменик републички секретар за земјоделство и шумарство	631
362. Закон за основање Економски факултет во Штип — — — — —	599	385. Одлука за именување заменик републички секретар за здравство и социјална политика — — — — —	631
363. Закон за основање Рударско-геолошки факултет — — — — —	599	386. Одлука за именување заменик републички секретар за правосудство — — —	632
364. Закон за основање Факултет за физичка култура — — — — —	600	387. Одлука за разрешување на заменик директор на Републичкиот завод за општествено планирање — — — — —	632
365. Закон за основање Факултет за туризам и угостителство — — — — —	600	388. Одлука за именување потпретседател на Републичката комисија за верски прашања — — — — —	632
366. Закон за Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита — — — — —	601	389. Одлука за именување потпретседател на Комитетот за физичка култура — — —	632
367. Закон за висината на стапките за амортизација на основните средства на органи и организации — — — — —	604	390. Одлука за именување заменик на јавниот правобранител на Македонија —	633
368. Закон за давање надоместок на камата за определени кредити во периодот од 1976 до 1980 година — — — — —	604	391. Одлука за разрешување и именување членови на Републичкиот педагошки совет — — — — —	633
369. Закон за здравствената заштита на животните — — — — —	605	392. Одлука за разрешување и именување директор на Радиотелевизија Скопје —	633
370. Закон за изменување и дополнување на Законот за административните такси —	616	393. Одлука за одобрување на катастарските скали — — — — —	633
371. Закон за изменување и дополнување на Законот за угостителската дејност и за минималните технички услови на угостителските објекти — — — — —	619	394. Одлука за донесување на Водостопанската основа на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	634
372. Закон за изменување и дополнување на Законот за вршење угостителска дејност со личен труд и сопствени средства	622	395. Одлука за Финансиската програма за изградба, одржување и реконструкција на патната мрежа во СР Македонија за периодот од 1976 до 1980 година — —	634
373. Закон за дополнување на Законот за условите и начинот на користење на средствата на солидарноста за отстранување последиците од елементарни непогоди во Социјалистичка Република Македонија	624	396. Одлука за доделување средства од Резервниот фонд на СР Македонија — —	637
374. Закон за изменување и дополнување на Законот за редовните судови — — —	624	397. Одлука за измена на Одлуката за начинот на формирање на малопродажните цени на свежо месо — — — — —	637
375. Закон за изменување и дополнување на Законот за јавното обвинителство — —	628	398. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за определување премија за кравјо и овчо млеко во 1975 година —	637
376. Одлука за именување заменик окружен јавен обвинител во Скопје — — — — —	629	399. Одлука за определување на корисниците и на износите на средствата за финансирање на целите на социјално хуманитарните дејности и за развитокот на физичка култура во 1977 година — — —	637
377. Одлука за избор на судии на Окружниот суд во Скопје и за разрешување судија на Окружниот суд во Штип — — —	629	400. Одлука за висината на придонесот од влезници за приредби што се наплатува во корист на Црвениот крст на Македонија — — — — —	638
378. Одлука за разрешување судии на Стопанскиот суд на Македонија, на окружните судови во Битола и во Скопје и за избор на судија на Окружниот стопански суд во Скопје — — — — —	630	401. Правилник за дополнување на Правилникот за определување на работници во органите за внатрешни работи што имаат својство на овластени службени лица — <b>Исправка</b> на Кривичниот закон на Социјалистичка Република Македонија —	638 638